



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 8 април 2003
Скопје

Број 25

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 220
денари. Жиро сметка 300000000188798

605.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОТТИК- НУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО

Се прогласува Законот за поттикнување на вработувањето, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 март 2003 година.

Бр. 07-1470/1
31 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО

Член 1

Со овој закон се создаваат услови за поттикнување на вработувањето преку надоместување на средства на работодавецот за плаќање на придонесите на плата и други средства за нововработените работници, под услови и на начин утврдени со овој закон.

Член 2

Одредбите на овој закон не се применуваат ако работодавецот е државен орган, орган на единица на локалната самоуправа и на град Скопје, јавна установа, јавно претпријатие и на другите корисници на средства од Буџетот на Република Македонија.

Одредбите на овој закон не се применуваат ако работодавецот има неплатени обврски по основа на придонеси на плата и данок на плата.

Член 3

На работодавецот кој ќе вработи невработено лице на неопределено време над бројот на вработените, му се надоместуваат средствата за платениот придонес за пензиско и инвалидско осигурување, придонесот за здравствено осигурување и придонесот за вработување, за нововработеното лице, за период од 24 месеци од вработувањето, под услови и на начин утврдени со овој закон.

Како ново вработување се смета секое зголемување на бројот на вработените кај работодавецот, што е над највисокиот број на вработени на неопределено и на определено време, во еден од последните 12 месеци пред денот на влегувањето во сила на овој закон и бројот на лицата за кои работодавецот презел обврска да ги вработи со договорот за купопродажба, односно приватизација на општествен и државен капитал односно имот.

Како невработено лице за кое ќе се применуваат одредбите на овој закон се смета:

- невработено лице евидентирано во Заводот за вработување најмалку една година;
- невработено лице на кое претходно му престанал работниот однос со отказ поради економски, технолошки, структурални или слични промени;
- невработено лице на кое претходно му престанал работниот однос по основа на стечај и
- невработено лице корисник на социјална парична помош, кое е способно за работа и социјално необезбедено, согласно со Законот за социјалната заштита.

Член 4

Работодавецот кој ќе вработи невработено лице на неопределено време, кое е корисник на паричен надоместок по основа на невработеност, покрај надоместување на средствата за придонесите на плата за нововработените работници, има право на исплата на тримесечен износ на средства во висина од 25% од просечната месечна нето плата по работник во Републиката.

Член 5

Работодавецот кој ќе вработи невработено лице на неопределено време, корисник на социјална парична помош, кое е способно за работа и социјално необезбедено, согласно со Законот за социјалната заштита, покрај надоместување на средствата за придонесите на плата, има право на исплата на тримесечен износ на средства во висина на просечно исплатениот износ на социјалната парична помош во претходната година, според податоците на Министерството за труд и социјална политика.

Член 6

Работодавецот е должен вработеното лице од членот 3 на овој закон, да го задржи на работа најмалку двојно повеќе од времето за кое користел надоместување на средствата за придонесите на плата.

Член 7

Работодавецот придонесите на плата за нововработените работници ги пресметува и уплатува со исплата на платата, согласно со закон и колективен договор.

На работодавецот, за нововработените работници му се надоместуваат средствата уплатени за придонесите на плата во висина од 4.206 денари месечно по работник, на секои 60 дена, доколку работодавецот за тој период исплатил плата и уплатил придонеси на плата.

Средствата за нововработените лица од членовите 4 и 5 на овој закон, на работодавецот се исплатуваат месечно преку Заводот за вработување, односно преку Центарот за социјална работа.

Член 8

Ако работодавецот го намали бројот на работниците под бројот на вработените од членот 3 став 2 на овој закон, го губи правото од членовите 3, 4 и 5 на овој закон, за намалениот број на работници и е должен да го врати износот на надоместените средства со банкарска камата на средства по видување, освен за бројот на починати работници и работници на кои им престанал работниот однос по сила на закон.

Ако на нововработеното лице работниот однос му престане на негово барање, поради кршење на работната дисциплина или неисполнување на обврските, при повторното вработување на тоа лице, работодавецот не може да ги остварува правата утврдени со овој закон.

Член 9

Работодавецот е должен во Заводот за вработување во рок од осум дена да го пријави секое засновање на работен однос со работник на неопределено време, со доставување на договор за работа и пријава за осигурување, како и секој престанок на работен однос на работник вработен на неопределено време, во согласност со овој закон.

Заводот за вработување и работодавецот водат посебна евиденција за секое засновање и престанок на работен однос, согласно со овој закон.

Член 10

Заводот за вработување е должен на секои три месеци да подготвува извештај за состојбите од примена на овој закон и да го доставува до Министерството за труд и социјална политика, Министерството за финансии, Управата за јавни приходи и Државниот инспекторат за труд.

Член 11

Невработените лица од членот 3 на овој закон, ако отпочнат со вршење на дејност како трговец поединец, трговско друштво и физичко лице кое врши дејност во согласност со закон, имаат право на надоместување на средствата за придонесите на плата и други средства, согласно со овој закон, доколку достави доказ од надлежниот регистарски орган дека пред отпочнувањето на вршењето на дејноста не бил регистриран за вршење на дејност на свое име или на име на членовите на неговото семејство (брачен другар, деца или родители).

Основач и содружник на трговско друштво, трговец поединец и физичко лице кое вршело дејност согласно со закон, немаат право на надоместување на средства согласно со овој закон, ако до престанокот на дејноста дошло поради стечај, ликвидација или по барање на физичкото лице кое ја вршело дејноста, една година пред влегувањето во сила на овој закон.

Член 12

Правата и обврските на работодавецот, Заводот за вработување и Центарот за социјална работа, утврдени со овој закон се уредуваат со договор.

Начинот на постапувањето на работодавците, органите и службите во примената на овој закон, ќе се уреди со посебен правилник, што го пропишува министерот за труд и социјална политика.

Правилникот од ставот 2 на овој член ќе се донесе во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон и ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Член 13

Средствата за остварување на правата утврдени во овој закон, се обезбедуваат од буџетите на Република Македонија, во рамките на планираните средства за остварување на Програмата за зголемување на вработеноста и флексибилноста на пазарот на работната сила, во износ од 2 милијарди денари.

Член 14

Надзорот над спроведувањето на овој закон го врши Државниот инспекторат за труд, Управата за јавни приходи и Заводот за вработување на Република Македонија.

Член 15

Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок работодавец - правно лице, ако:

- не го задржи работникот на работа најмалку двојно повеќе од времето за кое користел надоместување на средствата за придонеси на плата (член 6);

- не го пријави секој престанок на работниот однос на вработен работник на неопределено време, согласно со овој закон (член 9) и

- не го извести Заводот за вработување за денот на престанок за вршење на дејноста.

За прекршок од ставот 1 на овој член, ќе се казни и одговорното лице кај работодавецот, со парична казна од 40.000 до 50.000 денари.

Член 16

Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок работодавец - физичко лице, ако:

- не го задржи работникот на работа најмалку двојно повеќе од времето за кое користел надоместување на средствата за придонеси на плата (член 6);

- не го пријави секој престанок на работниот однос на вработен работник на неопределено време, согласно со овој закон (член 9) и

- не го извести Заводот за вработување за денот на престанок за вршење на дејноста.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува до 31 декември 2003 година.

L I G J I

P { R N X I T J E N E P U N { S I M I T

Neni 1

Me k[t ligj krijohen kushtet p[r nxitjen e pun[simit p[rms kompensimit t[mjeteve t[pun[dh[n[sit p[r pages[n e kontributeve t[pagave dhe mjete tjera p[r pun[tor[t e rij t[pun[suar, me kushte dhe m[nyr[t[rregulluara me k[t ligj.

Neni 2

Dispozitat e k[tij ligji nuk zbatohen n[se pun[dh[n[sit [sht[organ shtet[ror, organ i nj[sis[t[vet[qeverisjes lokale dhe i qytetit t[Shkupit, institucion publik, nd[rmarje publike dhe shfryt[zues t[tjer[nga Buxheti i Republik[s s[Maqedonis[.

Dispozitat e k[tij ligji nuk zbatohen n[se pun[dh[n[sit ka obligime t[papaguara n[baz[t[kontributeve t[rrogave dhe tatimeve t[rrogave.

Neni 3

Pun[dh[n[sit q[do t[pun[soj[person t[papun[p[r koh[t[pacaktuar mbi numrin e t[pun[suarve, i kompensohen mjetet p[r kontributet e paguara p[r sigurim pensional dhe invalidor, mjetet p[r sigurim sh[ndet[sor dhe kontributi p[r pun[sim, p[r personin e ri t[pun[suar, p[r periudh[prej 24 muaj nga pun[simi, me kushte dhe m[nyr[t[p[raktuara sipas k[tij ligji.

P[r pun[sim t[ri konsiderohet [do zmahim i numrit t[pun[suarve te pun[dh[n[sit, q[[sht[mbi numrin m[t[lart[t[t[pun[suarve n[koh[t[caktuar dhe t[pacaktuar, n[nj[nga 12 muajt e fundit para dit[s s[hyrjes n[fuqi t[k[tij ligj dhe numrit t[person[ve p[r t[cil[t pun[dh[n[sit ka marr[p[r obligim t[pun[soj[me marr[veshjen p[r sh[tblerje, gjegj[sh[st privatizimin e kapitalit shoq[ror dhe shtet[ror gjegj[sh[st pron[s.

Si person i papun[suar p[r t[cilin zbatohen dispozitat e k[tij ligji konsiderohet:

- personi i papun[i evidentuar n[byron[t[pun[simit s[paku 1 vjet;

- person i papun[t[cilit m[par[i [sht[nd[rprer[marr[dh[nia e pun[s me largim nga puna p[r shkaqe ekonomike, teknologjike, strukturalne ose ndryshime t[ngjashme;

- person i papun[t[cilit m[par[i [sht[nd[rprer[marr[dh[nia e pun[s n[baz[t[falimentimit dhe

- person i papun[shfryt[zues i ndihm[s sociale n[t[holla q[[sht[i aft[p[r pun[dhe n[gjendje sociale t[pasigurt, sipas Ligjit p[r mbrojtje sociale.

Neni 4

Pun[dh[n[si q[do t[pun[soj[person t[papun[p[r koh[t[pacaktuar i cili [sht[shfryt[zues i kompensimit n[baz[t[papun[sis[, p[rve[kompensimit t[mjeteve p[r kontributet e pagave t[pun[tor[ve t[rinj, ka t[drejt[t[paguaj n[pages[t[shum[s tre mujore t[mjeteve n[lart[si prej 25% nga rroga mesatare mujore neto p[r pun[tor[n[Republik[.

Neni 5

Pun[dh[n[si q[do t[pun[soj[person t[papun[p[r koh[t[pacaktuar, shfryt[zues i ndihmave sociale n[t[holla, q[[sht[i aft[p[r pun[me gjendje sociale t[pasigurt[, sipas Ligjit t[mbrojtjes p[rve[kompensimit t[mjeteve p[r kontributet e pag[, ka t[drejt[n[pages[t[shum[s tremujore t[mjeteve n[lart[si t[pages[s mesatare t[ndihm[s sociale n[vitin paraprak, sipas t[dh[nave nga Ministria p[r pun[dhe politik[sociale.

Neni 6

Pun[dh[n[si [sht[i obliguar personit t[pun[suar nga neni 3 i k[tij ligji, ta mbaj[n[pun[s[paku dyfish m[tep[r nga koha q[ka shfryt[zuar kompensim t[mjeteve p[r kontributet e rrog[s.

Neni 7

Pun[dh[n[si kontributet e rrog[s p[r pun[tor[t e rinj t[pun[suar i llogarit dhe i paguan me pages[t[rrog[s n[p[rputhje me ligjin dhe kontrat[s kolektive.

Pun[dh[n[sit, p[r pun[tor[t e rinj t[pun[suar i kompensohen mjetet e paguara p[r kontributet e rrog[s n[lart[si prej 4206 denar[n[muaj p[r pun[tor[,]do 60 dit[, n[se pun[dh[n[si p[r at[periudh[ka paguar rrog[dhe kontribute t[rrog[s.

Mjetet p[r pun[tor[t e rinj t[pun[suar nga neni 4 dhe 5 t[k[tij ligji, pun[dh[n[sit i paguhen]do muaj p[r mes Entit p[r pun[sim, gjegj[siht p[r mes Qendr[s p[r pun[sociale.

Neni 8

N[se pun[dh[n[si e zvogl[on numrin e pun[tor[ve n[numrin e t[pun[suarve nga neni 3 paragrafi 2 t[k[tij ligji, humb t[drejt[n nga nenet 3,4 dhe 5 t[k[tij ligji, p[r numrin e zvogl[uar t[pun[tor[ve dhe [sht[i obliguar p[r ta kthyer shum[n e mjeteve t[kompensuara me kamat[t[bank[s t[paafatizuar, p[rve[p[r numrin e pun[tor[ve t[ndjer[dhe pun[tor[ve t[cil[ve u [sht[nd[rprer[marr[dh[nia e pun[s sipas ligjit.

N[se pun[torit t[ri i nd[rpritet marr[dh[nia e pun[s me k[rkes[t[tij, p[r shkak t[thyerjes t[disiplin[s n[pun[ose obligimeve t[pap[rmbushura, gjat[ripun[simit t[tij pun[dh[n[si nuk mund t[realizoj[t[drejtat t[p[rcaktuara sipas k[tij ligji.

Neni 9

Pun[dh[n[si [sht[i obliguar n[Entin p[r pun[sim n[afat prej tet[dit[sh ta paraqes[]do themelim t[marr[dh[nies t[pun[s me pun[tor[p[r koh[t[pacaktuar, me paraqitjen e kontrat[s t[pun[s dhe fletparaqitjen e sigurimit, si dhe]do nd[rprerje t[pun[s t[pun[torit t[pun[suar p[r koh[t[pacaktuar, n[p[rputhshm[ri me k[tij ligj.

Enti p[r pun[sim dhe pun[dh[n[si mbajn[evidenc[t[ve]ant[p[r]do themelim ose nd[rprerje t[marr[dh[nies t[pun[s, n[p[rputhshm[ri me k[tij ligj.

Neni 10

Enti p[r pun[sim [sht[i obliguar]do tre muaj t[p[rgatis informata p[r gjendjen nga aplikimi i k[tij ligji dhe ta dor[zoj[n[Ministrin[p[r pun[dhe politik[sociale, Ministrin[p[r finansa, Drejtorin[p[r t[ardhurat publike dhe Inspektoratit shtet[ror p[r pun[.

Neni 11

Personat e papun[suar nga neni 3 i k[tij ligji, n[se fillojn[me kryerjen e veprimtaris[si tregtar[individual, shoqat[tregtare dhe person fizik q[kryejn veprimtari n[

p[rputhje me ligjin, kan[t[drejt[n[kompensim t[mjeteve p[r kontributet e rrog[s dhe kontributet tjera, n[p[rputhje me k[tij ligj, n[se paraqet d[shmi nga organi p[rgjegj[s regjistruet se para fillimit t[kryerjes t[veprimtaris[nuk ka qen[i regjistruar p[r kryerjen e veprimtaris[n[em[r t[tij ose n[em[r t[an[tar[ve t[familjes s[tij(bashk[shorti, f[mij[t ose prind[rit).

Themelues dhe bashk[shoq[ruet t[shoqat[s tregtare, tregtar individual dhe person fizik q[ka kryer veprimtari n[p[rputhje me ligjin, nuk kan[t[drejt[n[kompensim t[mjeteve sipas k[tij ligji, n[se p[rfundimi i veprimtaris[ka ndodhur p[r shkak t[falimentimit, likuidimit ose me k[rkes[t[personit fizik q[ka kryer veprimtari[n, nj[vit para hyrjes n[fuqi t[k[tij ligji.

Neni 12

T[drejtat dhe obligimet e pun[dh[n[sit, enti p[r pun[sim dhe qendra p[r pun[sociale, t[p[rcaktuara me k[tij ligj rregullohen me kontrat[.

M[nyra e veprimit e pun[dh[n[sve, organet dhe sh[rbimet n[aplikimin e k[tij ligji, do t[rregullohet me rregullore t[ve]ant[, q[e p[rcahton ministri p[r pun[dhe politik[sociale.

Rregullorja nga dispozita 2 e k[tij neni do t[nxirret n[afat prej 5 dit[sh nga dita e hyrjes n[fuqi t[k[tij ligji dhe do t[shpallet n[" Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[".

Neni 13

Mjetet p[r realizimin e t[drejtave t[p[rcaktuara n[k[tij ligj, sigurohen nga buxheti i Republik[s s[Maqedonis[, n[kuad[r t[mjeteve t[planifikuara p[r realizimin e Programit p[r rritjen e pun[simit dhe fleksibilitetit t[tregut t[fuqis[s[pun[s, n[shum[n prej 2 miliard[denar[.

Neni 14

Mbikqyrjen e zbatimit t[k[tij ligji e kryen Inspektorati shtet[ror p[r pun[, Drejtorin[e t[hyrave publike edhe Enti p[r pun[sim i Republik[s s[Maqedonis[.

Neni 15

Me d[nim n[t[holla prej 200 000 deri 300 000 denar[d[nohet p[r kund[rvajtje pun[dh[n[si-personi fizik, n[se:

-nuk e mban pun[torin n[pun[s[paku dyfish m[tep[r nga koha q[ka shfryt[zuar kompensim t[mjeteve p[r kontribut t[rrog[s (neni 6);

-nuk paraqet]do nd[rprerje t[marr[dh[nies s[pun[s t[pun[torit t[pun[suar p[r koh[t[pacaktuar n[p[rputhje me k[tij ligj (neni 9) dhe

-nuk lajm[ron entin e pun[simit p[r dit[n e nd[rprerjes s[kryerjes s[veprimtaris[.

P[r kund[rvajtje nga dispozita 1 e k[tij neni, do t[d[nohet personi p[rgjegj[s te pun[dh[n[si, me d[nim n[t[holla prej 40 000 deri 50 000 denar[.

Neni 16

Me d[nim me t[holla prej 40 000 deri 50 000 denar[do t[d[nohet p[r kund[rvajtje pun[dh[n[si-personi fizik, n[se:

-nuk e mban pun[torin n[pun[s[paku dyfish m[tep[r nga koha q[ka shfryt[zuar kompensim t[mjeteve p[r kontributet e rrog[s (neni 6);

-nuk paraqet]do nd[rprerje t[marr[dh[nies s[pun[s t[t[pun[suarit n[koh[t[pacaktuar, n[p[rputhje me k[tij ligj (neni 9) dhe

-nuk lajm[ron Entin p[r pun[sim p[r dit[n e nd[rprerjes t[kryerjes s[veprimtaris[.

Neni 17

Ky ligj hyn n[fuqi dit[n e tet[nga dita e shpalljes n["Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[", dhe do t[zbatohet deri m[31 Dhjetor t[vitit 2003.

606.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУ-
ВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ
НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 март 2003 година.

Бр. 07-1476/1
31 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ
НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Член 1

Во Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000 и 50/2001), во членот 58 став 1 зборот „шест“ се заменува со зборот „четири“.

Член 2

Во членот 67 став 1 alineјата 11 и ставот 2 се бришат.

Член 3

Во членот 68 став 2 зборовите: „не стопанството на“ се бришат.

Член 4

Во членот 70 зборовите: „во не стопанството“ се бришат.

Член 5

Во членот 71 став 1 точките од 2) до 7) се заменуваат со нови точки 2), 3), 4), 5) и 6), кои гласат:

“2) четири месеци, ако има стаж на осигурување 15 месеци во непрекинато траење или 24 месеци со прекин во последните три години;

3) шест месеци, ако има стаж на осигурување 30 месеци во непрекинато траење или 50 месеци со прекин во последните пет години;

4) осум месеци, ако има над пет до десет години стаж на осигурување;

5) единаесет месеци, ако има над десет до петнаесет години стаж на осигурување и

6) четиринаесет месеци, ако има над 15 години стаж на осигурување.“

Член 6

Во членот 79 став 1 зборовите: „стопанството во“ се бришат, а во ставот 2 зборот „Банките“ се заменува со зборовите: „Министерството за финансии-Управата за јавни приходи“.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J I
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PUNËSIMIN DHE SIGURIM NË RAST TË
PAPUNËSISË

Neni 1

Në Ligjin për punësimin dhe sigurim në rast të papunësisë („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.37/97, 25/2000, 101/2000 dhe 50 /2001), në nenin 58 paragrafi 1 fjala “gjashtë” zëvendësohet me fjalën “katër”.

Neni 2

Në nenin 67 paragrafi 1, alineja 11 dhe paragrafi 2 fshihen.

Neni 3

Në nenin 68 paragrafi 2 fjalët “joekonomia e” fshihen.

Neni 4

Në nenin 70 fjalët “në joekonominë” fshihen.

Neni 5

Në nenin 71 paragrafi 1 pikat prej 2) deri 7) zëvendësohen me pika të reja 2,3,4,5 dhe 6 të cilat thon:

“2) katër muaj, nëse ka stazh të sigurimit 15 muaj pa ndërprerje ose 24 muaj me ndërprerje në tre vitet e fundit;

3) gjashtë muaj, nëse ka stazh të sigurimit 30 muaj pa ndërprerje ose 50 muaj me ndërprerje në pesë vitet e fundit;

4) tetë muaj, nëse ka mbi 5 deri 10 vjet stazh të sigurimit;

5) njëmbëdhjetë muaj, nëse ka mbi 10 deri 15 vjet stazh të sigurimit dhe

6) katërmëdhjetë muaj, nëse ka mbi 15 vjet stazh të sigurimit.”

Neni 6

Në nenin 79 paragrafi 1 fjalët: “ekonomia në” fshihen, ndërsa në paragrafin 2 fjala “Bankat” zëvendësohet me fjalët: “ministrata për financa-Administrata për te ardhura publike”.

Neni 7

Ky ligj hynë në fuqi ditën e tetë prej ditës kur është shpallur në “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”.

607.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 март 2003 година.

Бр. 07-1477/1
31 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Член 1

Во Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 14/95, 53/97, 21/98, 25/2000, 3/2001 и 50/2001), по членот 8 се додава нов член 8-а, кој гласи:

„Член 8-а

Работодавецот не смее лицето кое бара вработување (кандидат) или работникот, да го стави во нееднаква правна положба заради расата, бојата на кожата, полот, возраста, здравствената состојба, односно инвалидноста, религиозното, политичко или друго убедување, членување во синдикати, националното или социјалното потекло, статусот на семејството, имотната состојба или заради други лични околности.

На жените и мажите мора да им бидат обезбедени еднакви можности и еднаков третман при вработувањето, напредувањето, осигурувањето од работа, условите за работа, работното време и откажувањето на договорите за вработувањето.“

Член 2

Членот 23 се менува и гласи:

„Работен однос може да се заснова за време чие траење однапред е определено (работен однос на определено време) за вршење на работи кои по својата природа траат определено време, со прекин или без прекин, до три години.

Под прекин од ставот 1 на овој член не се смета прекилот на работата пократок од 30 работни дена.

Работен однос на определено време, заради замена на привремено отсутен работник, може да се заснова до враќањето на привремено отсутниот работник.

Работен однос заснован на определено време станува работен однос на неопределено време ако работникот продолжи да работи најмалку пет работни дена и по истекот на периодот од три години.

Работникот кој засновал работен однос на определено време има исти права и обврски како и работник кој засновал работен однос на неопределено време.“

Член 3

Во Главата II по точката 4. се додава нова точка 4-а, која гласи:

„4-а. Вршење работа дома“ со три нови члена 24-а, 24-б и 24-в, кои гласат:

„Член 24-а

Како вршење работа дома се смета работата која работникот ја врши во својот дом или во простории по свој избор коишто се надвор од деловните простории на работодавецот, со склучување на договор за работа за вршење работа дома.

Со договорот за работа за вршење работа дома, работодавецот и работникот можат да се договорат, работникот да ја врши работата дома која спаѓа во дејноста на работодавецот или која е потребна за извршување на дејноста на работодавецот.

Работодавецот е должен еден примерок од договорот за работа за вршење работа дома да му достави на надлежниот државен инспектор на трудот во рок од осум дена од денот на склучувањето на договорот.

Член 24-б

Правата, обврските и условите кои зависат од природата на работата дома, се уредуваат со договорот за работа за вршење на работа дома.

Договорот за работа од став 1 на овој член, покрај одредбите од член 16 на овој закон, содржи одредби и за: видот на работата и начинот на организирање на работата, услови за работа, безбедни услови за работа и начинот на вршењето надзор над работата на вработениот, висина на платата за извршената работа, користење и употреба на средства за работа на вработениот и надоместок за нивната употреба, надоместок на другите трошоци за работа и начин на нивното утврдување и другите права и обврски.

Член 24-в

Државниот инспектор на трудот може на работодавецот да му го забрани организирањето работа дома ако работата дома е штетна за работниците кои вршат работа дома и за другите граѓани или за животната и работната околина каде што се врши работата.

Со закон или друг пропис можат да се определат работи кои не смеат да се вршат како работа дома.“

Член 4

Во членот 34 ставот 2 се менува и гласи:

„Работникот од став 1 на овој член е должен да се договори со работодавецот и во договорот за работа да го утврди работното време, начинот на користење на годишниот одмор и другите отсуства од работа, начинот на исплата на платата и данокот и придонесите од плата.“

Член 5

По членот 70 се додава нов член 70-а, кој гласи:

„Член 70-а

Работодавецот е должен за еднаква работа со еднакви барања на работното место да исплаќа еднаква плата на вработените без оглед на полот.

Одредбите на договорите за работа и одредбите на колективните договори коишто се во спротивност со став 1 на овој член се ништовни.“

Член 6

По членот 73 се додава нов член 73-а, кој гласи:

„Член 73-а

Работникот има право на надомест на плата за времето додека е отстранет од работното место или од кај работодавецот, во висина утврдена со колективен договор, но не помал од 75% од основната плата.“

Член 7

Во членот 115 став 1 во точката 6) бројот „24“ се заменува со бројот „48“.

Член 8

Во членот 123 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Приговорот го одлага извршувањето на одлуката за отказ до донесување на конечната одлука по приговорот.“

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.

Член 9

По членот 127 се додава нов член 127-а, кој гласи:

„Член 127-а

Работодавецот пред да донесе одлука за престанок на работниот однос поради промените од член 125 на овој закон, во времето од известувањето на работникот и на синдикатот до донесувањето на одлуката за престанок на работниот однос на повеќе од 50 работници, може да се обрати до бирото за вработување со барање за помош и услуги од посредување при вработувањето, согласно со закон.

За обезбедување на услугите од став 1 на овој член, ако работодавецот побара, бирото за вработување е должно да формира посебна комисија со претставници од: бирото за вработување, работодавецот, синдикатот кај работодавецот и органот на единицата на локалната самоуправа.“

Член 10

Членот 130 се менува и гласи:

„Ако на работникот му престане работниот однос поради економски, технолошки, структурални или слични промени, работодавецот е должен да му обезбеди едно од следниве права:

1) вработување кај друг работодавец без огласување на работното место, со преземање и склучување договор за работа на работно место кое одговара на неговата стручна подготовка, односно квалификација или

2) стручно оспособување, преквалификација или доквалификација за работа кај друг работодавец или

3) еднократен надомест во вид на испратнина, во висина на едномесечна плата на работникот до три односно за секои три години работен стаж наполнет кај работодавецот кај кого му престанува работниот однос, а најмногу осум месечни плати, остварена во претходниот месец од денот на престанокот на работниот однос на работникот, што се исплатува со денот на престанокот на работниот однос.

Работодавецот може на работникот од став 1 на овој член, да му исплати еднократен надомест во вид на испратнина во поголем износ од износот утврден во точката 3) на овој член.

Под работен стаж кај ист работодавец од став 1 точка 3) на овој член, се смета и работниот стаж на работникот наполнет кај претходниот работодавец на кој поради настанатата статусна промена, правен следбеник е последниот работодавец.

Одредбата од став 1 точка 1 на овој член не се однесува за вработувања од трговско друштво, односно трговец поединец во државен орган, јавно претпријатие, јавна установа, општина и град Скопје, фондови, агенции, заводи и други правни лица основани со закон.

Ако се склучи договор за работа спротивно на став 1 точка 1) и став 4 на овој член, договорот за работа е ништовен.“

Член 11

Членот 141 се менува и гласи:

„Ако инспекторот на трудот утврди повреда на законот, друг пропис, колективен договор, договор за работа и други акти, над чија примена врши инспекциски надзор во поглед на засновањето на работниот однос, распоредувањето, работното време, одмор и отсуства, работна книшка, плати и надоместоци и престанок на работен однос, со решение ќе нареди на работодавецот да донесе или поништи акт со кој ќе ги отстрани утврдените неправилности и недостатоци.

За постапувањето по донесеното решение, работодавецот е должен да го извести инспекторот на трудот.“

Член 12

Во членот 142 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Работникот од став 1 на овој член, барањето до надлежниот орган може да го достави во рок од 60 дена од денот на поведувањето на работниот спор пред надлежниот суд.“

Член 13

Во членот 146 ставот 1 точката 5) се менува и гласи:

„5) е заснован работен однос на определено време спротивно на Законот (член 23) и ако вршењето работа дома е спротивно на членовите 24-а и 24-б.“

Во точката 10) во заградата зборовите: „став 1“ се бришат.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J I

P { R N D R Y S H I M I N D H E P L O T { S I M I N E L I G J I T P { R M A R { D H { N I E P U N E

Neni 1

N[Ligjin p[r mar[dh[nie pune (" Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[" numri 80/93, 14/95, 53/97, 21/98, 25/2000, 3/2001 dhe 50/2001), sipas neni 8 shtohet neni i ri 8-a, si vijon:

"Neni 8-a

Pun[dh[n[si nuk guxon personin i cili k[rkon pun[sim (kandidatin), ose pun[torin, ta vendose n[situat[juridike t[pabarabart[p[r shkak t[rac[s, ngjyr[s s[l[kur[s, gjinis[, mosh[s, gjendjes sh[ndet[sore, p[rkat[sisht invaliditetit, bindjeve religioze, politike ose tjera, an[tar[sim n[sindikate, prejardhjes nacionale ose sociale, statusit familjar, gjendjes materiale ose p[r rrethana tjera personale.

Grave ose burrave duhet t[u sigurohen mund[si t[barabarta dhe trajtim t[barabart[gjat[pun[simit, avansimit, sigurimit n[pun[, kushtet p[r pun[, koh[n e pun[s dhe t[rheqjen e kontratave p[r pun[sim."

Neni 2

Neni 23 ndryshon si vijon:

"Marr[dh[nia e pun[s mund t[themelohet p[r koh[afati i s[cil[s paraprakisht [sht[caktuar (mar[dh[nie e pun[s p[r koh[t[caktuar) p[r kryerjen e pun[ve t[cilat nga natyra e tyre zgjasin nj[koh[t[caktuar, me nd[rprerje ose pa nd[rprerje, deri m[tri vjet.

Me nd[rprerje nga dispozita 1 t[k[tij neni nuk kuptojm[nd[rprerjen e pun[s m[t[shkurt[r se 30 dit[.

Marr[dh[nia e pun[s n[koh[t[caktuar, p[r z[vend[shimin e pun[torit q[mungon, mund t[themelohet deri n[kthimin e pun[torit q[mungon.

M arr[dh[nia e pun[s e themeluar p[r koh[t[caktuar kalon n[marr[dh[nie t[pun[s t[pacaktuar n[se pun[tori vazhdon t[punoj[s[paku 5 dit[nga kalimi i afatit prej 3 vjet[sh.

Pun[tori q[ka themeluar marr[dh[nie pune p[r koh[t[caktuar g[zon t[njejtat t[drejta dhe obligime si pun[tori q[ka themeluar marr[dh[nie pune p[r koh[t[pacaktuar."

Neni 3

N[Kapitullin II nga pika 4 shtohet pika 4-a, si vijon:

" 4-a. Kryerje e pun[ve n[sht[pi" me tre nene tjera 24-a, 24-b dhe 24-c si vijon:

"Neni 24-a

Me kryerje t[pun[ve n[sht[pi kuptojm[pun[n t[cil[n pun[tori e kryen n[sht[pin[e tij ose n[lokale sipas zgjedhjes s[tij t[cilat jan[jasht[lokaleve t[pun[s t[pun[dh[n[sit, me arritjen e kontrat[s p[r kryerjen e pun[ve n[sht[pi.

Me kontrat[n e pun[s p[r kryerjen e pun[ve n[sht[pi pun[dh[n[si dhe pun[tori mund t[merren vesh, pun[tori ta kryej pun[n n[sht[pi e cila i takon veprimtaris[s[pun[dh[n[sit ose e cila [sht[e duhur p[r kryerjen e veprimtaris[s[pun[dh[n[sit. Pun[dh[n[si [sht[i obliguar nj[kopje nga kontrata e pun[s p[r kryerjen e pun[ve n[sht[pi t[ja dor[zoj[inspektorit p[rgjegj[s shtet[ror t[pun[s n[afat prej 8 dit[sh nga dita e themelimit t[kontrat[s.

Neni 24-b

T[drejtat, obligimet dhe kushtet q[varen nga natyra e pun[s n[sht[pi iregullohen me kontrat[n e pun[s p[r kryerjen e pun[s n[sht[pi.

Kontrata e pun[s nga dispozita 1,e k[tij neni, p[rve] p[rcaktimeve nga neni 16 i k[tij ligji, p[rmban p[rcaktime edhe p[r: lloji i pun[s dhe m[nyra e organizimit t[pun[s, kushtet e pun[s, kushte t[sigurta p[r pun[dhe m[nyra e kryerjes t[mbikqyrjes mbi pun[n e t[pun[suarit, lart[sia e rrog[s p[r pun[n e kryer, shfryt[zimi dhe p[rdorimi i mjeteve p[r pun[n e t[pun[suarit dhe kompensim p[r p[rdorimin e tyre, kompensim i hardhimeve tjera t[pun[s dhe m[nyra e p[rcaktimit t[tyre dhe t[drejta dhe obligime t[tjera.

Neni 24-c

Inspektori shtet[ror i pun[s mundet pun[dh[n[sit t[ia ndaloj[organizimin e pun[s n[sht[pi n[se puna [sht[e d[mshme p[r pun[torit t[cil[e kryejn pun[n n[sht[pi dhe p[r qytetqr[t e tjer[ose p[r kafsh[t dhe rrethin e pun[s ku kryhet puna.

Me ligj ose iregullore tjet[r mund t[p[rcaktohen pun[t t[cilat nuk mund t[kryhen si pun[n[sht[pi."

Neni 4

N[nenin 34 dispozita 2 nd[rrohet si vijon:
" Pun[tori nga dispozita 1 t[k[tij neni [sht[i obliguar t[merret vesh me pun[dh[n[sin dhe n[kontrat[n e pun[s ta p[rcajtoj[koh[n e pun[s, m[nyr[n e shfryt[zimit t[pushimit vjetor dhe mungesat e tjera nga puna, m[nyr[n e pages[s s[rrog[s dhe tatimet dhe kontributet nga roga."

Neni 5

Pas nenit 70 shtohet neni i ri 70-a i cili vijon:

"Neni 70-a

Pun[dh[n[s i sht[i obliguar p[r pun[t[nj[jt[me k[rkesa t[nj[jta n[vendin e pun[s t[paguaj rrog[t[nj[jt[t[pun[suarve pa dallim gjinie.

P[rcajtimet e kontratave t[pun[s dhe p[rcajtimet e kontratave kolektive q[jan[n[kund[rshtim me dispozit[n 1 t[k[tij neni asgj[sohen."

Neni 6

Pas nenit 73 shtohet neni i ri 73-a, si vijon:

"Neni 73-a

Pun[tori ka t[drejt[p[r kompensim n[rrog[p[r koh[n kur [sht[i larguar nga vendi i pun[s ose nga pun[dh[n[s, me lart[si e rregulluar sipas kontrat[s kolektive, por jo m[pak se 75% nga paga themelore."

Neni 7

N[nenin 115 dispozita 1 n[pik[n 6, numri "24" z[vend[sohet me numrin "48".

Neni 8

N[nenin 123 pas dispozit[s 2 shtohet dispozita e re 3 si vijon:

"Parashtrisa e shtyn kryerjen e vendimit p[r largim nga puna deri n[sjelljen e vendimit p[rfundimtar pas parashtr[s."

Dispozitat 3 dhe 4 b[hen dispozita 4 dhe 5.

Neni 9

Pas nenit 127 shtohet neni i ri 127-a, si vijon:

"Neni 127-a

Pun[dh[n[s para se t[sjell[vendimin p[r nd[rprerjen e marr[dh[nies s[pun[s p[r shkak t[ndryshimeve nga neni 125 t[k[tij ligji, n[koh[n prej informimit t[pun[torit dhe t[sindikatit deri n[sjelljen e vendimit p[r nd[rprerjen e marr[dh[nies s[pun[s t[m[shum[se 50 pun[tor[ve, mund t[i drejtohet byros[s[pun[simit me k[rkes[p[r ndihm[dhe sh[rbime p[r nd[rmet[sim gjat[pun[simit, n[p[rputhe me ligjin.

P[r sigurimin e sh[rbimeve nga dispozita 1 t[k[tij neni, n[se pun[dh[n[s i k[rkon, byroja p[r pun[sim [sht[e obliguar t[formoj[komisio[n] t[ve[jant[me p[rfaq[sues nga: byroja e pun[simit, pun[dh[n[s, sindikati te pun[dh[n[s dhe organi i nj[sis[t[vet[qeverisjes lokale."

Neni 10

Neni 130 ndryshohet si vijon:

" N[se pun[torit i nd[rpritet marr[dh[nia e pun[s p[r arsy e ekonomike, teknologjike, strukturale ose ndryshime t[ngjashme, pun[dh[n[s i sht[i obliguar t[ia plot[soj[nj[nga t[drejtat si vijon:

1) pun[sim te pun[dh[n[s tjet[r pa shpallje t[vendit t[pun[s, me nd[rmarje dhe lidhje t[kontrat[s s[pun[s n[vend t[pun[s q[i p[rgjigjet pregatitjes shkollore t[tij p[rkat[isist kualifikimit ose

2) aft[sim profesional, rikualifikim ose kualifikim plot[sues p[r pun[te pun[dh[n[s tjet[r ose

3) kompensim i nj[hersh[m n[form[t[p[rcjelljes, me lart[si prej nj[rroge deri n[tri rroga mujore, p[rkat[isist p[r]do tre vjet p[rvoj[pune t[kryera te pun[dh[n[s te i cili i nd[rpritet marr[dh[nia e pun[s, dhe m[s[shumti tet[rroga mujore, t[realizuara n[muajin paraprak nga dita e nd[rprerjes s[marr[dh[nies s[pun[s t[pun[torit, q[paguhet me dit[n e nd[rprerjes s[marr[dh[nies s[pun[s.

Pun[dh[n[s mundet pun[torit nga dispozita 1 e k[tij neni, t[i paguaj[kompensim t[nj[hersh[m n[form[t[p[rcjelljes n[shum[m[t[madhe nga shuma e p[rcajuar n[pik[n 3 t[k[tij neni.

Me p[rvoj[pune te i njeiti pun[dh[n[s nga dispozita 1 pika 3) t[k[tij neni llogaritet edhe p[rvoja e pun[s t[pun[torit e kryer te pun[dh[n[s paraprak t[cilit p[r shkak t[statusit t[ndryshuar q[ka ndodhur trash[gues juridik [sht[pun[dh[n[s i fundit.

P[rcajtimi nga dispozita 1 pika 1 e k[tij neni nuk vlen p[r pun[simet nga shoqatat tregtare, gjegj[isist tregtar individual n[institucion shtet[r, nd[rmarje publike, sip[rmarje ose institucione publike, komuna dhe qyteti i Shkupit, fondet, agjencit[, entet dhe persona tjer[juridik t[themeluar sipas ligjit.

N[se lidhet marr[veshja e pun[s n[kund[rshtim me dispozit[n 1 pika 1) dhe dispozita 4 e k[tij neni, kontrata e pun[s asgj[sohet."

Neni 11

Neni 141 ndryshohet si vijon:

" N[se inspektori i pun[s konststion shkelje t[ligjit, rregulloreje tjet[r, kontrat[kolektive, kontrat[p[r pun[ose akte tjera, mbi zbatimin e t[cilave kryen mbikqyrje inspektuese nga aspekti i themelimit t[marr[dh[nies s[pun[s, vendeve t[pun[s, koh[s s[pun[s, pun[simi dhe mungesat, librezat e pun[s, rrogat dhe kompensimet dhe nd[rprerja e marr[dh[nies s[pun[s, me vendim do t[urdh[roj[pun[dh[n[sin t[sjell[ose anuloi[akt me t[cilin do t[i evitot[parregull[sit[dhe mang[si[e kostatuara.

P[r veprim pas marrjes s[vendimit, pun[dh[n[s i sht[i obliguar ta informoj[inspektorin e pun[s.

Neni 12

N[nenin 142 pas dispozit[s 1 shtohet dispozita e re 2, si vijon:

" Pun[tori nga dispozita 1 e k[tij neni, k[rkes[n deri te organi kompetent mund ta dor[zoj[n[afat prej 60 dit[sh nga dita e ngritjes s[kontestit t[pun[s para gjyqit kompetent."

Neni 13

N[nenin 146 dispozita 1 pika 5) ndryshohet si vijon:

"5) [sht[lidhur marr[dh[nie e pun[s p[r koh[t[caktuar n[kund[rshtim me Ligjin (neni 23) edhe n[se kryerja e pun[s n[sht[pi [sht[n[kund[rshtim me nenet 24-a dhe 24-b.)

N[pik[n 10) fjal[t : "dispozita 1" n[kllapa fshihen.

Neni 14

Ky ligj hyn n[fuqi dit[n e tet[nga dita e shpalljes n["Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[".

608.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 април 2003 година.

Бр. 07-1524/1
1 април 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за служба во Армијата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 62/02 и 98/02), во членот 12 став 4 по зборовите: "должен е" се додаваат зборовите: "во рок од 24 часа".

Член 2

Во членот 15 став 2 зборовите: "работните простории" се заменуваат со зборовите: "касарните, воените објекти и во други работни простории".

Член 3

Во членот 28 став 1 точка 3 зборот "девет" се заменува со зборот "шест".

Член 4

Во членот 29 став 1 зборот "втората" се заменува со зборот "првата".

Член 5

Во членот 31 зборовите: "од три месеци" се заменуваат со зборовите: "до три месеци".

Член 6

Во членот 37 став 1 точка 1 зборовите: "и десетар" се заменуваат со зборовите: "десетар и помлад водник".

По точката 1 се додаваат две нови точки 2 и 3, кои гласат:

"2) за питомци на Воената академија: разводник, десетар, помлад водник, водник и постар водник;

3) за лица на стручно оспособување и усовршување за офицери: десетар, помлад водник и водник, а за лица на стручно оспособување и усовршување за подофицери: разводник, десетар и помлад водник";

Точките 2,3 и 4 стануваат точки 4, 5 и 6.

Ставовите 2 и 3 се бришат.

Член 7

Во членот 45 алинеја 4 зборот "девет" се заменува со зборот "шест".

Член 8

Во членот 47 зборот "десетар" се заменува со зборовите: "помлад водник".

Член 9

Во членот 50 став 3 бројот "15" се заменува со зборот "осум".

Член 10

По членот 50 се додава нов член 50-а, кој гласи:

"Член 50-а

Питомец на Воената академија, освен оценувањето по наставните предмети, се оценува и како воено лице на крајот на секоја учебна година.

Лице на стручно оспособување и усовршување за офицери и подофицери се оценува на крајот на стручното оспособување и усовршување.

Оценувањето на лицето на стручно оспособување и усовршување за офицери и подофицери го врши претпоставениот старешина на положба командир на вод и нему рамен или повисок воен старешина.

Лицето на стручно оспособување и усовршување за офицери и подофицери кое не е задоволно со оцената, може во рок од осум дена да поднесе барање за преиспитување на оцената до непосредно претпоставениот старешина на старешината кој го извршил оценувањето.

Оцената од став 4 на овој член е конечна."

Член 11

Во членот 51 став 2 во алинеја 2 точката се заменува со зборот "или".

По алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи: "во последното оценување бил оценет со оцена "не задоволува" по најмалку еден критериум од член 52 став 1 на овој закон."

Во ставот 4 зборовите: "со чин полковник" и "со чин заставник 1 класа" се бришат.

Член 12

Во членот 52 ставот 1 се менува и гласи: "Оценувањето на воено лице се врши врз основа на податоците кои се однесуваат на следниве критериуми:

- стручното знаење;
- професионалната ефикасност;
- командување и раководење;
- резултатите од работата и
- физичката подготвеност."

Член 13

Во членот 53 став 1 зборовите: "воено лице" се заменуваат со зборовите: "офицер, подофицер и професионален војник".

Во ставот 2 по зборот "лица" се додаваат зборовите: "од став 1 на овој член".

Член 14

Во членот 54 став 1 зборовите: "Воено лице кое не е задоволно" се заменуваат со зборовите: "Офицер, подофицер и професионален војник кој не е задоволен", бројот "15" се заменува со зборот "осум", а зборовите: "министерот за одбрана" се заменуваат со зборовите: "началникот на Генералштабот на Армијата".

Во ставот 3 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "од кои еден член е од претпоставената команда на военото лице".

Во ставот 4 бројот "60" се заменува со бројот "15".

Член 15

Во членот 55 став 1 по зборот "завршување" се додаваат зборовите: "на обука која траела најмалку пет дена или".

Во ставот 2 по зборот "вежбата" се додаваат зборовите: "односно обуката".

Во ставот 4 бројот "15" се заменува со зборот "осум".

Во ставот 5 бројот "30" се заменува со бројот "15".

Член 16

По членот 56 се додава нов член 56-а, кој гласи:

"Член 56-а

Питомец на Воената академија и лице на стручно оспособување и усовршување за офицери и подофицери може да се унапреди во непосредно повисок чин според постигнатите резултати и времето поминато во одреден чин.

Унапредувањето во повисок чин на питомецот на Воената академија и на лицето на стручно оспособување и усовршување за офицери кое се организира и спроведува на Воената академија, го врши деканот на Воената академија, а унапредувањето во повисок чин на лицето на стручно оспособување и усовршување за офицери и подофицери кое се организира и спроведува во Армијата, го врши началникот на Генералштабот на Армијата.

Условите и начинот на унапредување во повисок чин на воените лица од став 1 на овој член ги пропишува началникот на Генералштабот на Армијата."

Член 17

Во членот 58 алинеи 4 и 6 зборот "пет" се заменува со зборот "четири".

Член 18

Членот 64 се брише.

Член 19

По членот 79 се додава нов член 79-а, кој гласи:

“Член 79-а

Поставувањето на должност на воен старешина во резервниот состав на Армијата се врши на начин и постапка како и поставувањето на воен старешина во постојаниот состав на Армијата.

По исклучок од став 1 на овој член, а по потреба на службата, може:

- офицер во резервниот состав на Армијата да биде поставен на формациско место за кое е предвиден повисок чин за два чина од неговиот,
- на формациско место за подофицер да биде поставен војник во резервниот состав на Армијата и
- во службите, на формациско место за офицер да биде поставен и војник во резервниот состав на Армијата, доколку има соодветно образование или воено-евиденциска специјалност.“

Член 20

Во членот 89 став 2 зборовите: “но не подолго од 10 часа неделно“, се бришат, а по точката 1) се додава нова точка 2), која гласи:

“2) во случај на потреба од дополнително ангажирање на одредени воени единици заради одржување на борбената готовност.“

Точките 2), 3), 4), 5) и 6) стануваат точки 3), 4), 5), 6) и 7).

Во ставот 4 по зборот “време“ се додаваат зборовите: “во случаите од став 2 точки 1) и 2) на овој член до-несува министерот за одбрана, а во случаите од став 2) точки 3) до 7) на овој член, наредба“.

Член 21

Во членот 91 зборовите: “еден месец“ се заменуваат со зборовите: “четири седмици“.

Член 22

Во членот 97 став 1 под б) во алинеја 1 зборовите: “и средно“ се бришат, а во алинеја 2 пред зборот “ви-шо“ се додаваат зборовите: “средно и“.

Член 23

Во членот 105 став 1 бројот “15“ се заменува со бројот “10“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“Војник за време на служење на воениот рок има право на отсуство до седум дена во случаите од член 102 став 1 на овој закон.“

Член 24

Во членот 130 точка 4 зборовите: “Командант на корпус и нему ramen или повисок воен старешина“ се заменуваат со зборовите: “Началникот на Генералштабот на Армијата“.

Член 25

Во членот 131 став 1 зборовите: “на командни должности“ се бришат.

Во точката 3 зборовите: “и нему ramen или повисок воен старешина“ се заменуваат со зборовите: “на пови-соки единици и воени старешини на раководни долж-ности во Генералштабот на Армијата за кои со форма-цијата е предвиден чин полковник или повисок чин“.

Во точката 4 зборовите: “Командант на корпус и нему ramen или повисок воен старешина“ се заменува-ат со зборовите: “Началникот на Генералштабот на Ар-мијата“.

Член 26

По членот 137 во насловот “г) Застареност за поведу-вање и за извршување на дисциплински мерки“, по збо-рот “поведување“ се додава записка и зборот “водење“.

Член 27

По членот 138 се додава нов член 138-а, кој гласи:

“Член 138-а

Дисциплинската постапка не може да се води по-долго од шест месеци сметано од денот на поведување-то на постапката.“

Член 28

Во членот 146 табелата се менува и гласи:

Чин	Бодови
Генерал	780
Генерал потполковник	720
Генерал мајор	660
Бригаден генерал	600
Полковник	530
Потполковник	490
Мајор	450
Капетан	420
Поручник	390
Потпоручник	380
Заставник 1. класа	370
Заставник	365
Постар водник 1. класа	355
Постар водник	348
Водник	324
Помлад водник	322
Десетар	321
Разводник	320

Член 29

Во членот 147 став 1 табелата се менува и гласи:

Чин	Бодовна група	Бодови за должност
Генерал	1	520
Генерал потполковник	2	480
Генерал мајор	3	450
Бригаден генерал	4	430
Полковник	5	350
	6	300
Потполковник	7	260
	8	210
Мајор	9	190
	10	165
Капетан	11	155
	12	140
Поручник	13	130
Потпоручник	14	125
Заставник 1. класа	15	115
Заставник	16	110
Постар водник 1. класа	17	105
Постар водник	18	104
Водник	19	101
Помлад водник	20	100
Десетар	21	99
Разводник	22	98

Во ставот 2 по зборот “одбрана“ се додаваат зборо-вите: “и во Воената академија“.

Член 30

Во членот 148 зборовите: “до навршување 25 години работен стаж, односно 0,75% по 25 година“ се бришат.

Член 31

Во членот 149 став 1 зборовите: “дежурство; стражарска служба” се бришат.

Член 32

Во членот 150 ставот 2 се менува и гласи:

“Додатокот од став 1 на овој член се вреднува со бодови, во зависност од должноста и условите под кои се врши службата и тоа од 50 до 800 бода.”

Во ставот 3 бројот “30%” се заменува со бројот “20%”.

Член 33

Во членот 151 став 1 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “чие дејство не може во целост да се отстрани со заштитни мерки”.

Член 34

Во членот 152 бројот “50” се заменува со бројот “40”.

Член 35

Во членот 160 зборовите: “додатокот на плата од член 153 на овој закон” се заменуваат со зборовите: “додатоците на основната плата”.

Член 36

Во членот 163 по зборот “работа” се додаваат зборовите: “подолго од еден месец”.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“По исклучок од став 1 на овој член, надоместокот на плата за време на отсуство од работа заради преквалификација, доквалификација или стручно оспособување и усовршување на воен старешина кој остварува право на додаток на основната плата од член 150 на овој закон, е во висина на основната плата и додатоците на основната плата од членовите 150 и 153 на овој закон која ја примал пред упатувањето на преквалификација и доквалификација или пред заминувањето на стручното оспособување и усовршување, доколку преквалификацијата и доквалификацијата или стручното оспособување и усовршување на кое е упатен е во врска со извршувањето на специфичната воена служба од член 150 на овој закон.”

Член 37

Во членот 166 став 2 по зборот “службата” се додаваат зборовите: “биде преместен и”.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

“Воен старешина на кој му е доделен службен стан на користење, нема право на надоместок на трошоци за одвоен живот.”

Член 38

Во членот 167 ставот 1 се менува и гласи:

“Професионален војник и воен старешина има право на надоместок на трошоци за превоз до и од работното место над 2.5 км, доколку не е организиран превоз од страна на Министерството за одбрана, во висина утврдена со Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија.”

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“Професионален војник и воен старешина кој живее во еден, а работи во друг гарнизон при што не остварува право на надоместок на трошоци за одвоен живот има право на надоместок на трошоци за превоз до и од работно место, во висина на стварните трошоци за превоз за најевтиното превозно средство од јавниот сообраќај кое овозможува навремено пристигнување и заминување од работа, но не повеќе од висината на надоместокот за одвоен живот.”

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 39

Во членот 168 ставот 3 се брише.

Член 40

По членот 173 се додаваат два нови члена 173-а и 173-б кои гласат:

“Член 173-а

Професионален војник и воен старешина има право на надоместок за вршење на дежурство и стражарска служба организирани според правилата за внатрешниот ред и односите во вршењето на службата во Армијата што ги донесува началникот на Генералштабот на Армијата.

Надоместокот од став 1 на овој член се определува според висината на дневницата за службено патување во Републиката, и тоа:

- а) за дежурство и стражарска служба во работен ден.....100% од дневницата
- б) за дежурство и стражарска служба во време на неделен одмор.....120% од дневницата
- в) за дежурство и стражарска служба во празници утврдени со закон.....130% од дневницата

Надоместокот од став 2 на овој член се намалува за износот на оброкот што се обезбедува за време на дежурството, односно стражарската служба.

Член 173-б

Професионален војник и воен старешина има право на надоместок за работа подолга од полното работно време во услови на наредени мерки за зголемена борбена готовност и во услови на дополнително ангажирање на одредени воени единици заради одржување на борбената готовност.

Надоместокот од став 1 на овој член се определува како и надоместокот за дежурство и стражарска служба од член 173-а став 2 на овој закон.”

Член 41

Членот 183 се менува и гласи:

“Воен старешина за време на вршење на службата во Армијата има право на користење на службен стан во местото на вршење на службата.

За користење на службен стан воениот старешина плаќа закупнина.

По исклучок од став 1 на овој член, воен старешина кој во местото на вршење на службата има стан во лична сопственост или во сопственост на член на потесното семејство (брачен другар или деца кои живеат во заедничко домаќинство со него), нема право на користење на службен стан.

Професионален војник за време на вршење на службата во Армијата, по сопствен избор, има право на бесплатно сместување во касарнски услови на живеење.

Поблиски прописи за утврдување на критериумите, мерилата и постапката за доделување на користење на службени станови на воени старешини, како и за сместување на професионалните војници во касарнски услови на живеење, донесува министерот за одбрана.”

Член 42

Во членот 184 став 1 зборовите: “Професионален војник и” се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

“Професионален војник по пет години вршење служба во Армијата има право на надоместок на трошоците за закупнина на стан, доколку не се определи да користи бесплатно сместување во касарнски услови на живеење.”

Член 43

Членот 185 се менува и гласи:

“Воен старешина при преместување во друго место на вршење на службата, е должен во рок од 60 дена од преместувањето, да го предаде службениот стан што го користи.”

Член 44

Членот 188 се менува и гласи:

“Професионален војник и воен старешина кој учествува во вежбовни активности и обука надвор од територијата на Републиката има право на плата утврдена согласно со одредбите на овој закон, право на бесплатно сместување и исхрана и право на следниве надоместоци:

- 30% од дневницата за службен пат во странство за престој до 30 дена и
 - 30% од дневницата за службен пат во странство и надоместок за одвоен живот од семејството доколку престојот во странство е подолг од 30 дена.

Професионален војник и воен старешина кој учествува во хуманитарни операции и мировни мисии надвор од територијата на Републиката има право на плата согласно со прописите за плата и надоместоците на плата на вработените во дипломатско-конзуларните и други претставништва на Републиката во странство и право на бесплатно сместување и исхрана.“

Член 45

Во членот 225 став 1 точка 4) зборовите: “четири податоци“ се заменуваат со зборовите: “еден критериум“.

Точката 5) се брише.

Член 46

По членот 234 се додава нов член 234-а, кој гласи:

“Член 234-а

Наредба за распоредување на должност, распоредување во друго место на работа, разрешување од должност поради стручно оспособување и усовршување, односно боледување и лекување, застапување и други односи во службата за цивилните лица, донесува началникот на Генералштабот на Армијата или од него овластено лице.

Против наредбата од став 1 на овој член, во рок од осум дена од денот на приемот на наредбата, може да се изјави приговор до министерот за одбрана.

Приговорот изјавен против наредбите за распоредување, разрешување и застапување не ја задржува наредбата од извршување.“

Член 47

Во членот 237 бројот на бодови по групи се менува и гласи:

I група високо образование.....190 бода;
 II група вишо образование.....140 бода;
 III група средно образование.....90 бода и
 IV група основно образование65 бода.“

Член 48

Во членот 238 став 1 табелата се менува и гласи:

Степен на образование	Бодовна група	Бодови за должност
Високо образование	I	480
	II	400
	III	350
	IV	320
Вишо образование	V	280
	VI	250
Средно образование	VII	240
	VIII	230
	IX	220
	X	200
Основно образование	XI	150

Член 49

Во членот 240 став 2 зборовите: “дежурство; чуварска служба“ се бришат.

Член 50

Во членот 251 точката 15) се брише.

Точките 16), 17) и 18) стануваат точки 15), 16) и 17).

Во точката 19) која станува точка 18) по бројот “126“ се додаваат зборовите: “став 1 точки 1), 2) и 6)“.

По точката 18) се додаваат две нови точки 19) и 20), кои гласат:

“19) парична награда (член 176);

20) парични надоместоци во случај на смрт на воено лице (член 180);“.

По точката 20) која станува точка 21) се додаваат две нови точки 22) и 23), кои гласат:

“22) станбено обезбедување на воените старешини (членови 183, 184 став 1 и 185);

23) учество во вежбовни активности, обука и во хуманитарни операции и мировни мисии надвор од територијата на Републиката (членови 188 и 189);“.

Точките 21) и 22) стануваат точки 24) и 25).

Член 51

По членот 252 се додава нов член 252-а, кој гласи:

“Член 252-а

Решение за изрекување на дисциплинската мерка престанок на работниот однос на цивилно лице врз основа на предлог на воената дисциплинска комисија од член 132 на овој закон, донесува началникот на Генералштабот на Армијата.“

Член 52

По членот 257 се додава нов член 257-а, кој гласи:

“Член 257-а

Врз основа на предлог на воената дисциплинска комисија од член 132 на овој закон, началникот на Генералштабот на Армијата ги изрекува дисциплинските мерки на офицерите кои на денот на влегувањето во сила на овој закон имаат чин капетан I класа.“

Член 53

Во членот 260 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“По исклучок од став 1 на овој член правото на надоместок на трошоците за закупнина на стан на воените старешини и граѓански лица на ЈНА кои согласно со Одлуката на Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ број 3/92), се прифатени и вклучени во системот на одбраната на Република Македонија, а кои се уште го немаат решено станбеното прашање во смисла на член 184 од овој закон, ќе започне да се остварува сметано од 1 јануари 2004 година.“

Член 54

Во членот 263 зборот “март“ се заменува со зборот “април“.

Член 55

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

L I G J I

P{R NDYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT
 P{R SH{RBIM N{ ARMAT{N E REPUBLIK{S S{
 MAQEDONIS{

Neni 1

Në ligjin për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë ("Gazeta zyrtare e ("Republikës së Maqedonisë " nr .62\02 dhe 98\02 , në nenin 12, paragrafi 4 pas fjalëve : "është i obligur" shtohen fjalët : "në afat 24 orësh " .

Neni 2

N[nenin 15 paragrafi 2 fjal[t:,,lokalet e pun[s" z[vend[sohen me fjal[t:,,kazemat, objektet ushtarake dhe n[lokale t[tjera t[pun[s".

Neni 3

Në nenin 28 paragrafi 1, pika 3 fjala "nëntë" zëvendësohet me fjalën "gjashtë " .

Neni 4

Në nenin 29 paragrafi 1 fjala : "e dyta" zëvendësohet me fjalën " e para".

Neni 5

Në nenin 31 fjalët: "prej tri muajsh" zëvendësohen me fjalët: " deri në tre muaj ".

Neni 6

Në nenin 37, paragrafi 1, pika 1 fjalët: "edhe dhjetarë" zëvendësohen me fjalët: " dhjetar dhe rreshter i ri ".

Pas pikës 1 shtohen dy pika të reja 2 dhe 3, si vijon:

"2) për kadetë të Akademisë Ushtarake: tetar, dhjetar, rreshter i ri, rreshter dhe rreshter i vjeter;

3) për persona për aftësim profesional dhe aftësim për oficerë :

dhjetarë, rreshter i ri dhe rreshter, nd[rsa p[r personat p[r aft[sim profesional dhe p[r n[nofer[: tetar, dhjetar dhe rreshter i ri: ".

Pikat 2,3 dhe 4 b[hen pika 4,5 dhe 6.

Paragrafet 2 dhe 3 fshihen.

Neni 7

Në nenin 45 alineja 4 fjala "nëntë" zëvendësohet me fjalën "gjashtë".

Neni 8

Në nenin 47 fjala "dhjetarë" zëvendësohet me fjalët : "rreshter i ri ".

Neni 9

Në nenin 50 paragrafi 3 numri "15 " zëvendësohet me fjalën "tetë".

Neni 10

Pas nenit 50 shtohet neni i ri 50 - a, q[vijon :

"Neni 50 -a"

Kadeti në Akademinë Ushtarake, përveç vlerësimit në lëndët mësimore, vlerësohet edhe si person ushtarak në fund të Jdo viti shkollor.

Personi për aftësim profesional dhe përsosje për oficerë dhe nënoficerë vlerësohet në fund të aftësimit dhe përsosjes profesionale.

Vlerësimin e personit për aftësim dhe përsosje profesionale për oficerë dhe nënoficerë e bënë eprori përgjegjës në pozitën e komandirit të togut, ose i barabartë me të, ose ndonjë epror më i lartë ushtarak.

Personi për aftësim dhe përsosje profesionale për oficerë dhe nënoficerë, i cili nuk është i kënaqur me vlerësimin, mundet që në afat prej tetë ditësh t'i parashtojë kërkesë për rishqyrtimin e vlerësimit eprorit të drejtëpërdrejtë për eprorin, i cili e ka bërë vlerësimin.

Vlerësimi nga paragrafi 4 i këtij neni është definitiv."

Neni 11

Në nenin 51 paragrafi 2 në alinenë 2 pika zëvendësohet me fjalën "ose".

Pas alinesë 2 shtohet aline e re 3, si vijon;

"- në vlerësimin e fundit është vlerësuar me notën "nuk kënaqë" nga së paku një kriter nga neni 52, paragrafi i këtij ligji".

Në paragrafin 4 fjalët: "me gradë kolonel "dhe" me gradë aspirant i klasit I" fshihen.

Neni 12

Në nenin 52 paragrafi 1 ndryshon si vijon:

"Vlerësimi i personit ushtarak bëhet në bazë të të dhënave, që kanë të bëjnë me këto kriterë:

- dijen profesionale;
- efikasitetin profesional;
- komandimin dhe udhëheqjen;
- rezultatet e punës dhe
- gatishmërinë fizike;

Neni 13

Në nenin 53 paragrafi 1 fjalët: „Personi ushtarak” zëvendësohet me fjalët: „oficer, nënoficer dhe ushtarë profesionist:”.

Në paragrafin 2 pas fjalës „ persona” shtohen fjalët: „ nga paragrafi 1 i këtij neni”.

Neni 14

Në nenin 54 paragrafi 1 fjalët : „, personi ushtarak që nuk është i kënaqur” zëvendësohet me fjalët: „oficer nënoficer dhe ushtarë profesionist që nuk është i kënaqur”, numri 15 " zëvendësohet me numrin „, tetë”, kurse fjalët: „Ministri i Mbrojtjes zëvendësohet me fjalët: „ Kryeshefi i Shtatmadhorisë së Armatës".

Në paragrafin 3 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: „ nga të cilët një anëtarë është nga komanda kompetente e personit ushtarak".

Në paragrafin 4 numri 60 zëvendësohet me numrin „ 15" .

Neni 15

Në nenin 55 paragrafi 1 pas fjalës „ përfundim” shtohen fjalët: „, në stërvitje e cila ka zgjatur së paku 5 ditë ose".

Në paragrafin 2 pas fjalës „stërvitja” shtohen fjalët: „, përkatësisht uhtrimi".

Në paragrafin 4 numri 15 zëvendësohet me fjalën „tetë".

Në paragrafin 5 numri „30” zëvendësohet me fjalën 1,5".

Neni 16

Pas nenit 56 shtohet neni i ri 56-a, si vijon:

„Neni 56-a

Kadeti në Akademinë Ushtrake dhe personi për aftësim dhe përsosje profesionale për oficer dhe nënoficer mund të avansohet drejtpërsëdrejti në gradë më të lartë sipas rezultateve të arritura dhe kohës së kaluar në gradën e caktuar.

Avansimi në gradë më të lartë i kadetit të Akademisë Ushtrake dhe personit në përsosje dhe aftësim profesional për oficerë, që organizohet dhe zbatohet në Akademinë ushtarakë, e bënë Dekani i Akademisë Ushtrake, ndërsa avansimin në gradë më të lartë të personit në përsosje dhe aftësim profesional për oficer dhe nënoficer që zbatohet dhe organizohet në Armatë, e bënë Kryeshefi i Shtatmadhorisë së Armatës.

Kushtet dhe mënyrën për avansimin në gradë më të lartë të personave ushtarak nga paragrafi 1 i këtij neni i rregullon Kryeshefi i Shtatmadhorisë së Armatës".

Neni 17

Në nenin 58, alinetë 4 dhe 6 fjala „, pesë” zëvendësohet me fjalën „, katër".

Neni 18

Neni 64 fshihet.

Neni 19

Pas nenit 79 shtohet neni i ri 79-a si vijon:

„Neni 79-a"

Emërimi në detyrë i eprorit ushtarak në përbërjen rezerve të Armatë bëhet në mënyrën dhe procedurën si edhe emërimi i personit ushtarak në përbërjen e përhershme të Armatës.

Me përjashtim nga paragrafi 1 të këtij neni, e sipas nevojës të shërbimit, mundet:

- oficeri në përbërjen rezerve të Armatës të emërohet në vendin e formacionit për të cilin është paraparë gradë më e lartë për dy grada nga grada e tij,

- në vendin e formacionit për nënoficer mund të emërohet ushtari në përbërjen rezerve të Armatës dhe

- në shërbimet në vendin e formacionit për oficer të emërohet edhe ushtari në përbërjen rezerve të Armatës nëse ka arsimim përkatës ose specializim ushtarak-evidentuese".

Neni 20

Në nenin 89 paragrafi 2 fjalët: „por jo më gjatë se dhjetë orë në javë” fshihen, kurse pas pikës 1) shtohet pika e re 2) si vijon:

„2) Në rast të nevojës për angazhim plotësues të njëjste të caktuara ushtarakë për ruajtjen e gatishmërisë ushtarakë;

Pikat 2), 3), 4), 5) dhe 6) bëhen pika 3) 4), 5) 6), dhe 7).

Në paragrafin 4 pas fjalës „kohë" shtohen fjalët: „, në rastet nga paragrafi 2 pikat 1 dhe 2 të këtij neni i sjell ministri i Mbrojtjes, kurse në rastet nga paragrafi 2 pikat 3) deri 7) të këtij neni, urdhëresë".

Neni 21

Në nenin 91 fjalët „, një muaj „zëvendësohen me fjalët: „, katër javë".

Neni 22

Në nenin 97 paragrafi 1 nën b) në alinenë 1 fjalët: „, edhe të mesme" fshihen, kurse në alinenë 2 para fjalës „, e lartë" shtohen fjalët: „, e mesme dhe ".

Neni 23

Në nenin 105 paragrafi 1 numri „15" zëvendësohet me numrin „, ".

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

„Ushtari gjatë shërbimit të afatit ushtarak ka të drejtë mungese deri në shtatë ditë në rastet nga neni 102 paragrafi 1 i këtij ligji."

Neni 24

Në nenin 130 pika 4, fjalët: „Komandant i Korparmatës he i barabartë me të ose eprorë më i lartë ushtarak zëvendësohen me fjalët: „, Kryeshefi i Shtatmadhorisë së Armatës".

Neni 25

Në nenin 131 paragrafi 1 fjalët: „në detyrat komanduese fshihen.

Në pikën 3 fjalët: „, edhe i barabartë me të ose eprorë më i lartë ushtarak" dësohen me fjalët: „, në njësi më të larta edhe eprorë ushtarakë në detyra udhëheqëse në Shtatmadhorinë e Armatës për të cilët në formacion është paraparë grada kolonel ose gradë më e lartë".

Në pikën 4) fjalët: „, Komandant Korparmate dhe i barabartë me të ose eprorë më i lartë ushtarak zëvendësohen me fjalët: „, Kryeshefi i Shtatmadhorisë së Armatës".

Neni 26

Pas nenit 137 në titullin „, Vjetërsi për inicim dhe egzekutim të masave disiplinore", pas fjalës „, inicim" shtohet presja dhe fjala „, udhëzim".

Neni 27

Pas nenit 138 shtohet neni i ri 138-a, si vijon:

„Neni 138-a

Procedura disiplinore nuk mund të mbahet më shumë se gjashtë muaj llogaritur nga dita e inicimit të procedurës".

Neni 28

Në nenin 146 tabela ndryshon si vijon:

Grada	Pikat
Gjeneral	780
Gjeneralnënkolonel	720
Gjeneralmajor	660
Gjeneralbrigade	600
Kolonel	530
Nënkolonel	490
Major	450
Kapiten	420
Toger	390
Nëntoger	380
Aspirant i klasës së I	370
Aspirant	365
Resht. i vjetër klasi I	355
Reshter i vjetër	348
Reshter	324
Reshter i ri	322
Dhjetar	321
Tetar	320

Neni 29

N[nenin 147 paragrafi 1 tabela ndryshon si vijon:

Grada	Grupi poentues	Pikat për detyrë
Gjeneral	1	520
Gjeneralnënkolonel	2	480
Gjeneralmajor	3	450
Gjeneralbrigade	4	430
Kolonel	5	350
	6	300
	7	260
Nënkolonel	8	210

	9	190
Major	10	165
Kapiten	11	155
	12	140
Toger	13	130
Nëntoger	14	125
Aspirant klasi I	15	115
Aspirant	16	110
Rresht i vj. klasi I	17	105
Rreshter i vjetër	18	104
Reshter	19	101
Reshter i ri	20	100
Dhjetar	21	99
Tetar	22	98

Në paragrafin 2 pas fjalës „, mbrojtja" shtohen fjalët: „, edhe në Akademinë ushtarake".

Neni 30

Në nenin 148 fjalët: „, deri në përfundimin e përvojës 25 vjeçare të punës, përkatësisht 0,75%" pas 25 vjetësh fshihen.

Neni 31

Në nenin 149 paragrafi 1 fjalët: „, kujdestari; shërbimi i rojës" fshihen.

Neni 32

Në nenin 150 paragrafi 2 ndryshon si vijon:

„, Shtojca nga paragrafi 1 i këtij neni vlerësohet me pikë, varësisht nga detyra dhe kushtet në të cilat kryhet shërbimi, edhe atë prej 50 deri 800 pikë".

Në paragrafin 3 „, 30%" zëvendësohet me numrin „, 20%".

Neni 33

Në nenin 151 paragrafi 1 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: „, veprimi i së cilës nuk mund të evitohet plotësisht me masa mbrojtëse."

Neni 34

Në nenin 152 numri „, 50" zëvendësohet me numrin „, 40".

Neni 35

Në nenin 160 fjalët: „, shtesa në rrogë nga neni 153 i këtij ligji zëvendësohet me fjalët: „, shtesat në rrogën bazë".

Neni 36

Në nenin 163 pa fjalës „, punë " shtohen fjalët: „, më shumë se një muaj".

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon

„, Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, kompensimi në rrogë gjatë kohës së mungesës nga puna përshkak të rikualifikimit, kualifikimit plotësues ose aftësimit dhe përsosjes profesionale të eprorit ushtarak i cili realizon të drejtën në shtesë të rrogës bazë nga neni 150 i këtij ligji është në shumën e rrogës bazë dhe shtesave të

rrogës bazë nga nenet 150 dhe 153 të këtij ligji, të cilin e kanë marrë para shkuarje në rikualifikim ose kualifikim plotësues ose para shkuarjes në aftësim dhe përsosje profesionale, nëse rikualifikimi dhe kualifikimi plotësues ose aftësimi dhe përsosja profesionale në të cilin është dërguar është në lidhje me kryerjen e shërbimit specifik ushtarak nga neni 150 i këtij ligji".

Neni 37

Në nenin 166 paragrafi 2 pas fjalës „shërbimi” shtohet fjalët: „shkon në prekomandë „dhe”.

Pas paragrafit 4 shtohet paragrafi i ri 5, si vijon:

„Eprorit ushtarak, të cilit i është ndarë banesë zyrtare për shfrytëzim nuk ka të drejtë kompensimi në shpenzime për jetë të ndarë”.

Neni 38

Në nenin 167 paragrafi 1 ndryshon si vijon:

„Ushtari profesionit dhe eprori ushtarak ka të drejtë kompensimi në shpenzime për transport dhe nga vendi i punës mbi 2,5 km, nëse nuk është i organizuar transporti nga Ministria e Mbrojtjes, në shumën e përcaktuar me Ligj për realizimin e Buxhetit në Republikën e Maqedonisë”.

Pas paragrafit 1 shtohet paragrafi 2, si vijon

„Ushtari profesionit dhe eprori ushtarak që jeton në një, ndërsa punon në garnizon tjetër me l’rast nuk realizon të drejtën e kompensimit të shpenzimeve për jetë të ndarë, ka të drejtë kompensimi në shpenzime për transport deri dhe nga vendi i punës, në shumën e shpenzimeve reale për transport në automjetin më të lirë transportues të komunikacionit publik i cili mundëson arritje dhe shkuarje me kohë nga puna por jo më shumë se shuma e kompensimit për jetë të ndarë”.

Paragrafet 2 dhe 3 bëhen paragrafe 3 dhe 4.

Neni 39

Në nenin 168 paragrafi 3 fshihet.

Neni 40

Pas nenit 173 shtohen dy nene të reja 173-a dhe 173-b, në të cilin thuhet;

" Neni 173-a

Ushtari profesional dhe eprori ushtarak ka të drejtë në kompenzim për kryerjen e kujdestarisë dhe shërbimin në roje të organizuar sipas rregullave të rendit të brendshëm dhe marrëdhëniet në kryerjen e shërbimit në Armatë të cilat i sjellë kryeshefi i Gjeneralshtabit të Armatës.

Kompenzimi nga paragrafi 1 i këtij nenit përcaktohet sipas lartësisë së mëditjes për udhëtim zyrtarë në Republikë, edhe atë;

a) për kujdestari dhe shërbim në roje
në ditë pune100% nga mëditja
b) për kujdestari dhe shërbim të rojes
në kohë të pushimit javorë.....120% nga mëditja
v) për kujdestari dhe shërbim të rojes
gjatë festave të paraparë me ligj.....130% nga mëditja.

Kompenzimi nga paragrafi 2 të këtij neni zvogëlohet për shumën e shujtës që sigurohet gjatë kohës së kujdestarisë, gjegjësisht shërbimit të rojes.

Neni 173-b

Ushtari profesional dhe eprori ushtarak ka të drejtë në kompenzim për punë më të gjatë se orari i plotë i punës në kushte të masave për siguri të gaditshmërisë së shtuar dhe në kushte të angazhimit plotësues të njërive të caktuara ushtarake për ruajtjen e gaditshmërisë.

Kompenzimi nga paragrafi 1 të këtij neni përcaktohet si dhe kompenzimi për kujdestari dhe shërbimit të rojes nga neni 173-a paragrafi 2 të këtij ligji."

Neni 41

Neni 183 ndryshon dhe thotë:

"Eprorë ushtarak gjatë kohës së kryerjes së shërbimit në Armatë ka të drejtë në shfrytëzimin e banesës zyrtare në vendin e kryerjes së shërbimit.

Për shfrytëzimin e banesës zyrtare eprori ushtarak paguan qira.

Në përjashtim nga paragrafi 1 të këtij neni, eprori ushtarak i cili në vendin e kryerjes së shërbimit ka banesë në pronë të vete ose në pronë të ndonjerit prej anëtarëve të ngushtë të familjes (llojit bashkëshortorë ose fëmijë të cilin të jetojnë në amvisori të përbashkët me ato), nuk ka të drejtë të shfrytëzimit të banesës zyrtare.

Ushtari profesional gjatë kohës së kryerjes së shërbimit në Armatë, me zgjedhje të vete, ka të drejtë në vendosje pa pagesë në kushte të kazermës.

Kriteret më të përafërta për përcaktim të rregullave, procedura, masa për ndarje të banesave zyrtare ushtarake dhe shfrytëzim, si dhe për vendosje të ushtarëve profesional në kushte të jetës në kazermë, i sjell ministri për mbrojtje."

Neni 42

Në nenin 184 paragrafi 1 fjalët: "Ushtar profesional dhe" fshihen.

Paragrafi 2 ndryshon si vijon:

"Ushtari profesional pas 5 viteve shërbimi në Armatë ka të drejtë të kompensimit të harxhimeve të qiras për banesë, në qoftë se nuk përcaktohet që të shfrytëzohet vendosje pa pagesë në kushte të jetës në kazermë."

Neni 43

Neni 185 ndryshon si vijon:

Eprori ushtarak gjatë shpërnguljes në vend tjetër për kryerjen e shërbimit, është i obliguar që në afat prej 60 ditësh nga shpërngulja, ta dorëzojë banesën zyrtare të cilin e ka shfrytëzuar."

Neni 44

Neni 188 ndryshon si vijon:

"Ushtari profesional dhe eprori ushtarak i cili merr pjesë në aktivitete stërvitore dhe aftësim jashtë territorit të Republikës ka të drejtë të rrogës të përcaktuar në pajtim me dispozitat e këtij ligji, të drejtën e vendosjes pa pagesë dhe ushqimit dhe të drejtën e kompensimeve përkatëse:

-30% nga mëditja për udhëtim zyrtar për qëndrim në vend të huaj deri 30 ditë dhe

-30% nga mëditja për udhëtim zyrtar në vend të huaj dhe kompenzim për jetë të ndarë nga familja në qoftë se qëndrimi në vend të huaj është më i gjatë se 30 ditë."

Ushtari profesionist dhe eprori ushtarak i cili merr pjesë në operacionet humanitare dhe misione paqësore jashtë territorit të Republikës ka të drejtë në rrogë në pajtim me rregullat për rrogë dhe kompensimeve për rrogë të punësuarve në përfaqësitë diplomatiko-konzulare dhe përfaqësitë tjera të Republikës në vend të huaj dhe të drejtën e vendosjes dhe ushqimit pa pagesë."

Neni 45

Në nenin 225 paragrafi 1 pika 4) fjalët: "katër të dhëna" zëvendësohen me fjalët: "një kriter".

Pika 5) fshihet.

Neni 46

Pas nenit 234 shtohet neni i ri 234-a, si vijon:

"Neni 234-a

Urdhëri për renditje në detyrë, renditje në vend tjetër të punës, shkarkim nga detyra për shkak të aftësisë profesionale dhe përsosje, gjegjësisht sëmundje dhe shërim, prezantim dhe marrëdhënie tjera në shërbim për personat civil, lëshon kryeshefi i Shtatmadhorit të Armatës ose nga ai person i autorizuar.

Kundër këtij urdhëri nga paragrafi 1 të këtij neni, në afat prej 8 ditësh nga dita e pranimit të urdhërit, mund të paraqitet kundërshtim deri te ministri për mbrojtje.

Kundërshtimi kundër urdhërit për renditje, shkarkim dhe përfaqësim nuk e ruan urdhërin për ekzekutim."

Neni 47

Në nenin 237 numri i pikave për grupe ndryshon si vijon:

"Grupi I arsimit sipër.....190 pikë:

Grupi II arsimit i lartë.....140 pikë:

Grupi III arsimit mesëm.....90 pikë dhe

Grupi IV arsimit fillor.....65 pikë."

Neni 48

N[nenin 238 paragrafi 1 tabela ndryshon si vijon:

Shkalla e arsimimit	Grupa e pikave	Pik[t p[r detyr[
Shkalla e arsimimit	I	480
	II	400
	III	350
	IV	320
Arsimi i lart[	V	280
	VI	250
Arsimi i mes[m	VII	240
	VIII	230
	IX	220
	X	200
Arsimi fillor	XI	150

Neni 49

Në nenin 240 paragrafi 2 fjalët : " Kujdestari ;shërbimi i rojes" fshihen .

Neni 50

Në nenin 251 pika 15) fshihet.

Pikat 16), 17) dhe 18) b[hen pika 15) , 16) dhe 17).

N[pik[n 19) e cila b[het pik[18) pas numrit "126"shtohen fjal[t "paragrafi 1 pikat, 1), 2) dhe 6) ".

Pas pik[s 18) shtohen dy pika t[reja 19) dhe 20) , si vijon:

" 19) shp[rbilm n[t[holla (neni 176)

20) kompensime n[para ose n[t[holla n[rast t[vdekjes t[personit ushtarak (neni 180)";

Pas pik[s 20) q[b[het pika 21) shtohen dy pika t[reja 22) dhe 23) , si vijon:

" Sigurimi banesor[i epror[ve ushtarak (nenet 183, 184 paragrafi 1 dhe 185);

23) pjes[marrja n[aktivitete st[rvitore, aft[sim dhe n[operacione humanitare dhe misione paq[sore jasht[territorit t[Republik[s (nenet 188 dhe 189) ;".

pikat 21) dhe 22) b[hen pika 24) dhe 25) .

Neni 51

Pas nenit 252 shtohet neni i ri 252-a, si vijon:

"Neni 252-a

Vendim p[r shqiptimin e mas[s disiplinore nd[rprerje e marr[dh[nies s[pun[s t[personit civil n[baz[t[propozimit t[komisionit disiplinor-ushtarak nga neni 132 i k[tij ligji merr kryeshefi i Shtatmadhoris[s[Armat[s ".

Neni 52

Pas nenit 257 shtohet neni i ri 257-a , si vijon :

"Neni 257-a

N[baz[t[propozimit t[komisionit disiplinor - ushtarak nga neni 132 i k[tij ligji kryeshefi i Shtatmadhoris[s[Armat[s ua shqipton masat disiplinore oficer[ve , t[cil[t n[dit[n e hyrjes n[fuqi t[k[tij ligji e kan[grad[n kapiten i klasit I ".

Neni 53

N[nenin 260 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

" Me p[rjashtim nga paragrafi 1 i k[tij neni , e drejta p[r kompensim t[shpenzimeve p[r qiran[e banes[s t[epror[ve ushtarak dhe personave civil t[APJ, t[cil[t n[pajtim me Vendimin e Qeveris[t[Republik[s s[Maqedonis[(" Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[", num[r 3/92) jan[pranuar dhe p[rfshir[n[sistemin e Mbrojtjes t[Republik[s s[Maqedonis[, e t[cil[t ende nuk e kan[zgjidhur]]shtjen banesore sipas nenit 184 t[k[tij ligji , do t[filloj[t[realizohet nga 1 janari i vitit 2004'.

Neni 54

N[nenin 263 fjala " mars "z[vend[sohet me fjal[n "prill ".

Neni 55

Ky ligj hyn n[fuqi dit[n e tet[nga dita e shpalljes n[" Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[" .

609.

Vрз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001) и членовите 1 и 11 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), а во врска со член 114 став 1 од Кривичниот законик, Претседателот на Република Македонија ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ - ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ГОНЕЊЕ, БЕЗ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА

I

1. Доста Димовска, од Скопје,
2. Александар Цветков, од Скопје.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-396

7 април 2003 година
СкопјеПретседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

610.

Vрз основа на член 19 точка 13 алинеја 9 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001 и 5/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2003 година, донесе

У Р Е Д Б А

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ВРСКИТЕ ЗА РАКОВОДЕЊЕ

Член 1

Со оваа уредба се уредува организацијата и функционирањето на врските за раководење на органите на државната власт, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби од посебно значење за одбраната, единиците на локалната самоуправа, цивилната заштита и набљудувањето, известувањето и тревожењето во воена и во вонредна состојба (во натамошниот текст: врски за раководење).

Член 2

Врските за раководење се остваруваат преку постојните капацитети за телекомуникации во Република Македонија, интегрираниот комуникациско-информациски систем на Министерството за одбрана и други комуникациско-информатички потсистеми, сателитски врски, системот на „Интернет“, радио и радиорелејни системи и курирски врски и претставуваат единствен систем на територијата на Република Македонија.

Член 3

Обезбедувањето на капацитетите на опремата и на средствата за врски за раководење го вршат имателите на системите и на средствата за телекомуникации од член 1 на оваа уредба, согласно документите од Планот за одбрана кои се однесуваат на функционирањето на врските за раководење.

Начинот и условите за вклучување и користење на системите за телекомуникации на други иматели се утврдени со меѓусебниот договор помеѓу Министерството за одбрана и имателите на системите.

Член 4

Системот на врските за раководење го сочинуваат следните елементи:

- центри за врски;
- спојни патишта;
- јазли за врски и
- терминални уреди за врски (станции за врски).

Член 5

Центрите за врски ги интегрираат и ги обезбедуваат врските за потребите на раководењето и се состојат од:

- радиоцентар;
- радиорелеен центар (или крајна радиорелејна станица);
- телефонски или телефонско-телеграфски центар;
- компјутерски центар;
- курирска станица и
- експедиција.

Во зависност од потребите, центрите за врски можат да бидат со различен состав и елементи.

Спојните патишта меѓусебно ги поврзуваат крајните (терминални) уреди или станици на центрите и јазлите за врски во техничко-технолошка и функционална целина.

Јазлите за врски вршат проследување, пренасочување, преспојување, разграничување и интегрирање на каналите и на различните видови врски.

Терминалните уреди за врски (станции за врски) вршат пренос на податоците и информациите преку спојните патишта за врски и се состојат од:

- комплет уреди за врски;
- послужители (оператори);
- документи за врски.

Член 6

Локациите и објектите за сместување за работа и за функционирање во воена состојба на дел од субјектите од член 1 на оваа уредба се подготвени и се уредени со потребна инфраструктура и опрема за комуникации, согласно документите од Планот за одбрана кои се однесуваат на функционирањето на врските за раководење.

Член 7

Функционирањето на врските за раководење во воена состојба, се обезбедува:

- од органите на државната власт, за единиците за врски на Армијата на Република Македонија;
- од штабовите и единиците на цивилната заштита, за единиците за врски на цивилната заштита и
- од системот за набљудување, известување и тревожење во Република Македонија, за центрите за известување и тревожење на Министерството за одбрана.

Функционирањето на врските за раководење на трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите од посебно значење за одбраната и на единиците на локалната самоуправа во воена состојба го обезбедуваат корисниците на средствата за врски.

Доколку за потребите за раководење во воена состојба на субјектите од став 2 на овој член се планирани и се организирани посебни врски или мрежи во кои треба да се користат нови терминални уреди или станици за врски покрај оние кои се во редовна употреба, оспособување на операторите за ракување со инсталираните средства и со документите за врски организира и го спроведува Министерството за одбрана.

Член 8

Здравственото, интендантското, материјално-техничкото и финансиското обезбедување на операторите и извршителите, кои во воена состојба треба да ракуваат и да работат со средствата за врски, го планираат и го обезбедуваат корисниците на системите и средствата за телекомуникации од член 1 на оваа уредба.

Член 9

Документите за врските за раководење на субјектите од член 1 на оваа уредба се подготвени и изработени од Министерството за одбрана и од Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Документите за врските за раководење се составен дел на Планот за одбрана на Република Македонија и се чуваат во Министерството за одбрана.

Член 10

Документите за врските за раководење содржат:

- акт за организација и за функционирање на врските за раководење;
- преглед на тајни називи и броеви за идентификација;

- шеми за телекомуникации (детални или блок) за системи во фиксната телефонија; радио и радиорелејни врски; курирски врски; одредени центри или локации; други системи за телекомуникации чии капацитети се користат за раководењето и за други документи со кои обопштено се претставуваат или се објаснуваат одредени капацитети на врски за раководење;

- планови за работа во радио и радиорелејни мрежи и правци со потребни податоци за учесниците во сообраќајот (повикувачки знаци, фреквенции, канали, таблици за легитимирање, таблици со клучеви и други податоци);

- телефонски имици со податоци за учесниците во сообраќајот (телефонски броеви во фиксната, во мобилната и во сателитската телефонија, И-меил-адреси и други податоци);

- општи документи за криптозаштита на говорните информации и други документи потребни за организација и за функционирање на врските за раководење.

Член 11

Изводите од документите за врските за раководење се доставуваат до субјектите од член 1 на оваа уредба и содржат:

- преглед на тајни називи и броеви за идентификација;

- телефонски имици со податоци за учесниците во сообраќајот и по потреба, во зависност од организацијата и од видот на врските на конкретен субјект и шеми, планови за работа во радио и радиорелејни мрежи и правци, општи документи за криптозаштита на говорни информации и

- други документи потребни за организација и за функционирање на врските за раководење.

Член 12

Доколку безбедносните услови тоа не го дозволуваат, изводите од документите за врски за раководење не се доставуваат до одделни субјекти од член 1 на оваа уредба, определени од министерот за одбрана.

Документите за врските за раководење кои нема да се достават на субјектите од став 1 на овој член се чуваат во Министерството за одбрана како составен дел на Планот за одбрана на Република Македонија.

Член 13

Обуката и оспособувањето на корисниците на системот за врски за раководење, за употреба и за ракување со документите за врските за раководење се организираат и се спроведуваат од Министерството за одбрана.

Член 14

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1574/1
31 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

611.

Врз основа на член 152 став 2 и член 161 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001 и 2/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2003 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ИЗВРШУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ ВО ОДБРАНАТА****Член 1**

Со оваа уредба се определува висината на надоместоците на граѓаните повикани за извршување на правата и должностите од областа на одбраната, во врска со извршување на воената обврска како војници на отслужување на воениот рок, извршување на должностите во силите на цивилната заштита што ги формира Републиката и во врска со пронаоѓање и уништување на неексплодирани убојни средства, како и начинот за остварување на надоместоците на граѓаните повикани за извршување на правата и должностите во одбраната во врска со извршувањето на воената обврска, учество на силите на цивилната заштита што ги формира Републиката, извршување на работна и материјална обврска, обучување за одбрана и пронаоѓање и уништување на неексплодирани убојни средства.

Член 2

Висината на паричното примање на војниците за време на служењето на воениот рок во однос на просечната месечна нето плата по работник во Републиката, објавена во последниот месец (во натамошниот текст: просечната месечна плата), во зависност од чинот и должноста која ја извршуваат, изнесува:

- на војниците без чин	6%,
- на војниците со чин разводник	7%,
- на војниците со чин десетар	8%,
- на војниците со чин помлад водник	9%.

Висината на паричното примање на војникот за време на стручното оспособување и усовршување за офицери во резервниот состав на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата) изнесува 10% од просечната месечна плата.

Висината на паричното примање на лицето кое служи воен рок во цивилна служба е во висина како и паричното примање на војникот без чин.

Член 3

Висината на надоместокот за извршување на должностите во силите на цивилната заштита што ги формира Републиката, во однос на просечната месечна плата, изнесува:

1.	Командант на Републичкиот штаб за цивилна заштита	240%
2.	Началник на Републичкиот штаб за цивилна заштита	230%
3.	Помошници на началникот на Републичкиот штаб за цивилна заштита	220%
4.	Командант на подрачниот штаб за цивилна заштита во град Скопје	200%
5.	Началник на подрачниот штаб за цивилна заштита во град Скопје	190%
6.	Помошници на началникот на подрачниот штаб за цивилна заштита во град Скопје	180%
7.	Командант на подрачен штаб за цивилна заштита во подрачните единици во општините	190%
8.	Началник на подрачен штаб за цивилна заштита во подрачните единици во општините	180%

9.	Помошници на началникот на подрачен штаб за цивилна заштита во подрачните единици во општините	170%
10.	Командант на одред	160%
11.	Заменик командант на одред	155%
12.	Оперативец во одред	150%
13.	Командир на чета	130%
14.	Заменик командир на чета	125%
15.	Командир на вод	120%
16.	Заменик командир на вод	115%
17.	Командир на одделение	115%
18.	Заменик командир на одделение	110%
19.	Водител на екипа	110%
20.	Извршител	100%
21.	Командир на одделение во Републичкиот штаб за цивилна заштита	120%
22.	Командир на одделение во подрачниот штаб за цивилната заштита во град Скопје	115%
23.	Водител на екипа во подрачен штаб за цивилна заштита 2.1. и 2.2.	110%
24.	Извршител во Републичкиот штаб за цивилна заштита	110%
25.	Извршител во подрачен штаб за цивилна заштита во град Скопје	100%
26.	Извршител во подрачен штаб за цивилна заштита во општините	100%

Член 4

Висината на надоместокот на граѓаните-пиротехничари и помошните работници ангажирани за уништување на пронајдените неексплодирани убојни средства, во зависност од бројот на парчињата, тежината и видот на убојното средство, во однос на просечната месечна плата, изнесува:

1. За уништување на неексплодирани авионски бомби, по парче:

- од 1 кгр. до 100 кгр.	10%,
- од 101 кгр. до 300 кгр.	15%,
- од 301 кгр. до 500 кгр.	20%.

2. За уништување на артилериско-минофрлачки гранати, по парче:

- до 10 кгр.	4%,
- од 10,1 кгр. до 20 кгр.	6%,
- од 20,1 кгр. до 100 кгр.	8%.

3. За уништување на рачни бомби, противпешадиски мини и противтенковски мини, по парче:

- до 5 парчиња	4%,
- од 6 до 10 парчиња	6%,
- од 11 до 50 парчиња	8%,
- од 51 до 100 парчиња	10%,
- од 101 до 300 парчиња	15%,
- од 301 до 500 парчиња	20%.

4. За уништување на стрелачка муниција, по парче:

- до 1000 парчиња	4%,
- од 1001 до 10.000 парчиња	6%,
- од 10.001 до 20.000 парчиња	8%,
- над 20.001 парчиња	10%.

5. За уништување на нелаборисан експлозив, малодимен и црн барут, пиротехнички средства и распрскавачки материјали:

- до 1 кг.	1%,
- од 1,1 до 10 кг.	3%,
- од 10,1 до 50 кг.	4%,
- од 50,1 до 100 кг.	5%,
- од 100,1 до 300 кг.	15%,
- од 300,1 до 500 кг.	20%.

6. За уништување на неексплодирани убојни средства со специјални запалки, утврдените износи со овој член се зголемуваат за 4%, при што висината на вкупниот износ не може да изнесува повеќе од 20% од просечната плата.

Член 5

Работодавецот каде што се вработени граѓаните од член 1 на оваа уредба, односно граѓаните кои вршат самостојна или професионална дејност, поднесуваат бара-

ње за рефундација на паричниот надоместок исплатен на работникот за време на отсуството од работа заради извршување на правата и должностите во одбраната.

Барањето за рефундација од став 1 на овој член се поднесува до Министерството за одбрана - одделение за одбрана во општината од каде граѓанинот е упатен на извршување на должности во одбраната или до воената единица на Армијата каде граѓанинот ги извршувал должностите во одбраната, во рок од 30 дена од денот на извршувањето на правата и должностите во одбраната.

Барањето за рефундација се поднесува на Образец број 1.

Кон барањето за рефундација се приложува:

- потврда од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување за основицата за пресметување и наплатување на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување за лицата кои вршат самостојна или професионална дејност;

- потврда од Министерството за одбрана-одделение за одбрана во општината или воената единица на Армијата за присуство на граѓанинот на вежба, обука и други активности (Образец број 2).

Надоместокот на плата за време на отсуството од работа поради извршување на правата и должностите во одбраната се исплаќа од Министерството за одбрана во корист на работодавецот каде што граѓанинот се во работен однос, односно во корист на граѓанинот кој врши самостојна или професионална дејност, а пресметката и исплатата на надоместокот ја врши работодавецот, односно граѓанинот кој врши самостојна или професионална дејност.

Член 6

За остварување на надоместоците на граѓаните од член 1 на оваа уредба кои не се во работен однос, не вршат самостојна или професионална дејност, не имаат паричен надоместок по основа на невработеност или не остваруваат право на пензија, граѓаните даваат изјава на Образец број 3.

Надоместокот се исплаќа според Образецот број 4. Пресметката на надоместокот се врши со делење на основицата со 30 дена и со множење со бројот на деновите за кои се исплаќа надоместокот.

Член 7

Разликата од надоместокот на платата, пензијата или другите парични примања на граѓаните распоредени на должности во резервниот состав на Армијата до висината на платата на военото лице од постојаниот состав на Армијата за истата должност, доколку надоместокот е понизок од платата согласно член 151 од Законот за одбрана, се исплаќа според Образец број 5.

Член 8

Разликата од надоместокот на платата, пензијата или другите парични примања на граѓаните распоредени на должности во силите на цивилната заштита што ги формира Републиката, до висината на надоместокот за извршување на должностите во силите на цивилната заштита, доколку надоместокот на платата, пензијата или другите парични примања е понизок од надоместокот за извршување на должностите во силите на цивилната заштита што ги формира Републиката согласно член 152 став 1 од Законот за одбрана, се исплаќа според Образец број 6.

Член 9

Времето кое граѓаните го поминале во извршување на правата и должностите во одбраната, се утврдува врз основа на евиденцијата на Министерството за одбрана-одделението за одбрана во општината која го извршила повикувањето и воената единица на Армијата каде граѓаните ги извршувале должностите во одбраната (Образец број 7).

Член 10

За остварување на надоместокот на трошоците за превоз согласно член 154 став 2 од Законот за одбрана, граѓаните приложуваат возни билети, односно даваат изјава на Образец број 8 дека и покрај постоење на организиран јавен превоз за доаѓање до местото на јавување кое е над 2,5 км., оддалечено од местото на живеење, користеле сопствено возило. Надоместокот на трошоците за превоз се исплаќа според Образец број 9.

За остварување на надоместокот на трошоците за превоз направени со возило за правците во кои нема организиран јавен превоз, согласно член 154 став 3 од Законот за одбрана, граѓаните даваат изјава на Образец број 10, а надоместокот се исплаќа според Образец број 11.

Член 11

На граѓаните-регрути при извршување на лекарски и други прегледи и психолошки испитувања и на граѓаните ангажирани за обучување за одбрана со времетраење до осум часа, согласно член 154 став 4 и 5 од Законот за одбрана, надоместокот на дневните трошоци за исхрана им се исплаќа според Образец број 12.

Член 12

За остварување на надоместокот на трошоците за сместување согласно член 154 став 6 од Законот за одбрана, граѓаните приложуваат сметка на стварните трошоци за сместување, во рок од пет дена по користењето на услугите.

Надоместок на трошоците за сместување се исплаќа според Образец број 13.

Член 13

Надоместокот за дополнително ангажирање во резервниот состав на Армијата и во силите на цивилната заштита што ги формира Републиката, доколку за време на извршувањето на должностите се обезбедени бесплатен превоз, бесплатна исхрана и бесплатно сместување-нокевање согласно член 155 од Законот за одбрана, се исплаќа според Образец број 14.

Член 14

За остварување на надоместокот на еднократната парична помош во случај на повреда и оштетување на организмот согласно член 157 од Законот за одбрана, граѓаните поднесуваат писмено барање до Министерството за одбрана, кон кое се приложува наод, оценка и мислење од Воено-лекарската комисија.

Член 15

Надоместокот на еднократната парична помош во случај на смрт или загинавање и надоместокот на погребните и други трошоци согласно член 156 и член 158 од Законот за одбрана, ги исплаќа Министерството за одбрана на родителите или друг член на семејството на умрениот односно загиналиот граѓанин, во рок од 10 дена од денот на добивањето на известувањето за настанатата смрт од воената единица или установа на Армијата.

Член 16

Надоместокот на граѓаните ангажирани како предавачи во обучувањето за одбрана согласно член 159 став 1 од Законот за одбрана, се исплаќа според Образец број 15.

Член 17

Надоместокот на граѓаните-пиротехничари и помошните работници ангажирани за пребарување на теренот заради утврдување и постоење на неексплодирани убојни средства согласно член 160 став 1 од Законот за одбрана, се исплаќа според Образец број 16.

Член 18

Надоместокот на граѓаните-пиротехничари и помошните работници ангажирани за уништување на пронајдените неексплодирани убојни средства согласно член 160 став 2 од Законот за одбрана, се исплаќа според Образец бр. 17.

Член 19

Паричните примања на војниците за време на служење на воениот рок се исплаќаат според Образец бр. 18.

Член 20

Обрасците од број 1 до број 18 се составен дел на оваа уредба.

Член 21

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1577/1
31 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Образец број 1

ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

ПРЕДМЕТ: Барање за рефундирање на плата
за месец _____ 200__ год.

Во врска со член 150 став 1 од Законот за одбрана („Сл.в. на РМ“, бр. 42/2001 год.) молиме да ни ја рефундирате исплатената плата на вработените кои беа отсутни од работа, по основ на извршување на правата и должностите од областа на одбраната, и тоа:

Име и презиме на п/о	Нето плата за месец __200__-г	Нето плата за __ дена	Платени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување	Вкупен износ за рефундирање
1	2	3	4	5=(1+4)
ВКУПНО:				

Бараниот износ за рефундирање да го уплатите на _____,
(назив на фирмата)

Д.Б. _____, Жиро сметка _____,
(даночен број) (договорна банка)

_____ (место) _____ (телефон за контакт)

Пресметковен работник

м.п.

Подносител на барањето

Образец број 2

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

-Одделение за одбрана _____/ВП _____

Број _____ од _____

(Место)

ПОТВРДА

Се потврдува дека лицето _____, од _____, со ЕМБГ _____, лична карата број _____ во периодот од _____ до _____ беше повикан за извршување на правата и должностите во одбраната (вежба, обука и други активности).

Оваа потврда се издава како доказ за остварување на право на работодавецот за рефундација на исплатената плата на лицето во наведениот период.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

СПИСОК
за исплати на надоместокот на трошоците за престој
(согласно член 154 став 2 од Законот за одбрана)

Образец № 9

[illegible]

ПРИЛОГ:

©1987-88 GALTHER, KILGUS & COMPANY

Consistent to consistent
in a certain respect

MEL

Нарциссизм

Образец број 10

(име и презиме)

(место и адреса на живеење)

По барање на Министерството за одбрана, ја давам следната

ИЗЈАВА

Под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека за доаѓање да присуствувам на остварувањето на правата и должностите во одбраната немам користено јавно превозно средство бидејќи нема организиран јавен превоз до местото на јавување на поканата кое е над 2,5 километри оддалечено од местото на живеење.

Изјавујам дека користем сопствено патничко возило, рег.бр. _____, на релација од _____ до _____.

Со возилото поминав _____ километри, сметано во двата правци, и при тоа го користев горивото _____.

(ДАТУМ)

(ПОТРИС)

Дека изјавата е падена од долу потпишаното лице, тврди и оверува

(име и презиме на лицето во чие присуство е дадена изјавата)

Chapter 11

СПИСОК

за изплата на ведомоститек на трошоците за превоз направена со сопствено возило (член 194 став 3 од Законот за одбрана) на граѓаните за периодот од _____ во _____ 200_____ година во ВП-ОО _____

Ред. број	Име и презиме	Релација		Изминати километри во двата правци	Вредн. цена на горивото			Вкупен износ	Потпис
		ОД	ДО		гориво	цена 1 л.	30%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=(7.30x100)	9=(5x8)	10.
ВКУПНО:									

Списокот го составиле и
исплата извршил

M.II

Нарциссизм

СПИСОК

Образец бр.16

за псилати на надоместоком на граѓанини-агротехничари помладише работници ангажирани за пребарување на ширемот зароди ушардување и постоење на мескелодираниубојни средствија
(член 160 став 1 од Законот за одбрана)

Ред. број	Име и презиме	Својство	Метар кубен испитан терен	Цена по 1 м3 испитаан терен	Вкупно за исплата	Потпис на примателот

Наредбаден,

СПИСОК

Образец број 17

за изсялація на надомешкої на їдальніш-пирішхемичари и йомошнішї работнішци амгажирани за упишшувашє на пронаїдженїш неексплодрни убоїш средштва
(член 160 абзац 2 од Законом за одбрама)

[illegible]

Наредбодавец

СПИСОК

colloquialisms: 19

на изплатени парични примања на појини (член 153 од Законот за поран) на
миса _____ 200 _____ год. во ВП _____

[illegible]

Служба по составу и
испытаниям изделий

ЗАВЕРУВА

НАРЕДБОПАВЕИ

© 2000 Blackwell Science Ltd

2008年12月

612.

Врз основа на член 91 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЕДИНЕНИТЕ
АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ, СО СЕДИШТЕ ВО
ДЕТРОИТ

Член 1

Република Македонија отвора Генерален конзулат во Соединетите Американски Држави, со седиште во Детроит.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 28/1
31 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

613.

Врз основа на член 91 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА СТАВАЊЕ ВО МИРУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИТЕ
КОНЗУЛАТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
МИНХЕН И ЊУЈОРК

Член 1

Владата на Република Македонија, ги става во мирување генералните конзулати на Република Македонија во Минхен и Њујорк.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 29/1
31 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

614.

Врз основа на член 36, став 2 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), а во врска со член 27 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/01 и 9/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТЕН КОМИТЕТ ЗА
ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА ПРИ ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се формира Работен комитет за европска интеграција при Владата на Република Македонија. (во натамошниот текст: Работен комитет).

Член 2**1. Задачи на Работниот комитет се:**

- да ги координира и синхронизира активностите во процесот за стабилизација и асоцијација на Република Македонија и во процесот на европска интеграција;
- да го следи спроведувањето на Спогодбата за соработка, Спогодбата за стабилизација и асоцијација и Времената спогодба за трговија и трговски прашања со пропратните анекси и протоколи помеѓу Република Македонија и Европските Заедници и нејзините земји членки;
- да ја следи реализацијата на вкупната финансиска соработка на Република Македонија со Европската Унија (преку ФАРЕ, ОБНОВА, КАРДС програмите, програмите за прекугранична соработка, регионалната КАРДС програма, билатералната помош од земјите членки на ЕУ);
- да го следи работењето на Поткомитетот за приближување на националното законодавство кон законодавството на ЕУ, со неговите работни групи и подгрупи, како и работењето на другите поткомитети формирани во состав на Работниот комитет;
- да ја следи и дава насоки на работата на мрежата на одделенија за европска интеграција во министерствата во функција на поддршка на процесот на европска интеграција;
- да ги следи сите други прашања врзани со процесот на европска интеграција на Република Македонија.

Член 3

Работниот комитет го сочинуваат претседател на Работен комитет, негов заменик и членови.

Претседател на Работниот комитет за европска интеграција е Заменикот на претседателот на Владата задолжен за европска интеграција.

Заменик на претседателот на Работниот комитет за европска интеграција е министерот за економија.

Членови на Работниот комитет се државните секретари од сите министерства.

Член 4

Во работата на Работниот комитет учествуваат и Секретарот на Комитетот за Евро-атлантска интеграција, Секретарот на Советот за соработка помеѓу Република Македонија и Европските Заедници и Секретарот на Секретаријатот за законодавство.

Во работата на Работниот комитет во зависност од потребата и посебните случаи, на покана на претседателот на Работниот комитет можат да учествуваат претседателите на работните групи од Советот за соработка, како и други стручни лица и експерти од соодветната област.

Член 5

Секретар на Работниот комитет е Раководителот на Секторот за европска интеграција, а Секретаријат на Работниот комитет е Одделението за поддршка на Работен комитет за европска интеграција во рамките на Секторот за европска интеграција.

Член 6

Со седниците на Работниот комитет претседава претседателот на Работниот комитет. Во случај на спреченост на претседателот на Работниот комитет со седницата претседава неговиот заменик.

Член 7

Работниот комитет се состанува еднаш месечно, а по потреба и почесто.

Член 8

За својата работа, Работниот комитет ја информира Владата на Република Македонија на секои шест месеци, а по нејзино барање и почесто.

Член 9

Работниот комитет својата работа и организација поблиску ќе ја уреди со Деловник за работа на Работниот комитет.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формирање на Работен комитет за европска интеграција при Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/97).

Член 11

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-1701/1
31 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

615.

Согласно член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00), а во врска со член 95 и член 96 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 март 2003 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИ ГРУПИ ЗА УСОГ-
ЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОДАВСТВОТО НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА SO ACQUIS
COMMUNAUTAIRE**

Член 1

Во рамките на процесот на усогласувањето на законодавството на Република Македонија со законодавството на Европската унија се формираат работни групи за усогласување на законодавството на Република Македонија со *acquis communautaire*, кои го следат процесот на усогласување на националното законодавство, даваат стручни мислења за одредени подрачја за усогласување на законодавството како и насоки и препораки за имплементација на Програмата за приближување на националното законодавство кон законодавството на Европската унија.

Член 2

Работните групи се формираат согласно основните поглавја од *acquis communautaire*, и тоа:

1. Работна група за слободно движење на стоки

Раководител: Министерство за економија

2. Работна група за слободно движење на лица

Раководител: Министерство за труд и социјална политика

3. Работна група за слободно движење на услуги

Раководител: Министерство за финансии

4. Работна група за слободно движење на капитал

Раководител: Министерство за финансии

5. Работна група за трговско право

Раководител: Министерство за економија

6. Работна група за политика на конкуренција

Раководител: Министерство за економија

7. Работна група за земјоделство

Раководител: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

8. Работна група за риболов

Раководител: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

9. Работна група за политика за транспорт

Раководител: Министерство за транспорт и врски

10. Работна група за даноци

Раководител: Министерство за финансии

11. Работна група за монетарна унија

Раководител: Министерство за финансии

12. Работна група за статистика

Раководител: Државен завод за статистика

13. Работна група за социјална политика

Раководител: Министерство за труд и социјална политика

14. Работна група за енергетика

Раководител: Министерство за економија

15. Работна група за индустриска политика

Раководител: Министерство за економија

16. Работна група за мали и средни претпријатија

Раководител: Министерство за економија

17. Работна група за наука и истражување

Раководител: Министерство за образование и наука

18. Работна група за образование, обука и млади

Раководител: Министерство за образование и наука

19. Работна група за телекомуникации и информатичка технологија

Раководител: Министерство за транспорт и врски

20. Работна група за култура и аудио-визуелна политика

Раководител: Министерство за култура

21. Работна група за регионална политика и координација на структуралните инструменти

Раководител: Министерство за локална самоуправа

22. Работна група за животна средина

Раководител: Министерство за животна средина и просторно планирање

23. Работна група за потрошувачите и здравствена заштита

Раководител: Министерство за здравство

24. Работна група за соработка во областа на правда и внатрешни работи

Раководител: Министерство за правда, Министерство за внатрешни работи

25. Работна група за царинска унија

Раководител: Министерство за финансии

26. Работна група за надворешни работи

Раководител: Министерство за надворешни работи

27. Работна група за заедничка надворешна и безбедносна политика

Раководител: Министерство за надворешни работи

28. Работна група за финансиска контрола

Раководител: Министерство за финансии

29. Работна група за финансиски и буџетски средства

Раководител: Министерство за финансии

Член 3

Најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на одлуката ќе се номинираат лица за раководители, секретари и членови на работните групи од член 2 на оваа одлука од соодветните министерства и другите органи на државната управа согласно одредбите на Деловникот и Процедуралниот прирачник за приближување на законодавството.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.23-1720/1
31 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

616.

Врз основа на член 25 од Законот за надворешно-трговско работење (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/2002), а во врска со член 7, став 5 од Законот за надворешно-трговско работење (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/93, 41/93, 78/93, 59/96, 15/97, 13/98, 13/99, 50/99, 82/99, 4/2001 и 2/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2003 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА УВОЗ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

Член 1

Во Одлуката за определување на условите за увоз на одделни нафтени деривати (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2001), во членот 2, став 1, по зборот “керозин“ се додаваат зборовите: “и вајтшипитот“, а по зборот “1600 м³“, точката се заменува запирка и се додаваат зборовите: “односно 400 м³ за резервоарите во состав на индустриските капацитети кои го користат за свои потреби“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1639/1
31 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

617.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 март 2003 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Се пренесува правото на користење на недвижен имот од Работничкиот универзитет “Професор Милановиќ“ - Куманово, сопственост на Република Македонија лоциран на КП 17350, КО Куманово, на времено користење на Гимназијата “Гоце Делчев“-Куманово.

Член 2

Предавањето на објектот од член 1 на оваа одлука да го изврши Министерството за образование и наука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1712/2
31 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

618.

Врз основа на член 18 од Законот за рибарството (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2003 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА РИБНИОТ ФОНД ОД НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК “МАВРОВО“ - МАВРОВИ АНОВИ

1. На Националниот парк “Маврово“ - Маврови Анови му се дава на пет години користење концесија на рибниот фонд од Националниот парк “Маврово“ - Маврови Анови.

2. Како почеток на користење-концесија на риболовниот ревер ќе се смета денот на потпишувањето на договорот за концесија.

3. Во името на Владата на Република Македонија договорот ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1615/1/1
31 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

619.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2003 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-МЕРМЕР НА ДООЕЛ “СФАКАРО“-ПРИЛЕП, НА ЛОКАЛИТЕТОТ “СКРКА“, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. На ДООЕЛ “СФАКАРО“, Прилеп се дава концесија за експлоатација на минералната сировина - мермер на локалитетот “Скрка“, кај с. Плетвар, во атарот на општина Прилеп, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии. Точките се дефинирани со координати и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА-X	КООРДИНАТА-Y
1	4.581.000,00	7.555.100,00
2	4.581.500,00	7.555.100,00
3	4.581.500,00	7.554.000,00
4	4.581.000,00	7.554.000,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,60 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината за надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23- 1585/1
31 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

620.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.03.2003 година, одобри изменување и дополнување на

ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА ВО ИГРАЧНИЦА ИЗДАДЕНА НА "ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА" - АД - СКОПЈЕ ПОД ДОВ. БР. 23-6630/1 ОД 20.11.2001 ГОДИНА

1. Во точка 2 од Лиценцата, наместо зборовите: "ул. "Маршал Тито" бр. 11-А-Скопје" треба да стои "ул. "8 Септември" бб (Александар Палас) - Скопје".

2. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1386/1
17 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поднесена е тужба за утврдување ништакност на договор од тужителот Горѓи Узуновски од Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 24/2-7, против тужените Агенција на РМ за приватизација Скопје и Петар Наумовски од Скопје, ул. "Анкарска" бр. 3.

Тужениот Петар Наумовски е во странство, со непозната адреса на живеење, па се повикува истиот да се јави во Основниот суд Скопје I - Скопје, во рок од 30 дена по распишувањето на огласот или да одреди полномошник кој пред судот ќе ги штити неговите интереси. Во спротивно, на тужениот Петар Наумовски ќе му биде одреден времен застапник кој ќе го застапува пред судот до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XVIII. П. бр. 2611/02. (8459)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани, се води спор по тужба на тужителот ДОО "Нова трговина" - во стечај, предмет на спорот долг, против тужениот Постол Филипов од Кочани, ул. "Гоце Делчев" бр. 19 на привремена работа во странство со непозната адреса. Вредност на спорот 545.465,00 денари.

Се повикува тужениот Постол Филипов од Кочани, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во овој суд или да определи свој полномошник. За привремен застапник на тужителот му се назначува Силвана Мишева од Кочани, стручен соработник во Основното јавно обвинителство во Кочани, кој ќе ги застапува неговите интереси до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 413/2002. (8503)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води постапка за смеќавање на владение по тужба на тужителот Душан Саздовски од с. Добрешане - Куманово, против тужените Славе Насевски и други сите од с. Добрешане - Куманово, со непозната адреса на живеење за тужениот Трајковски Благоја.

Се повикува тужениот Трајковски Благоја од с. Добрешане - Куманово, да во рок од 30 дена по објавување на огласот да се јави на судот да достави своја адреса или назначи полномошник. Доколку во овој рок не го извести судот за точната адреса на тужениот судот ќе му достави времен застапник Снежана Манев, стручен соработник во Основниот суд во Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, IV. П. бр. 1442/02. (8502)

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Пред овој суд по предлог на предлагачот Пажески Илија од Скопје, поведена е постапка за докажување на смртта на лицето Никола Мојсоски од с. Веселчани.

Основниот суд во Прилеп го повикува лицето Никола Мојсоски од с. Веселчани, да се јави во Основниот суд во Прилеп, како и секој друг што знае за неговиот живот да се јави во овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", бидејќи во овој суд се води постапка за докажување на смрт.

По истекот на овој рок лицето Никола Мојсоски од с. Веселчани ќе биде прогласено за умрено.

Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 205/2003. (8577)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Основниот суд во Струмица постапувајќи по тужбата по основ долг на тужителот Стопанска банка АД Скопје, против тужените Тони Станковски од Битола со непозната адреса во странство, Кочо Јовановски од Битола со непозната адреса во странство и Жанета Таневска со непозната адреса во странство. Вредност на спорот 520.629,50 денари.

Се повикува тужената Жанета Таневска, сега во странство со непозната адреса на престојувалиште да се јави пред Основниот суд во Струмица, во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас или да си определи свој полномошник кој ќе ја застапува пред судот по однос на постапката. Доколку не се јави на овој оглас во определениот рок ниту пак достави известување за нејзиниот полномошник и се определува привремен застапник и тоа од редот на стручните работници од Основниот суд во Струмица, лицето Цонка Каламерникова од Струмица, која ќе ја застапува се до правосилното окончување на овој спор, со сите права и обврски што ги има тужената како солидарен должник.

Огласот да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласна табла во судот.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 669/02. (8504)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Бејтула Илијаз Ирфан од Тетово, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 222 против тужената Бејтула моминско Синановиќ Садика, сега со непозната адреса во Босна и Херцеговина.

Се повикува тужената Бејтула моминско Синановиќ Садика, сега со непозната адреса во Босна и Херцеговина, да се јави пред Основниот суд во Тетово.

Се задолжува истата во рок од 30 дена да се јави пред Основниот суд во Тетово, до судот да достави точна адреса, за да биде благовремено повикана по однос на идната главна расправа. Доколку тоа не е во можност да го стори да достави писмено полномошно односно да овласти свој полномошник кој ќе ја застапува во постапката пред овој суд.

Доколку тоа не го стори судот ќе достави писмено барање до Меѓуопштинскиот Центар за социјална работа во Тетово да и биде одреден привремен времен стартел кој ќе ја застапува, согласно одредбите од ЗПП.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 268/03. (8578)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРот НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа управна постапка ("Службен лист на СФРЈ" бр. 47/86), применет како републички пропис согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 52/91), член 702 од Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 50/2001 и 6/2002) постапувајќи по барањето на основачот ДПК Интернационал Инц. од САД, Министерството за економија го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се запишува во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија под рег. бр. 1301, број на регистарска влошка 3-0225/УСД, промена на овластеното лице на претставништвото во Република Македонија, наместо овластеното лице Роберт Веллингтон Пејџ се наменува Виллиам Хенру Халлоцк ЈР.

Основачот ДПК Интернационал Инц. од САД до Министерството за економија поднесе барање за упис во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија за промена на управител на претставништвото наведено во диспозитивот на ова решение.

Кон барањето, основачот ја приложи потребната документација за промена на управител на претставништвото на странско лице во Република Македонија.

Министерството за економија го разгледа барањето и доставената документација и најде дека се исполнети условите за упис на промената на претставништвото во Регистарот на претставништва на странски лица во РМ со податоци како во диспозитивот на ова решение.

Врз основа на напред наведеното, Министерството за економија одлучи како во диспозитивот на решението.

Таксата за ова решение е наплатена во износ од 50 УСД, согласно Законот за административни такси ("Службен весник на РМ" бр. 17/93, 20/96, 7/98 и 13/2001).

Правна поука: против ова решение може да се поднесе жалба во рок од 15 дена од приемот на истото до Комисијата за решавање на управни работи во втор степен од областа на економијата при Владата на Република Македонија. (8605)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИот РЕГИСТАР

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1068/02 од 29.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010634?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трговија увоз-извоз СПАГОС-ЕКОПАН ДООЕЛ ул. "Мите Хаџивасилев" бр. 53, Радовиш.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 02.01, 14.11, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 24.52, 25.12, 26.52, 45.21/1, 45.21/2, 45.24,

45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.51, 51.25, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 74.12, 93.55, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.23, 26.14, 37.10, 37.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки на консигнациони складови, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Одговорност: во свое име и за своја сметка одговара со основната главница. Застапник: Ставреш Манев без ограничување во застапувањето. Основач е Ставреш Манев, ул. "Мито Хаџивасилев" бр. 53, Радовиш.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1068/2002. (146)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1007/2002 од 28.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010573?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето согласно одредбите од ЗТД на Друштвото за производство, угостителство, трговија и услуги Дарни извоз-увоз ДООЕЛ Штип, ул. "Благој Мучето" бр. 17.

Дејности: 15.5, 15.51, 15.52, 15.8, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 50.3, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.37, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.7, 51.70, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.5, 52.50, 52.6, 52.62, 52.63, 55.3, 55.30, 55.30/1, 60.2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 93.0, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, меѓународни агенциски услуги, малограничен промет со сите соседни земји, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Единствен содружник на друштвото е Адријана Тонева од Штип. Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото ќе го застапува Адријана Тонева - управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1007/2002. (147)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 944/02 од 13.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 030010510?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија и услуги Липа-Дач ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш, ул. "Илија Алевков" бр. 2.

Основач е Транинов Мите од Радовиш.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 05.01, 05.02, 14.21, 15.51, 15.52, 15.1, 15.13, 15.31, 15.32, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 28.75, 36.11, 26.12, 36.13, 36.14, 36.50, 36.51, 36.62, 36.63, 45.21/1, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2,

50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.70, 74.40, 74.81, 93.40, 70.34, 71.10, 74.12, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 15.33, 15.41, 15.42, 15.61, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.87, 15.89, 36.15, 45.23, 45.45, 45.50, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, застапување на странски фирми.

Со неограничени овластувања, со сиот свој имот Таранинов Мите - управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 944/2002. (148)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 995/2002 од 20.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010561?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги СПЕКТРУМ-ДП ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. "Киро Абрашев" бб.

Единствен содружник и основач е Бецовски Драги од Струмица, ул. "Иљо Шопов" бр. 15/7. Седиште: Струмица, ул. "Киро Абрашев" бб.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Грција и Р. Бугарија, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со сите свои средства.

Бецовски Драги, управител и застапник во надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 995/2002. (149)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 915/2002 од 07.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010481?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на јтд на Друштвото за трговија, услуги и производство на големо и мало увоз-извоз Биова Стојков Васко и др. јтд ул. "22 Октомври" бр. 2/1, Радовиш.

Дејности: 51.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.12, 52.11, 52.62, 52.63, 52.41, 52.42, 52.45, 52.48, 52.33, 52.47, 52.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 50.10, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.54, 51.47, 51.70, 55.30/1, 55.30/2, 01.11/1, 01.11/2, 01.13/1, 15.87, 15.88, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. Дејности во надворешнотрговското работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на стоки и патници во меѓународниот сообраќај, застапување на странски фирми, реекспорт, продажба на стоки на консигнациони складови.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Стојков Васко управител без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 915/2002. (150)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1051/02 од 27.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010617?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство трговија и услуги Агроком ДООЕЛ ул. "Младинска" бр. 9, Струмица.

Дејности: 25.24, 20.51, 01.12/2, 01.41/3, 01.12/1, 01.11/3, 01.21, 01.23, 36.63, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.33, 51.37, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 74.84, 93.05, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, услуги на меѓународниот промет, меѓународна шпедиција, продажба на странска стока од консигнациони складови, малограничен промет, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските кон трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Георги Андонов Атанасов - управител и застапник на друштвото со неограничени овластувања.

Основач е Георги Андонов Атанасов од Петрич. Р. Бугарија.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1051/2002. (151)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 996/02 од 26.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010562?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство на тутун ИНТАБАК ДООЕЛ Штип, ул. "Маршал Тито" бр. 22/1.

Основач на друштвото е Друштво за услуги ТРИ-ДЕНТ ДОО Штип со вкупен основачки влог во износ од 935.513 евра, во денарска противвредност 57.066.300,00 денари, непаричен влог.

Дејности: 01.11/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 25.15, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.82, 74.84, 93.02, 93.05. Друштвото во надворешнотрговскиот промет ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на надворешнотрговскиот промет, посредување, застапување во прометот со стоки и услуги, истражувачко развојни услуги во давање и користење на информации

и знаење во стопанството, продажба на странска стока од консигнационно складиште, работи на извоз-увоз на стоки и услуги во малограничен промет, продажба на стока во специјализирани продавници за цигари.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лица овластени за застапување и претставување во внатрешниот и во надворешниот промет се управителите Јован Тодоровски и Климе Дамчевски кои го застапуваат друштвото во согласност со другиот управител, а за облигациони односи со вредност над 500.000,00 денари и со претходна согласност од единствениот содружник.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 996/2002. (152)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1014/2002 од 20.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 030105807-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги Дивер ком ДОО увоз-извоз Штип, ул. "Сутјеска" бр. А 2/9, Штип.

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.43, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 51.61, 51.81/1, 51.81/2, 15.31, 15.32, 15.33, 15.84, 15.82/1, 15.82/2, 15.62, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.41, 15.42, 15.98/2, 15.71, 45.21/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 60.24, 15.85, 74.14, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.32, 74.84, 52.12, 52.27, 52.33, 52.50, 52.62, 52.63, 51.45, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на стоки и патници во меѓународен транспорт, реекспорт, консигнација и консигнациона продажба на производи од странски производители, застапување на странски фирми.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за обврските одговара со сите свои средства-потполна одговорност.

Содружници: Јордан Даскалов од Скопје, Драган Пингов и Александар Пингов од Штип со Договор за ДОО од 06.11.2002 година.

Друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет ќе го застапува Јордан Даскалов - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1014/2002. (153)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 732/2002 од 25.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 030102987-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство услуги транспорт угостителство и трговија увоз-извоз Ванеса ДООЕЛ Радовиш, ул. "Ана Поцкова" бр. 13.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 05.02, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/2, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 25.22, 25.24, 26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13,

51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.54, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.11, 74.20/3, 74.70, 74.84, 91.01, 93.02, 93.95, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки на консигнациони складишта, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. Во правниот промет со трети лица за преземените обврски друштвото одговара со целиот свој имот и средства. Основачот не одговара. За управител без ограничување се именува и се запишува Митев Ванче од Радовиш.

Управителот Митев Ванче е и застапник без ограничување во надворешнотрговското работење. Основач на друштвото е Мите Ванче од Радовиш.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 732/2002. (154)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 4744/2002 од 27.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 020087327-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на членови за промена на Надзорен одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа КОМУНА - АД - Скопје ул. "Романија" бб Општина Гази Баба.

Запишување на одлука за промена на членови на надзорен одбор - разрешување и именување, запишување на одлука за промена на членови на управен одбор - разрешување и именување на: Друштвото за производство на хартија и амбалажа КОМУНА АД Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4744/2002. (731)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 385/2002 од 20.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-26936-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Заводот за вработување на Република Македонија ул. "Васил Горгов" бр. 43 Скопје.

Се брише досегашниот директор Светлана Јакимовска, а се запишува како вршител на должност директор Миле Стојменовиќ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 385/2002. (732)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 409/2002 од 27.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-68171-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ ул. "Водњанска" бр. 17, Скопје.

Се брише Асс Др. Владо Јаневски, а се запишува новиот вд. директор проф. др. Тихомир Крцовски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 409/2002. (733)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 395/2002 од 26.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-314-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Гимназијата "Зеф Љуш Марку" ц.о. Скопје Карпош III бб.

Гимназија “Зеф Љуш Марку“ ц.о. Скопје, нас. Карпош III бб, да се брише досегашниот застапник Цемалудин Идризи, директор без ограничувања, а да се запише нов застапник Шевчет Зеколи, вд - директор без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 395/2002. (735)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 5971/2002 од 23.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047115?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги МЕГИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. “Крсте Мисирков“ бр. 59/1-5.

Промена на управител: се запишува Сузана Хајредини - управител без ограничување.

Се брише Хајредин Арбен - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 5971/2002. (736)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 5551/2002 од 19.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02030644?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив, основач на Трговското друштво за трговија и услуги ЧАК Костадин ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. “Питу Гули“ бр. 13 Скопје.

Називот се менува и ќе гласи: Трговско друштво за трговија и услуги ЧАК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. “Питу Гули“ бр. 13 Скопје.

На ден 14.11.2002 година пристапил Аксентиев Димитар, а на истиот ден истапил Аксентиев Костадин.

Се брише Аксентиев Костадин, а се запишува Аксентиев Димитар, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 5551/2002. (737)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 5720/2002 од 16.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02040988?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето содружник, отстапување управител, промена на назив, конверзија на валута на Друштвото за производство трговија транспорт градежништво и услуги НА-МЕ БОДЕН ДООЕЛ увоз-извоз Чегране с. Форино.

Од друштвото истапува содружникот Насер Муслиу.

Од управител се отповикува лицето Насер Муслиу.

Се менува називот и правната форма и сега гласи: Друштво за производство трговија транспорт градежништво и услуги НА-МЕ БОДЕН ДООЕЛ увоз-извоз.

Се врши конверзија на влогот од ДЕМ во ЕУР. Вкупниот основачки влог изнесува 2.600 евра или 161.200,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 5720/2002. (738)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 5334/2002 од 20.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02034851?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на име и проширување на дејноста на Трговското друштво за професионално вработување и оспособување на инвалиди за угостителство и услуги РЕСТОРАН ПЛАВИ Самка ДООЕЛ увоз-извоз Тетово ул. “И.Л.Рибар“ бр. 1, Тетово.

Се врши промена на името па во иднина ќе гласи: Друштво за професионално вработување и оспособување на инвалиди за производство на картонска амбалажа угостителство и услуги УНИУС-ИС ДООЕЛ увоз-извоз Тетово ул. “И.Р.Лола“ бр. 1, Тетово.

Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува со: 21.21, 21.22 и 21.23.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 5334/2002. (739)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 4831/2002 од 10.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02042401?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на удел на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги Б и М - 1 ДОО увоз-извоз Тетово ул. “Љ.Б.Пиш“ бб Тетово.

Промена на удел на: Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги Б и М - 1 ДОО увоз-извоз Тетово ул. “Љ.Б.Пиш“ бб, Тетово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4831/2002. (741)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 5907/2002 од 17.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02034337?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото за транспорт, производство, промет и услуги БАБУНА КОМПАНИ 1 ДОО експорт-импорт Скопје ул. “Коце Металец“ бр. 2-А/22.

Промена на овластено лице за застапување.

Се брише Гацовска Весна, управител без ограничување.

Да се запише Јовановски Дејан, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 5907/2002. (743)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 5846/2002 од 19.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02041825?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство промет и услуги МОТУС ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. “Лесковачка“ бр. 39.

Се брише Краљевски Ивица - управител без ограничување.

Се запишува Петковска Наташа - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 5846/2002. (744)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 5921/2002 од 20.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02036187?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на содружник и пренос на удел на Друштвото за консалтинг, услуги, производство, трговија и сообраќај НАДЕЖ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар ул. “Јастре Здравковски“ бр. 34.

Кон друштвото пристапува содружникот Нада Грашиновска од Гостивар, а истапува Зоран Здравковски од Гостивар.

Се брише досегашниот управител Зоран Грашиновски, а се запишува новиот управител Нада Грашиновска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 5921/2002. (745)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 5631/2002 од 26.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02009980?-6-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на ТП бурек и бели печива СПЕЦИЈАЛ Горан Славко Горѓиевски ул. “Моцартова“ бр. 59-а, Скопје.

Дејноста се проширува со: 52.11 и 52.27.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 5631/2002. (746)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 366/2002 од 11.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-70054-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив и седиште, бришење на дејност на Приватната здравствена организација - ординација по општа медицина и лабораторија "СИА" Куманово, ул. "Страшко Симонов" бб.

Се менува називот и новиот назив на фирмата гласи: Приватна здравствена организација - ординација по општа медицина "АМБУЛАНТА ЧИК".

Се менува седиштето од ул. "Страшко Симонов" бб Куманово, на нова адреса во Куманово, на ул. "ЈНА" бб - Трговски Центар ЧИК.

Скратен назив: Ординација по општа медицина - "АМБУЛАНТА ЧИК" Куманово.

Се брише дејноста лабораторија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 366/2002. (747)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 4977/2002 од 14.10.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044404?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ВОРЛД ИНТЕРНЕТ КАФЕ ДООЕЛ ул. "Бојмија" к-2 лок.бр. 5 Скопје.

Се врши промена на управител на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ВОРЛД ИНТЕРНЕТ КАФЕ ДООЕЛ, ул. "Бојмија" к-2 лок.бр. 5 од Скопје.

Се брише Наталија Донева - управител без ограничување.

Се запишува Зоран Донева - управител без ограничување.

Пречистен текст: Зоран Донева - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4977/2002. (749)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 4684/2002 од 10.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02032363?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Трговското друштво за производство, промет и услуги РИ-МА-СТИЛ ДОО експорт-импорт Скопје ул. "Коце Металец" бр. 1/8.

Проширување на дејност: 27.33.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4684/2002. (750)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 5687/2002 од 18.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02020152?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешниот трговски промет на Друштвото за трговија и услуги КИА МОТОРС експорт-импорт Богачхан ДООЕЛ Скопје ул. "Кочо Рацин" бр. 32-2-8.

Се врши проширување во внатрешниот трговски промет со: 60.21, 60.22.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 5687/2002. (751)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 5870/2002 од 20.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02004672?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, истапување на содружник, пренос на удел и запишување на Изјава на Друштвото за производство, трговија и транспорт ПЕ-КАРНИЦА ВКУС ДОО Гевгелија ул. "Маршал Тито" бр. 142, Гевгелија.

Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за производство, трговија и транспорт ЗАКИ АНДОН ДООЕЛ Гевгелија ул. "Маршал Тито" бр. 142, Гевгелија.

Истапува содружникот Ангел Наков и врши пренос на уделот.

Запишување на Изјава за основање од 30.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 5870/2002. (752)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 5679/2002 од 09.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02009835?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив, содружник и проширување на дејност во ВТП на Друштвото за производство, трговија и услуги ОГНОКОМЕРЦ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје ул. "Никола Вукмировиќ" бр. 14-а.

Истапување на содружниците Звезда Велјановска и Весна Велјановска со дена 18.10.2002 година.

Промена на назив во Друштвото за производство, трговија и услуги ОГНОКОМЕРЦ ДООЕЛ извоз-увоз.

Проширување на дејност со: 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 63.40, 74.12, 74.84.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 5679/2002. (753)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 6054/2002 од 24.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02031354?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија на големо и мало АНТЕРА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "Првوماјска" бб.

Се брише досегашниот управител Јаневски Љубе, а се запишува новиот управител Владимир Тодоровиќ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 6054/2002. (755)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 5819/2002 од 19.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02002748?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Приватната здравствена организација - аптека ФЕ-МЕ ФАРМ Мерал ДООЕЛ Скопје ул. "Тале Христов" бр. 1.

Се брише Ибрина Казим - управител без ограничување.

Се запишува Мерал Казим - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 5819/2002. (756)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 5832/2002 од 20.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046373?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, градежништво, транспорт, трговија и услуги АС-БЕСА ИЛИРИАНЕ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово ул. "Индустријска" бр. 66.

Се брише Аслан Зимбери - управител со неограничени овластувања.

Се запишува Асан Зимбери - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 5832/2002. (757)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 5656/2002 од 20.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02048041?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, содружник, пренос на удел и запишување на договор на Друштвото за сервисни услуги ВИСТА СЕРВИС ДООЕЛ Скопје ул. "Народен фронт" бр. 31/1-7.

Се врши промена на фирмата па во иднина ќе гласи: Друштво за сервисни услуги ВИСТА СЕРВИС ДОО Скопје ул. "Народен фронт" бр. 31/1-7.

Од 22.11.2002 година кон друштвото пристапува Друштвото за трговија и услуги ВИСТА ПРОЦЕСИНГ ДОО експорт-импорт Скопје бул. "АВНОЈ" бр. 48/2-19.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 5656/2002. (758)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 5158/2002 од 13.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02034791?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, содружник и управител на Друштвото за градежни работи, производство, трговија и услуги ЛИНДЕН Славко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "28" бр. 30.

Се менува називот на друштвото и ќе гласи: Друштво за градежни работи, производство, трговија и услуги ЦАЦИ ШПЕД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје.

Од друштвото истапува содружникот Славко Цветаноски од Скопје, а пристапува Игор Цветаноски од Скопје.

Се брише Винко Цветаноски, управител без ограничување.

Се запишува Игор Цветаноски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 5158/2002. (759)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 5724/2002 од 12.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02042536?-8-11-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, седиште на Друштво за трговија и услуги РОУС Даниела ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Темициска" бр. 117-а Скопје.

Фирмата и седиштето се менуваат и ќе гласат: Друштво за трговија и услуги БОХЕМИЈА АВТОМОБИЛИ РОУС ДОО увоз-извоз Скопје Индустриска зона бб Скопје.

На ден 25.11.2002 година пристапува Трговското друштво за инжинеринг на сметачки информатички системи ЛАНКОМ КОМПЈУТЕРИ Јан и др. ДОО увоз-извоз Скопје.

Зголемена главница е 701.900,00 денари или 11.500 евра.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 5724/2002. (760)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3584/2002 од 20.08.2002 година, во регистарската влошка бр. 02023925?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на основач, на име на основач во фирма и конверзија на Трговското друштво за трговија на големо и мало ХИЛДИН КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт, с. Палатица - Желино.

Со Одлука од 29.03.2001 година се менува поширокиот назив на фирма и ќе гласи: Трговско друштво за трговија на големо и мало ХИЛДИН КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт, с. Палатица - Желино.

Со Одлука од 29.03.2001 година од друштвото истапува Мемедали Фетаи, а во друштвото пристапува Ка-тип Фетаи.

Извршена е конверзија од ДЕМ во ЕУР.

Се запишува зголемување на основната главница.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3584/2002. (761)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 5738/2002 од 17.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02014371?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител и конверзија на Друштвото за трговија и услуги СЕНБИР Речеп ДООЕЛ увоз-извоз Ц. Жупа, Центар Жупа.

Се брише Ајруповски Речеп, управител, без ограничување.

Се запишува Скендер Суат, управител, без ограничување.

Се врши конверзија на главницата на друштвото 5.200 дем или во денарска противвредност од 161.100,00 денари или со конверзија 2.660 евра.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 5738/2002. (763)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 5492/2002 од 17.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02006971?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар префрлањето на фирма на Продавницата за текстил и конфекција ОЛИАНА Најдов Илија Оливер ТП ул. "Партизанска" бр. 2 - Неготино.

Назив: Продавница за текстил и конфекција ОЛИАНА Најдов Илија Оливер ТП ул. "Партизанска" бр. 2 - Неготино.

Седиште: ул. "Партизанска" бр. 2 - Неготино.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ТП ќе одговара лично, со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување во прометот е Најдов Оливер - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 5492/2002. (764)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 5154/2002 од 13.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02035460?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ЦЕНТАР ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ ДОО Скопје ул. "Анкарска" бр. 31-7/25 Скопје.

Се менува називот на Друштвото и ќе гласи: Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги РЕНТИНА ЦЕНТАР ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ ДОО Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 5154/2002. (765)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3730/2002 од 15.08.2002 година, во регистарската влошка бр. 02013539?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за производство и услуги МЛАДОСТ Имери Неби ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "Благоја Стевковски" бр. 55.

Се врши промена на управителот:

Да се брише Имери Неби, управител со неограничени овластувања, а

Да се запише Имери Бесим, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3730/2002. (766)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 5694/2002 од 03.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02027582?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, промена на со-дружник на Друштвото за транспорт, производство и трговија ТРАК ТРАНС ТРЕЈТ Елизабета и Владо ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "20 Октомври" Скопје.

На ден 25.11.2002 година пристапил Илиевски Љубомир, а на истиот ден истапила Насковска Елизабета.

Се брише: Друштво за транспорт, производство и трговија ТРАК ТРАНС ТРЕЈТ Елизабета и Владо ДОО експорт-импорт Скопје.

Пречистен текст: Друштво за транспорт, производство и трговија ТРАК ТРАНС ТРЕЈТ Љубомир и Владо ДОО экспорт-импорт Скопје.

Истапува од друштвото Насковска Елизабета од Скопје ул. "20 Октомври" бр. 20.

Пристапува Илиевски Љубомир од Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 135/5.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5694/2002. (767)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 337/2002 од 22.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-43786-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште и основач на Здравствената организација - ординација по општа медицина "Ризови" ц.о. Скопје ул. "Козле -8" бр. 10.

Новиот назив на фирмата и седиште гласи: Приватна здравствена организација - ординација по општа медицина "НЕРЕЗИ МЕДИКА" Скопје ул. "Ванчо Мицков" бр. 19.

Истапува основачот Никола Ризов, а пристапува Живко Ристовски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 337/2002. (768)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5514/2002 од 09.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02011596?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, истапување и пристапување на основач на Друштвото за трговија и услуги КОНСАЛТИНГ Д ДООЕЛ Скопје ул. "Иво Лола Рибар" бр. 726/41 Скопје.

Истапува основачот Коцески Драган од Скопје.

Пристапува основач Коцеска Бранислава од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5514/2002. (769)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5856/2002 од 20.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02048754?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејности на Друштвото за производство, трговија и услуги ПЕ-САШ Здравко ДООЕЛ экспорт-импорт Гевгелија, ул. "Булевар Гевгелија" бр. 3/1.

Проширување на дејноста со: 15.81/1, 15.81/2.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5856/2002. (770)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5964/2002 од 18.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045427?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на управител на Друштвото за трговија, производство и услуги ДЕЛИОРМАН-КОМПАНИ ДОО экспорт-импорт Палома Бјанка кат 4 бр. 14/15, Скопје.

Се брише Оливера Бошкова - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5964/2002. (771)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5454/2002 од 29.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 8-02001029-000-09, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност во ВТП на Агенцијата за маркетинг, комуникации и услуги МЕККЕН-ЕРИКСОН ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Дебарца" бр. 10.

Дејноста се проширува со: 92.71 и 92.72.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5454/2002. (772)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5843/2002 од 20.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02035369?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за промет и услуги Г и К Коста и други ДОО экспорт-импорт Скопје, ул. „Ганчо Хаципанзов“ бр. 16.

Се брише досегашниот управител Сашо Гичев, а се запишува новиот управител Гоце Трпков.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5843/2002. (773)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5665/2002 од 16.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02007518?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и содружник на Друштвото за инженеринг, консалтинг и трговија ДАВОС ИНВЕСТ Дарко и др. ДОО экспорт-импорт, ул. „Никола Парапунов“ бр. 3а, Скопје.

Се менува називот на друштвото и ќе гласи: Друштво за инженеринг, консалтинг и трговија ДАВОС ИНВЕСТ ДОО экспорт-импорт Скопје.

Од друштвото истапува содружникот Дарко Баба-мов од Скопје, а пристапува содружникот Катерина Симоновска од Скопје со одлука од 31.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5665/2002. (774)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5548/2002 од 29.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046268?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, седиште, содружници, пренос на удел, проширување на дејност, промена на управител, запишување на Изјава на Друштвото за вработување на инвалидни лица за производство, угостителство, трговија и услуги ВЕНУС ДООЕЛ экспорт-импорт Скопје, нас. Гоце Делчев, ул. 2202" бр. 1.

Новиот назив и седиште гласи: Друштво за консалтинг, производство, градежништво, трговија и услуги ВЕНУС ДООЕЛ экспорт-импорт Скопје, ул. „Коста Веселинов“ бр. 3.

Истапува содружникот Добрила Поповиќ, а пристапува содружникот Станка Кировска и се врши пренос на уделот.

Се врши проширување на дејноста во внатрешниот трговски промет со: 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 45.50, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5.

Се врши промена на управител и тоа: се брише Добрила Поповиќ - управител, а се запишува Станка Кировска - управител.

Запишување на Изјава за основање од 15.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5548/2002. (775)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5850/2002 од 19.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046123?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото за производство и трговија ДИВЕ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бб, Скопје.

Се брише досегашниот управител Лилјана Георгиевска, а се запишува новиот управител Дијана Медарска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5850/2002. (776)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5805/2002 од 17.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02029719?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друш-

твото за производство, промет и услуги ФОРТУНА-КОМЕРЦ 96 Граде ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. „27“ бр. 4, с. Карпош.

Се брише Граде Стошевски - управител со неограничени овластувања.

Се запишува Виолета Стошевска - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5805/2002. (777)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5995/2002 од 23.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02048143?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на содружник и пренос на удел на Друштвото за транспорт, промет и услуги САРП ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз с. Никиштани, Горче Петров.

Истапува содружникот Јакупи Таип од с. Никиштани, а пристапува Јакупи Аднан од с. Никиштани и врши пренос на уделот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5995/2002. (778)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5491/2002 од 23.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02007896?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, пренос на дел од удел и конверзија на Трговското друштво СУМ-МИТ МОТОРС, Сумит Моторс Инвестмент и др. експорт-импорт - дистрибуција ДОО Скопје, бул. „Октомвриска револуција“ бб, Скопје.

Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за трговија, превоз и услуги МИ-ДА МОТОРС ДОО Скопје, бул. „Октомвриска револуција“ бб.

Пренос на дел од удел и конверзија на основната главница од ДЕМ во ЕУР.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5491/2002. (779)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5585/2002 од 20.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02005952?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар префрлувањето на фирма на ТП Слобода Наке Миленкоска угостителски дуќан, гостилница ВАРДАР Скопје, ул. „Никола Русински“ бр. 3-а, локал 5, Општина Карпош.

Префрлување на ТП Слободан Наке Миленкоска угостителски дуќан, гостилница ВАРДАР Скопје, ул. „Никола Русински“ бр. 3 а, локал 5, Општина Карпош на: ТП Валентина Петре Миленкоска-Илиевска угостителски дуќан, гостилница ВАРДА Скопје, ул. „Никола Русински“ бр. 3-а, локал 5, Општина Карпош.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5585/2002. (780)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5962/2002 од 20.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02018013?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, промет и инженеринг ПРО ИНГ Александар и Гоко ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Ибе Паликука“ бр. 30.

Се брише досегашниот управител Ангелковски Гоко, а се запишува новиот управител Ангелковиќ Милка.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5962/2002. (781)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5853/2002 од 19.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045219?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица, производство, промет и услуги СИГМА ОИЛС КОМПАНИ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Индустриска“ бб - источна индустриска зона Маџари.

Се брише Светлана Салчиева - управител без ограничување, а се запишува Убавка Севдова - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5853/2002. (782)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1915/2002 од 5.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02039130?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на содружници на Друштвото за превоз на патници, стоки и трговија ШПИ-ЉЕТРАНС ДОО Дебар, ул. „Атанас Илиќ“ бр. 52.

Во Друштвото пристапува содружникот Џафа Шкелчим од Дебар, а истапува содружникот Агенција на РМ за санација на банки Скопје со Одлука од 10.12.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1915/2002. (784)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5798/2002 од 17.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02028915?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Трговецот-поединец Радица Борис Стојановска ТП ЧИКА трговија на мало, с. Долна Матка бр. 37.

Дејноста се проширува со: 52.21 и 52.33.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5798/2002. (785)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 6068/2002 од 25.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02008841?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги ИР ВЕЛ Димитар Велковски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 33/19.

Се брише досегашниот управител Велковиќ Велко, а се запишува новиот управител Ирена Вуковиќ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 6068/2002. (786)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 6099/2002 од 26.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047275?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за магацински услуги СУПРЕМЕ ФООДСЕРВИЦЕ ДООЕЛ, експорт-импорт Скопје, ул. „Босна и Херцеговина“ бр. 55.

Се брише Курт Бласер - управител без ограничување, а се запишува Стефан Хеиерли - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 6099/2002. (787)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5824/2002 од 20.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02007353?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител и конверзија на основната главница на Друштвото за промет и посредување БЛАН Благоја ДООЕЛ Скопје, ул. „Борка Талевски“ бр. 13 а.

Се врши промена на управителот: да се брише Маријана Николовска - управител без ограничување, а да се запише Невена Николовска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5824/2002. (788)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5569/2002 од 13.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02015542?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште, истапување на содружник, пренос на удел и конверзија на Друштвото за производство, промет и услуги КОЦЕВИ Лазар и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Никола Малешевски“ бр. 24/1-5.

Новото седиште е на ул. „Славе Деловски“ бр. 9, Скопје.

Истапува содружникот Коцев Христо и врши пресно на уделот.

Извршена е конверзија на основната главница од ДЕМ во ЕУР.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5569/2002. (789)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5790/2002 од 20.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02021529?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на основач и управител на Друштвото за производство и трговија ЕЛМАДА Јелена ДООЕЛ Куманово, ул. „III МУБ“ бр. 33-2/14.

Од друштвото истапува содружникот Зарковска Јелена од Куманово, а пристапува Дионизовиќ Славица од Куманово со Одлука од 1.12.2002 година.

Се брише Зарковска Јелена - управител без ограничување, а се запишува Дионизовиќ Славица - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5790/2002. (790)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5940/02 од 25.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02037608?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител и конверзија на Друштвото за производство, трговија и услуги ВЕЛЕТРГОВИНА Владимир ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 20/1-22.

Се брише Димитрије Киријас - управител без ограничување, а се запишува Новица Трајковски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5940/2002. (791)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5717/2002 од 6.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02013328?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Производното трговско и услужно друштво 8 МИ МАРТ-ПРОМЕТ Борис ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, с. Драчево, ул. „Речиште“ бр. 31.

Се брише Борис Станковски, а се запишува Горан Боневски, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5717/2002. (792)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 6020/2002 од 23.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02014441?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, седиште, содружник и управител на Друштвото за транспорт и трговија ВАНЕ-ТРАНС Владо ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, ул. „Ѓорѓи Соколов“ бр. 93.

Се врши промена на фирмата и седиштето па во иднина ќе гласи: Друштво за транспорт и трговија ВАНЕ-ТРАНС Владо ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, ул. „Ѓорѓи Соколов“ бр. 93.

Од 16.12.2002 од друштвото истапува Николовски Славе од Скопје, а пристапува Владо Ристов од с. Раец-Кавадарци.

Се врши промена на управителот: да се брише Николовски Славе-управител без ограничување, а да се запише Владо Ристов - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 6020/2002. (793)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5945/2002 од 20.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02033747?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Друштвото за трговија, инженеринг и услуги КОЛОНИЈАЛ УНИОН Гордана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 104.

Се менува седиштето на друштвото и ќе се наоѓа на ул. „Народен фронт“ бр. 33, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5945/2002. (794)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 6007/2002 од 23.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02005136?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промена на лице на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ШУКЛЕВ-КОМПАНИ Лазар ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. „Булевар Гевгелија“ бр. 55.

Трговското друштво за производство, трговија и услуги ШУКЛЕВ-КОМПАНИ Лазар ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. „Булевар Гевгелија“ бр. 55.

Се врши промена на управител: се брише Шуклев Лазар - управител без ограничување, а се запишува Шуклев Симо - управител без ограничување.

Пречистениот текст гласи: Шуклев Симо - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 6007/2002. (795)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5607/2002 од 25.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02009827?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител и содружник на Друштвото за трговија и услуги ФЕНЕР експорт-импорт Шенѓул и др. ДОО Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 32-2-8.

Се врши промена на содружникот од 20.11.2002 година, истапува содружникот Асани Кенан од Скопје, а пристапува Исљам Илијази од Скопје.

Да се брише Асани Кенан - управител со неограничени овластувања, а да се запише Исљам Илијаз - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5607/2002. (796)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5657/2002 од 13.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02043371?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштвото за производство на цвеќе ЦВЕТ-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. „Индустриска“ бр. 2.

Се врши проширување со следните дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.13/1, 01.13/2, 01.41/3, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.45, 52.25.

Пречистен текст: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.41/3, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.43, 51.45, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 74.82, 74.84.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5657/2002. (797)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5554/2002 од 20.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02032573?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар преобразбата на А.Д. во ДООЕЛ на Друштвото за производство и земјоделие ДУБРОВО ДООЕЛ с. Дуброво, Неготино.

Основач: Друштво за производство, трговија и услуги СЕЛМЕТТИ ДОО Велес.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 05.01, 05.02, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.24, 17.30, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.11, 21.12, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.21, 25.22, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.32, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 50.30, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 55.11, 55.12, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84.

Дејности во надворешнотрговскиот промет се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, привремен извоз и увоз, компензациони работи, малограичен промет со соседните земји (Албанија, СР Југославија, Бугарија и Грција), угостителски и туристички услуги, консигнациона продажба, агенциски услуги во областа на транспортот, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, лизинг работи.

Друштвото во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот и средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е: Јилдирим Исмаил Селчук - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5554/2002. (798)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 6045/2002 од 23.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02015591?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство и трговија на големо и мало АГРО-ИМПЕКС Дрога Порторож ДООЕЛ извоз-увоз, ул. „Скупи“ бр. 37, Скопје.

Се разрешува: Алеш Шкрава - управител без ограничувања.

Се именува: Ружица Радојевиќ - управител без ограничувања.

Пречистен текст: Ружица Радојевиќ - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 6045/2002. (799)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5993/2002 од 20.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02010634?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Друштвото за трговија на големо и мало ПОЛАРИС Љубомир ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 2-4/4.

Се менува седиштето на друштвото и ќе се наоѓа на ул. „Лондонска“ бр. 10 2/2.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5993/2002. (800)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3735/2002 од 17.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 3-02001508-000-09, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, пристапување на основач на Трговското друштво за трговија, угостителство и услуги ФЛАМИНГО ДООЕЛ Скопје, ул. „Мито Хацивасилев“ бб.

Новиот назив на друштвото е: Трговско друштво за трговија, угостителство и услуги ФЛАМЕНГО Скопје, ул. „Мито Хацивасилев“ бб.

Кон друштвото пристапува содружникот Амит Сулејмани.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3735/2002. (801)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5955/2002 од 27.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 020010041?-6-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и префрлување на Угостител МАЈЛ ОДМОР Тоде Мане Синадиновски ТП, ул. „Вера Јоциќ“ - с. Трубарево бр. 7, Скопје.

Трговецот-поединец во иднина ќе ги извршува следните дејности: 52.11 - трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун, 52.12 - друга трговија на мало во продавници со мешовити стоки.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5955/2002. (802)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5859/2002 од 13.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02003055?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив, име на содружник на Трговското друштво ОРИФЛЕИМ КОЗ-МЕТИКА, Орифлеим интернационал С.А. ДООЕЛ Скопје, ул. „Мито Хацивасилев“ бр. 50, Скопје.

Се прошируваат дејностите: 52.33, 52.43, 52.47 и 52.48.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5859/2002. (804)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5842/2002 од 13.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02048090?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на содружник на Друштвото за трговија и угостителство ГАЛАНТ 2002 ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Ферид Бајрам“ бр. 5.

На ден 2.11.2002 година пристапил Пецовски Киро.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5842/2002. (805)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5972/2002 од 23.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02043895?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице на Друштвото за градежништво, трговија и услуги ЕУРО МЕТАЛ-ББ ДООЕЛ експорт-импорт с. Палатица, Желино.

Се брише Баки Муртезани, а се запишува Мусли Ферати, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5972/2002. (806)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5374/2002 од 20.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02009957?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и запишување на втор управител на Друштвото за производство и промет ОРМА СКАНИ, ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Трговски центар Лисиче“ бр. 30 б.

Управители на друштвото се: Марјан Младенов и Владимир Младенов со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5374/2002. (807)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5947/2002 од 18.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02042133?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на содружник, пренос на удел и промена на управител на Друштвото за производство, трговија и угостителство ХЕМА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Скупи“ локација 48/88.

Истапува основачот Соња Танчева.

Пристапува основачот Теодор Танчев.

Се брише Соња Танчева - управител без ограничување, а се запишува Теодор Танчев - управител без ограничување.

Пречистен текст: лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Теодор Танчев - управител без ограничување.

Се врши пренос на удел.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5947/2002. (808)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5555/2002 од 25.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046802?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги ИВОЈЕЛ ДООЕЛ Експорт--Импорт, ул. „Вангел Дину“ бр. 10, Скопје.

Се врши промена на управител и тоа, се брише Стефанов Ненад - управител, а се запишува Младеновиќ Оливера - управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5555/2002. (809)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5622/2002 од 18.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02037305?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар пристапувањето на содружник и пренос на удел на Друштвото за трговија ПИРАМИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛ Божидар и др. ДОО Скопје, Градски трговски центар сектор 7.

Во друштвото пристапува содружникот Владимир Наумов од Скопје со Одлука од 20.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5622/2002. (810)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5305/2002 од 28.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02005463?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промена на седиште, проширување на дејноста и конверзија на УНИФРЕЈТ друштво за транспорт, шпедиција и трговија, Димче и др. ДОО Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 18/7.

Новото седиште на друштвото е на ул. „Трифун Хаџијанев“ бр. 1.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 74.20/5, 74.30.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5305/2002. (811)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5674/2002 од 16.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02016115?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар именувањето на ново лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет на Друштвото за проектирање, инженеринг и изведба ПРОДИЗАЈН Панда Зографска и др. ДОО - Скопје, ул. „Питу Гули“ бр. 58 - Скопје.

Се запишува: Панда Зографска - Беличанец - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5674/2002. (812)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3655/2002 од 24.10.2002 година, во регистарската влошка бр. 02029908?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за инженеринг и трговија ЗЕП Пандора ДООЕЛ Скопје, ул. „Трифун Хаџијанев“ бр. 7/1-5.

Се брише управителот Пандора Милосавлевиќ, а се запишува за управител Миничиќ Дучковска Даница - управител без ограничување.

Даница Миничиќ Дучковска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3655/2002. (813)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5621/2002 од 13.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02015300?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив, проширување на дејноста на Друштвото за производство, трговија и услуги БА-ЈА Љупча ДООЕЛ експорт-импорт Илинден, с. Кадино, ул. „10“ бр. 41, Илинден.

Дејноста се проширува со: 24.66, 24.70, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 31.30, 65.12/3.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5621/2002. (814)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4383/2002 од 13.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009933?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промена на седиште на Трговското радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа КА-МИ ДООЕЛ Миравци, ул. „Миравци“ бб, Миравци.

Се брише досегашниот назив и седиште на друштвото: Трговско радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа КА-МИ ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. „Васил Сурчев“ бр. 3-2/5, Струмица.

Новиот назив и седиште гласи: Трговско радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа КА-МИ ДООЕЛ Миравци, со седиште на ул. „Миравци“ бб, Миравци.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 4383/2002. (815)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 6163/2002 од 27.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02031383?-6-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирми, седиште на ТП Бутик МЕГА 02 Мирсад Азис Хисмани, ул. „Маршал Тито“ бб, Тетово.

Се брише дејноста 50.30/2, а се запишуваат дејностите: 52.41, 52.42, 52.43.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 6163/2002. (816)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5864/2002 од 26.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02006471?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, внатрешен и надворешен промет и услуги ТОЗА СК Тоза Марковиќ ДООЕЛ Скопје, ул. „Атинска“ бр. 23.

Покрај постојниот управител на друштвото Бранислав Стокиќ - управител без ограничување, се запишува како управител на друштвото без ограничување и лицето Бранко Крстиќ од Скопје, село Мршевици.

Пречистениот текст гласи: Бранислав Стокиќ - управител без ограничување и Бранко Крстиќ - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5864/2002. (817)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 6031/2002 од 24.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02023550?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштвото за производство и промет на големо и мало ХАИР ПРОДУКТ ЛДВ ДООЕЛ увоз-извоз Валаново, ул. „Бојмија“ бр. 1.

Се прошируваат дејностите со: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.45, 52.33, 52.47, 52.48, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 71.33, 71.10, 74.40, 74.83, 93.02, 93.04, 93.05.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 6031/2002. (819)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 6009/2002 од 24.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02017822?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ХА-ФА Хаки ДООЕЛ експорт-импорт, Тетово, ул. „Луботенска“ бр. 160.

Се врши промена на управителот на друштвото. Се брише Фазлиу Хаки - управител без ограничување.

Се именува Фецарие Садик - управител без ограничување од с. Шипковица-Шипковица.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 6009/2002. (820)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5715/2002 од 13.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02043550?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, седиште, истапување на содружник, пренос на удел и запишување на Изјава на Друштвото за производство, трговија и услуги НОВАТЕКС М ДОО Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 155-1/26.

Новиот назив на фирмата и седиштето гласи: Друштво за производство, трговија и услуги НОВАТЕКС - М ДООЕЛ Скопје, ул. „Атинска“ бр. 23/23.

Истапува содружникот Мацарев Томислав и врши пренос на уделот.

Запишување на Изјава од 28.8.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5715/2002. (821)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5588/2002 од 23.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02007248?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на основач на Трговското друштво за производство и трговија БЕ КИ ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Пандил Шишков“ бр. 35/9, Скопје.

Новиот назив на друштвото е: Трговско друштво за производство и трговија БЕ КИ Трајан ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Пандил Шишков“ бр. 35/9, Скопје.

Кон друштвото пристапува Шукуровски Трајан, а истапува Светлана Стојанова.

Се брише досегашниот управител Светлана Стојановска, а се запишува новиот управител Трајан Шакуровски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5588/2002. (822)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5509/2002 од 20.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02042803?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за промет и услуги ОРГ-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Никола Русински“ ТЦ КАНАЛ, Карпош 3, лок. 67 - Скопје.

Се брише Петар Голужа, а се запишува Јадранка Стаматоска, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5509/2002. (824)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4240/2001 од 11.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02011831?-4903-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на структурата на капиталот на Акционерското друштво за производство, доработка и промет СЕМЕНАРСТВО АД извоз-увоз Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 2-4, Скопје.

Се променува структурата на капиталот на: Акционерското друштво за производство, доработка и промет СЕМЕНАРСТВО АД извоз-увоз Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 2-4, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 4240/2001. (825)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5937/2002 од 23.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02011114?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија на големо и мало и угостителство Б И М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „Атинска“ бр. 1/3-11.

Се брише Димовска Мирјана, а се запишува Димовска Елизабета, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5937/2002. (826)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3478/2002 од 5.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 0202219?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промена на назив, содружник, проширување на дејност на Друштвото за транспорт и трговија ЕУРО САН 93 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 33/1, ТЦ Чаирчанка л. бр. 37.

Се менува називот на друштво и ќе гласи: Друштво за транспорт и трговија ЕУРО САН 93 ДООЕЛ увоз-извоз.

Од друштвото истапува содружникот: Друштво за производство, промет и услуги АИДА КОМПАНИ ДОО Скопје.

Се врши проширување на дејноста во внатрешниот трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3478/2002. (827)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5029/2002 од 21.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02015547?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштвото за трговија и производство ПРИМАТ СИБ Славиша и други ДОО Експорт-Импорт Скопје, ул. „Лермонтова“ бр. 19.

Се врши проширување на дејноста во внатрешниот трговски промет со: 74.30, 74.20, 93.04.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5029/2002. (829)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5561/2002 од 24.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02032828?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на содружник, пренос на удел и конверзија на Друштвото за производство, транспорт, трговија и угостителски услуги БУША-Е 2000 Шабан и др. ДОО експорт-импорт с. Цепчиште, Цепчиште.

Истапува содружникот ЕСКУСИАНА-96 Р. Бугарија, ул. „Ал. Стамболиски“ бр. 59.

Пристапува содружникот: Друштво со ограничена одговорност од едно лице „ВЕКТОР“ град Роман, нас. Роман, влез А, стан 4, Р. Бугарија.

Се врши пренос на удел и конверзија на основната главница од ДЕМ во ЕУР.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5561/2002. (830)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5378/2002 од 29.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02010422?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив на Друштвото за сообраќај, надворешна и внатрешна трговија, туризам и услуги ИНТЕРАВИО Илија и Димитар ДОО Градски трговски центар - приземје Скопје.

Се зголемува основната главница за 154.957,83 евра или 9.452.100,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5378/2002. (831)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4402/2002 од 17.10.2002 година, во регистарската влошка бр. 020013118?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив на ЛЕК СКОПЈЕ, производство и трговија со фармацевтски и козметички производи Лек д.д. Љубљана и др. ДОО Скопје, ул. „Перо Наков“ бб.

На ден 27.05.2002 година истапиле Исиров Крсте, Велковски Никола и Ивановски Душан.

Влогот е зголемен за 166.677.500 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 4402/2002. (833)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5731/2002 од 26.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02009888?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското производно и услужно друштво М А Н К О М и др. ДОО увоз-извоз, Маврови Анови, Маврови Анови.

Се брише досегашниот управител Јасминка Проданска-Стојкоска, а се запишува новиот управител Александар Романовски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5731/2002. (834)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5124/2002 од 13.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 6-02001858-000-01, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на дејн. со НКД на Зекир Исен Енвер Трговец-поединец за промет на мало со бижутерија и галантерија “СЕРАВА” ТП Скопје, Пазар Бит-Пазар, тезга бр. 90.

Усогласување на дејностите со НКД и проширување на дејности во внатрешен трговски промет, се проширува дејноста со 52.62.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5124/2002. (4957)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 10599/1999 од 21.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02036806?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за промет и услуги РАШ Раде и др. ДОО експорт-импорт Скопје, ул. “Трајко Китанчев” бр. 39, Скопје.

Дејности: 02.01, 02.02, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 37.10, 37.20, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 71.10, 71.21, 74.13, 74.14, 74.40, 74.70, 74.84, 92.31, 92.32, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72.

Работи на надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги за странски и домашни фирми, работи на увоз-извоз на стоки и услуги во малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и Југославија, реекспорт, меѓународна шпедиција, комисиона продажба, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, консигнациони складишта и сервисно работење за странски фирми.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Раде Цветковски - управител на друштвото без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 10599/1999. (4958)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3966/2001 од 17.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02043173?-9-09-000, ја запиша во трговскиот регистар преобразбата на Стопанската интересна заедница на заштитни друштва на Македонија ЗАПОВИМ Скопје, ул. “12-та Ударна бригада” бр. 2-а.

Дејности: 51.55 - трговија на големо со репродукционен материјал, 51.70 - друга трговија на големо, 74.12 - сметководствени, книговодствени и работи на поправка на сметки и биланси, консултации во врска со данокот, 74.40 - реклама и пропаганда, 91.11 - активности на деловни и работнички здруженија.

- Изработка на согледување за состојбите во областите во кои делуваат заштитните друштва, како и истражување, изработка на програми, елаборати, студии и анализи, размена на искуства и изнаоѓање на најподобрите форми на организирање, работно оспособување и вработување на инвалидни лица, консултативни активности и работи во врска со организирањето на заштитните друштва како и организирањето и спрове-

дувањето на работното оспособување и вработување на инвалидни лица, посредување при набавка на опрема, резервни делови, помошни материјали и суровини заради обезбедување на одредени погодности, организирање на заеднички изложби, продажни места, магацини, складови и сл. од заеднички интерес за две или повеќе членки, водење на регистар на заштитни трговски друштва со пропратна документација и издавање на соодветни документи кои произлегуваат од предметот на работењето и дејностите на Заедницата или по барање, односно овластување на надлежните органи и организации, издавање на билтени, брошури, напатствија и сл. од интерес на членките и други дејности што произлегуваат од функциите на Заедницата.

Заедницата во правниот промет со трети лица застапува во свое име и за своја сметка. За обврските на Заедницата сторени во правниот промет одговараат членките солидарно со сопствениот имот.

Лице за застапување на Заедницата е Владо Додевски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3966/2001. (4959)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 53/2003 од 28.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 02024248?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на намалување на основната главница на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги КОНТИНЕНТАЛ Дени ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "145" бр. 8, Тетово.

Во иднина се менува фирмата и седиштето и ќе гласи: Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги КОНТИНЕНТАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "Илинденска" бр. 218/25, Тетово.

На ден 10.01.2003 година пристапила Бојчева Маја, а на истиот ден истапил Петровски Дени.

Намалена главница е 2.540 евра или 774.600,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 53/2003. (4964)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5079/2002 од 27.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 02015119?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, промена на содружник, пренос на удел, запишување на Одлука, зголемување на основната главница и конверзија на Друштвото за производство, промет и услуги МУСЛИ КОМПАНИ Исмет и Ислам ДОО бул. "Никола Карев" бб, Скопје.

Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за производство, промет и услуги МУСЛИ КОМПАНИ ДОО бул. "Никола Карев" бб, Скопје.

Истапува содружникот Ислам Мусли и врши пренос на уделот. Запишување на Одлука за зголемување на основната главница. Зголемување на основната главница и конверзија од ДЕМ во ЕУР.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 5079/2002. (4965)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 6224/2002 од 27.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 02008738?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на намерувано намалување на основната главница на Друштвото за трговија на големо и мало извоз-увоз ПОВАРДАРИЕ ПРОМ ДОО Скопје, Трговски центар нас. Лисиче, локал 31-1.

Се запишува зголемување на намерувано намалување на основната главница на Друштвото за трговија на големо и мало извоз-увоз ПОВАРДАРИЕ ПРОМ ДОО Скопје, Трговски центар нас. Лисиче, локал 31-1.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 6224/2002. (4966)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 6013/02 од 13.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02046392?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, промет, услуги и трговија АФРИКОМ ДОО экспорт-импорт ул. "Климент Охридски" бр. 19, с. Стајковци, Скопје.

Запишување на Одлука за зголемување на основната главница од 25.11.2002 година за зголемување на основната главница.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 6013/2002. (4967)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5636/2002 од 27.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02031730?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, промет и услуги А Д И С - 97 - Африм ДООЕЛ Скопје, ул. "Антон Панов" бр. 144.

Запишување на капитал на друштвото: стар капитал - 163.700,00 денари, нов капитал - 3.073.500,00 денари, вкупен капитал - 3.237.200,00 денари, капиталот е претворен во евра - 51.629 евра.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 5636/2002. (4968)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4329/2002 од 06.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02035424?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив, седиште, основач, зголемување на основната главница и промена на овластувања на Трговското друштво за трговија и услуги посредништво транспорт и шпедиција ДРАЈ ЛИНИНГ 2000 ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Баница" бр. 6.

Се менува називот и седиштето на друштвото и ќе гласи: Трговско друштво за трговија услуги посредништво транспорт и шпедиција 1 СИМ-РАТ 2000 ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 6, Скопје.

Од друштвото истапува основачот Борис Андреевски од Скопје, а пристапува Силвана Митева од Скопје со Одлука од 05.08.2002 година.

Основната главница се зголемува и изнесува 726.000,00 денари или 11.524 евра.

Силвана Митева - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4329/2002. (4969)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3958/2002 од 18.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02017130?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за туризам, трговија и услуги ИГНАТИЈА Менсур ДООЕЛ экспорт-импорт Гостивар, ул. "Борис Кидрич" бр. 96.

Основната главница во друштвото се зголемува и изнесува 12.109.500,00 денари или 198.647,80 евра.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3958/2002. (4971)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 38/2003 од 10.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-66851-0-0-0, го запиша во судскиот регистар зголемувањето на основната главница и промена на лице овластено за застапување на ПРИВАТНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА АНГЕЛОВСКИ ДОО Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 57.

Зголемување на основната главница, промена на директор.

Се брише д-р Анѓа Ангеловска - директор. Се запишува д-р Томислав Ангеловски - директор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 38/2003. (4972)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2734/2002 од 30.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 4-02000867-000-03, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Трговското друштво за производство и истражување ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ експорт-импорт АД Скопје, ул. "Анкарска" бр. 29 А локал 32,33 и 34.

Основната главница на друштвото се зголемува и изнесува 1.850.000 евра или 114.603.600,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2734/2002. (4973)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 103/2003 од 07.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02032651?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар намалувањето на основната главница, промена на лице овластено за застапување, седиште и акционер на Друштвото за производство и трговија МОТОР КО-АЧ ИНДУСТРИЈА А.Д. Скопје, ул. "Перо Наков" бб.

Се менува седиштето на друштвото и во иднина ќе се наоѓа на ул. "Мирче Ацев" бр. 13.

Се брише Живанчо Пановски - претседател на Управен одбор со неограничени овластувања.

Се запишува Бернардо Беранетс Госалес - претседател на Управен одбор со неограничени овластувања.

Истапува од друштвото Ангел Антонио Ки Кастијл Родригес од Мексико, а пристапува Бернардо Беранетс Гонзалес од Коста Рика. Главницата е намалена за 5.895.482 евра или 365.519.954,50 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 103/2003. (4974)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 6051/2002 од 10.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02013000?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, седиште пристапување на нов содружник, запишување на Одлука, зголемување на основната главница, конверзија и проширување на дејност на Друштвото за производство трговија и услуги МАРЛЕС 99 Милован и Драгослав ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 23, Скопје.

Новиот назив на седиштето гласи: Друштво за производство, трговија и услуги ДРАБОМИЛ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 1, Скопје. Пристапува содружникот Екимовик Борис.

Запишување на Одлука за зголемување на основната главница од 10.12.2002 година и зголемување на основната главница, конверзија на ДЕМ во ЕУР.

Се врши проширување на дејноста во внатрешниот трговски промет со: 45.12, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 51.44, 51.54, 51.61, 51.62, 70.31, 70.32, 71.34.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 6051/2002. (4975)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5684/2002 од 14.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02044343?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, пристапување на содружник, запишување на Одлука, зголемување на основната главница и промена на управител на Друштвото за трговија и услуги ШКОДА ФАВОРИТ-КИКО ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "31" бр. 17, Ново Маало.

Нов назив: Друштво за трговија и услуги ШКОДА ФАВОРИТ-КИКО ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "31" бр. 17, Ново Маало.

Пристапува Милица Грчева, Скопје, ул. "Наум Охридски" бр. 4-а, со основачки влог од 475.800,00 денари или 7.800 евра.

Се брише Горѓи Грчев, управител со неограничени овластувања, а се запишува Милица Грчева, управител со неограничени овластувања.

Пречистен текст Милица Грчева, управител со неограничени овластувања.

Се зголемува основачкиот влог за 475.800,00 денари или 7.800 евра.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5684/2002. (4976)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 550/2003 од 19.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02010592?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар пристапувањето на содружник, запишување на Одлука, зголемување на основната главница и конверзија на Друштвото за трговија транспорт и услуги КЊАЗ МИЛОШ-КОМЕРЦ Благој и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "821" бр. 3.

Се запишува пристапување на содружникот и зголемување на основната главница во Друштвото за трговија транспорт и услуги КЊАЗ МИЛОШ-КОМЕРЦ Благој и др. ДОО увоз-извоз Скопје. Новиот содружник во друштвото е лицето Данилов Александар од Скопје, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр.24/2-16.

Влогот со кој пристапува изнесува 9.100,00 денари или 150,00 евра.

Запишување на Одлука за зголемување на основната главница од 10.02.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 550/2003. (4977)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 683/03 од 28.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02050220?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство трговија и услуги НЕТВАШ ДОО Скопје ул. „Јужноморавски бригади“ бр. 49 б, Скопје.

Назив: Друштво за производство трговија и услуги НЕТВАШ ДОО.

Седиште: ул. „Јужноморавски бригади“ бр. 49 б, Скопје.

Основачи: Драги Богатинов и Нетка Димитриоска.

Влог: 614.200,00 ден. или 10.000 евра.

Дејности: 01.41, 05.02, 17.40/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.52, 21.21, 21.22, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/1, 52.72/2, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/2, 55.51, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, 93.01, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посредување и застапување во правниот промет на стоки и услуги, малограничен промет со: Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, консигнација, реекспорт, туристичко-агенциски работи.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 683/03. (6670)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 222/2003 од 14.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 03004129?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на ликвидатор и престанок на друштвото на Друштвото за производство, трговија и услуги СТЕП ДОО Кочани, ул. "Раде Кратовче" бр. 56.

Со Одлука за престанок на Друштвото за производство, трговија и услуги СТЕП ДОО Кочани, ул. "Раде Кратовче" бр. 56, донесена од страна на содружниците: Драгица Стефановска и Богданчо Стефановски, под. сл. бр. 100 од 25.11.2002 година, престанува натамошното постоење на друштвото со негова ликвидација.

Со истата Одлука одлучено е дека ликвидацијата како ликвидатори ќе ја спроведат содружниците: Драгица Стефановска и Богданчо Стефановски двајцата од Кочани.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 222/2003. (8688)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 25/03 од 06.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 2-12-0, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето согласно законот за задругите на Земјоделската задруга "ОРИЗАРСТВО" с. Колешино Општина Ново Село со неограничена одговорност.

Застапник на Задругата "ОРИЗАРСТВО" с. Колешино Општина Ново Село се именува лицето: Андонова Иринка со неограничени овластувања.

Основачи кои пристапуваат: Андонова Иринка с. Колешино, Андонов Павле с. Колешино, Стојков Душко с. Колешино, Стојкова Вилоета с. Колешино.

Основачи кои истапуваат од задругата: Здравкова Лилјана с. Колешино, Велков Павле с. Колешино, Митков Живорад с. Мокрино, Козаров Киро с. Колешино, Иванов Горги с. Борисово, Угринов Иван Струмица, Спасов Киро с. Колешино, Китанов Ванчо с. Колешино, Ангелова Милица с. Колешино.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 25/2003. (8683)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 165/2003 од 28.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 03003362?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство и трговија БАЛЕКО ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул. "Христијан Карпош" бр. 105.

Зголемување на вредноста на основната главница за износ од 196.580 евра или 12.057.706,00 денари, така што зголемената основна главница изнесува 201.829 евра или 12.377.706,00 денари.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 165/2003. (8689)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 618/2002 од 27.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 003001817?-8801-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за трговија и услуги Нишелектро ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Велко Влаховик" бр. 37, Св. Николе.

Досегашната основна главница од 5.376.246,00 денари се зголемува за 2.000.000,00 денари или 32.709 евра. Вкупната основна главница изнесува 7.376.246,00 денари или 120.844,18 евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 618/2002. (8690)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 202/03 од 14.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 03003285?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница и конверзија на Друштвото за производство, трговија и услуги Никомил-Милковски увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. "Караман Атанас" бр. 61.

Се врши конверзија на главницата на друштвото од 10.110 ДЕМ во 5.055 ЕУР.

Се врши зголемување на основната главница на друштвото за износ од 10.789.024,50 денари, во противвредност од 176.869 евра.

Сега капиталот на друштвото изнесува: 11.102.428,50 денари или 181.924 евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 202/2003. (8692)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 100/2003 од 18.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 03008619?-1-06-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за превоз Сателит Манасов Славче и др. јтд Пробиштип, ул. "Велко Влаховик" бр. 3/13, Пробиштип.

Зголемување на основната главница кај друштвото во непаричен влог од 62.000,00 денари или 1.000,00 евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 100/2003. (8693)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 127/2003 од 18.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 03005542?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство трговија и услуги Мануела Комерц ДООЕЛ Струмица, ул. "Гуро Гаковик" бр. 9.

Се врши зголемување на основната главница за: 1.178.900,00 денари или 19.300 евра и тоа: Маневски Борис досегашен удел од 2.136.200,00 денари или 35.040 евра, зголемување од 1.178.900,00 денари или 19.300 евра, вкупно: 3.315.100,00 денари или 54.340 евра.

Вкупно зголемена основна главница изнесува 3.315.100,00 денари или 54.340 евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 127/2003. (8694)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 104/2003 од 17.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 030010021?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство трговија услуги и транспорт Вадра - Транс ДООЕЛ Струмица, ул. "5 Ноември" бр. 15.

Се врши зголемување на основната главница за: 545.000,00 денари или 8.930 евра и тоа: Ангелов Благој досегашен удел од 980.895,00 денари или 16.100 евра, зголемување: 545.000,00 денари или 8.930 евра, вкупно: 1.525.895,00 денари или 25.030 евра.

Вкупно зголемена основна главница изнесува 1.525.895,00 денари = 25.030 евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 104/2003. (8695)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 167/03 од 03.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 03009575?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за трговија и производство Макпрогрес ДОО Винаца ул. "Илинденска" бб, Винаца.

Содружникот Коцка Цветанова врши зголемување на основната главница за износ од 1.625 евра или 100.000,00 денари основни средства.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 167/2003. (8696)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 1145/02 од 20.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 03000401?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за трговија на големо и мало Мебел Ви Бранко ДООЕЛ увоз-извоз Винаца, ул. "Марксва" бр. 22.

Со Одлука од 16.12.2002 година, основачот на Друштвото за трговија на големо и мало Мебел Ви Бранко ДООЕЛ увоз-извоз Винаца изврши зголемување на основната главница за уште 750.520,00 денари или 12.304,00 евра.

По извршеното зголемување вкупниот основачки влог на друштвото изнесува: 1.498.960,00 денари или 24.373,00 евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 1145/2002. (8697)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 1186/2002 од 12.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 03000395?-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар измената на статутот, зголемување на основната главница и конверзија на истата на Тондах-Македонија Акционерско друштво Винаца ул. "ИГМ Пролетер" бр. 1.

Со Одлука од 09.12.2002 година се врши зголемување на основачкиот влог во Тондах-Македонија Акционерско друштво Винаца. Влогот на друштвото се зголемува за 202.726,00 евра, со досегашен влог од 496.925,00 евра и со новиот влог вкупниот влог на Тондах-Македонија Акционерско друштво Винаца сега изнесува 699.651,00 евра.

Со Одлука од 09.12.2002 година се вршат измени во статутот на Тондах-Македонија Акционерско друштво Винаца од член 18 се менува и гласи:

Според правата што на акционерите им се гарантира како на сопственици на акции, акциите на друштвото се поделени на: -12.425 обични акции на друштвото ЗВГ вложува ГМБХ, -871 приоритетни акции кои гласат на фондот за ПИОМ, - 388 приоритетни акции резервирани за поранешни сопственици кај Агенцијата на Р. Македонија за приватизација. Упис на конверзија.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 1186/2002. (8698)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 426/02 од 27.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 03000797?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Јавното трговско друштво за производство и трговија Јуруп 92 Ефремов Стојан и др. јтд. с. Крушево-Винаца.

Со Одлука од 02.04.2002 година содружникот на Јавното трговско друштво за производство и трговија Јуруп 92 Ефремов Стојан и др. јтд. с. Крушево-Винаца, содружникот Ефремов Стојан го зголемува својот основачки влог за уште 1.334.200,00 денари или 21.872,00 евра основни средства од две возила-патничко и товарно чија проценета вредност е дадена во проценки од овластен проценител.

Со досегашен влог од 500,00 денари и нов влог од 1.334.200,00 денари основачкиот влог на содружникот Ефремов Стојан изнесува вкупно 1.334.700,00 денари или 21.880,00 евра.

Вкупниот основачки влог на друштвото по извршеното зголемување на основачкиот влог изнесува вкупно 1.335.200,00 денари или 21.888,00 евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 426/2002. (8699)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 28/2003 од 12.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-11445-0, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Приватната здравствена организација - Здравствен дом Медико-Техник Александар П.О. Струмица ул. "Ленинова" бр. 15/11.

Досегашниот основачки влог од страна на основачот Иван Јанков од Струмица, ул. "Горги Трајков" бр. 1/20 во Приватната здравствена организација - Здравствен дом Медико-Техник Александар П.О. Струмица се зголемува за 9.253.480,00 денари или 151.522 евра така што заедно со стариот основачки влог изнесува вкупно 9.253.580,00 денари или 151.524 евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 28/2003. (8700)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. ЗГФ. бр. 9/03 од 01.04.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на индивидуални земјоделски производители - Камењане со скратено име ЗЗП - КАМЕЊАНЕ, со седиште во с. Камењане.

Работата и активностата на здружението ќе се однесува на развој на земјоделското производство во село и пошироко и унапредување на истото преку непосредно запознавање на најсовершените постигнувања во земјоделството, пласман на земјоделски производи, заложба на царинско олеснување на земјоделските производи, подобрување на животниот стандард на земјоделците и др.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здружението е подрачјето на Општина Камењане.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 01.04.2003 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 9/03. (8679)

Основниот суд во Тетово, со решение Рег. ЗГФ. бр. 16/03 од 31.03.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Мулти етничкото мулти културното здружение на жени "Вешта жена" Тетово, со седиште во Тетово, ул. "161" бр. 10.

Работата и активностата на здружението ќе се однесува на развој и заштита на жените и нејзините права, еднаквост меѓу половите, долготрајни односи на соработка со организации кој имаат иста или слична цел со цел за зачувување на мирот, промоција на човековите права, и натамошен развој на цивилното општество како во земјата така и во светот, следење на меѓународни конвенции за заштита на жената, развивање на меѓуетничка толеранција, хумани односи и др.

Подрачјето на дејствување е целата територија на РМ.

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 31.03.2003 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 16/03. (8680)

Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 6/2003 од 26.03.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението на граѓани Еколошко друштво "Бреза" - с. Облешево, со седиште во с. Облешево.

Овластеното лице за застапување на здружението е Виктор Димитров од с. Облешево, претседател на здружението.

Работата и активностите на здружението се однесува на следните цели и задачи: покренување активности кои придонесуваат кон унапредување и заштита на животната средина, доставување и изготвување предлози, мислења и сугестии до надлежните органи и организации со цел за ефикасна заштита на животната средина, покренување расправи и вклучување во разни истражувања, изготвување и предлагање на решенија по актуелни проблеми со цел за разрешување на еколошките проблеми, залагање за интегрален еколошки развој на Р. Македонија, како нераскинлив дел на заедничкото живеење во согласност со современите светски еколошки барања и стандарди, соработка со граѓаните и организациите од локално до меѓународно ниво заради заштита и унапредување на состојбата на сите чинители на квалитетниот живот, соработка со други сродни друштва, организации и асоциации, институции во Р. Македонија, како и надвор од неа.

Здружението на граѓани Еколошко друштво "Бре-за" - с. Облешево, стекнува својство на правно лице на ден 26.03.2003 година.

Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 6/2003. (8682)

Со решение Згф. бр. 7/03 од 28.02.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип, под реден број 7 за 2003 година се запишува:

- Здружение на граѓани Планинарско друштво при Педагошки факултет Гоце Делчев-Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Гоце Делчев" бр. 89 во просториите на Педагошкиот факултет во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип и територијата на РМ.

Здружението е основано поради активирање на своите членови, посебно студентите за престој, ориентација и снаоѓање во природата, развивање на љубов и почит кон природните убавини и реткости и негување и развивање на чувството на заедничко живеење, соработка и натпреварувачки дух.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 7/03. (8684)

Со решение Згф. бр. 4/03 од 14.02.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип, под реден број 4 за 2003 година се запишува:

- Идеја Проект Акција-Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Јордан Стојанов" бр. 2, во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Пробиштип и територијата на РМ.

Здружението е основано поради подобрување на условите за образование, давање на еднакви можности, шанси и услови за дополнителна едукација на сите социјални општествени слоеви, создавање на услови за планирање и развој на ниво на заедницата, формирање на информативен систем за развој, заштита и унапредување на животната средина и природата, издигнување на еколошката свест, зголемување на културно-историските традиции и обичаи, заштита на културното етнографското и историското наследство.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 4/03. (8685)

Со решение Згф. бр. 8/03 од 10.03.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип, под реден број 8 за 2003 година, се запишува:

- Спортско риболовно друштво Брегалница-Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Енгелсова" бр. 8/33 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип и целата Република.

Здружението е основано поради унапредување, развој и заштита на спортскиот риболов, остварување на оптимални услови и можности за омасовување на друштвото за унапредување на спортскиот риболов, за спортување на работните луѓе и граѓани, развој и популаризирање на спортскиот риболов, иницирање и спортски натпревари, размена на искуства, негување на традициите на спортски риболов, заштита и унапредување на рибниот фонд преку порибување и еколошки акции.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 8/33. (8687)

Основниот суд во Винаца, со решение Рег. бр. 7/2002 од 25.10.2002 година, го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, Здружението на жени земјоделски „Агро-Винка“ од Винаца, скратен назив на здружението е ЗЖЗ „Агро-Винка“ - Винаца, кое ќе дејствува на територијата на Општина Винаца.

Седиштето на здружението се наоѓа во Винаца, ул. „Никола Карев“ бр. 18/22.

Здружението на жени земјоделки „Агро-Винка“ - Винаца, има за цел стручно усовршување и образование на своето членство.

За овластен претставник кој ќе го застапува и претставува Здружението на жени земјоделки „Агро-Винка“ - Винаца во правниот промет и према трети лица во јавноста се именува Олга Стоименова од Винаца.

Од Основниот суд во Винаца, Рег. бр. 7/2002.(8423)

Основниот суд во Винаца со решение Рег. бр. 1/2003 од 26.03.2003 година, го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, Здружението на тутунопроизводители „Јака“ од Блатец, кое ќе дејствува на територија на општина Блатец.

Седиштето на здружението се наоѓа во Блатец.

Здружението на тутунопроизводители „Јака“ Блатец, има за цел да ја следи состојбата во производството на тутунот во подрачјето на договорањето, контрахажата и декларирањето како и поттикнувањето на тутунското производство и воведување на продуктивни видови и сорти тутун.

За овластен претставник кој ќе го застапува и претставува Здружението на тутунопроизводители „Јака“ Винаца во правниот промет и према трети лица во јавноста се именува Бранко Атанасов од Блатец.

Од Основниот суд во Винаца, Рег. бр. 1/2003.(8425)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 15/2003 од 21.03.2003 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации ја запиша промената на овластено лице за застапување и претставување на здружението на граѓани Хуманитарно здружение за унапредување на квалитетот на семејното згрижување и живеење „Топла прегратка“ - Прилеп, чие основање е запишано со решение на Основниот суд во Прилеп Рег. Згф. бр. 42/2002 од 26.12.2002 година, на начин што на местото на досегашното овластено лице за застапување и претставување Димче Божиноски од Прилеп, се запишува Борис Илијески од Прилеп, со живеалиште на ул. „Пиринска“ бр. 118.

Здружението на граѓани „Топла прегратка“ - Прилеп, поради неговиот хуманитарен карактер, а согласно член 11 од Законот за судски такси, се ослободува од обврската за плаќање на судски такси во износ од 2.200,00 денари.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. бр. Згф. бр. 15/2003. (8426)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 20/2003 од 25.03.2003 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на Здружението на граѓани "Младина"-с. Кривогаштани.

Цели и задачи на “Младина”-с. Кривогаштани се:

- Целосна отвореност на Здружението кон јавноста;
- Создавање услови за помасовно зачленување на младите луѓе во Здружението;
- Демократско решавање на сите проблеми кои би настанале во текот на работата на Здружението;
- Организирање на културно-забавниот живот;
- Максимално ангажирање на прибирање на податоци и помош од разни организации, фондови или здруженија;
- Помагање на младите граѓани во решавањето на тековните проблеми;
- Организирање концерти и фестивали со цел за збогатување на културно-забавниот живот на младите граѓани;
- Грижа за просториите кои здружението би ги добило;
- Секаков вид помош и афирмација на младиот човек.

Седиштето на Здружението е во с. Кривогаштани, а неговата дејност е на подрачјето на Општина с. Кривогаштани и пошироко.

Лице овластено за застапување и претставување е Стеваноски Дејан од с. Кривогаштани, Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 20/2003. (8580)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 26/2003 од 31.03.2003 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на Здружението на граѓани “Простор” - Прилеп.

Цели и задачи на “Простор” - Прилеп се:

- Поттикнување на соработка помеѓу членовите на “Простор” меѓусебно и со други организации и асоцијации во земјата и странство;
- Се залага за развивање и задоволување на културни, научни, образовно-воспитни, социјално-хуманитарни, спортски, технички, рекреативни и други потреби на граѓаните;
- Се залага за спроведување на човековите права и слободи;
- Создавање услови за сестран развој на личноста на младите луѓе и на нивните интереси;
- Се залага за развој на медиумите и јавното информирање;
- Ги застапува заедничките интереси на членките на “Простор” и граѓаните во јавноста, а особено во однос на органите на власта;
- Влијание на законодавното регулирање за специфични прашања граѓаните и предлага на органите на власта мерки кои се во врска со целите утврдени со Статутот на “Простор”.

Седиштето на Здружението е во Прилеп, на адреса Дом на културата “Марко Цепенков” бул. “Гоце Делчев” бб, Прилеп.

Лица овластени за застапување и претставување на Здружението се: Бошевски Горан од Прилеп, со стан на ул. Јоска Јорданоски“ бр. 3/17-Прилеп и Беличанец Игор од Прилеп со стан на ул. “Борка Спиркоски“ бр. 10-Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 26/2003. (8583)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 19/2003 од 21.03.2003 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации ја запиша промената на овластеното лице за застапување и претставување на Здружението на граѓани Аеро клуб “Прилеп”-Прилеп, чие основање е запишано со решение на Основниот суд во Прилеп Рег. Згф. бр. 58/99 од 21.01.1999 го-

дина, на начин што на местото на досегашното овластено лице за застапување и претставување Славе Црнороски од Прилеп, се запишува Илија Барлески од Прилеп, со живеалиште на ул. “Борка Лопач“ бр. 27-Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 19/2003. (8586)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 21/2003 од 31.03.2003 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на Здружението на граѓани “Македонско-Руско Друштво” - Прилеп.

Цели и задачи на “Македонско-Руско Друштво” - Прилеп се:

- Унапредување на пријателството помеѓу двете држави и народи;
- Размена на мислења за соработка - пријателска, културна, спортска;
- Спријателување - збратимување со еден од градовите на Руската Федерација;
- Соработка со други здруженија, организирање во повисоки форми на делување.

Седиштето на Здружението е во Прилеп, на ул. “Пиринска“ бр. 14, а неговата дејност е на подрачјето на Општина Прилеп и пошироко.

Лице овластено за застапување и претставување е Сиљаноски Кире од Прилеп, ул. “Будимаш“ бр. 18-в, Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 21/2003. (8587)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 13/2003 од 21.03.2003 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации ја запиша промената на овластеното лице за застапување и претставување на Здружението на граѓани Пинг-понгарски клуб “Младост” - Прилеп, чие основање е запишано со решение на Основниот суд во Прилеп Рег. Згф. бр. 76/99 од 27.01.1999 година, на начин што на местото на досегашното овластено лице за застапување и претставување Стеван Стеваноски од Прилеп, се запишува Божидар Јочкоски од Прилеп, со живеалиште на ул. “Мирче Ацев“ бр. 14-Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 13/2003. (8588)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 41/2003 од 27.03.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Земјоделска производна задруга “Страга“, с. Витолиште ПО Витолиште, со седиште во с. Витолиште, запишано во регистарска влошка бр. 2-796 со решение Срег. бр. 303/99 на Основен суд во Битола, со основна дејност - одгледување на житни растенија и други посеви и производство на семе од нив со жиро сметка бр. 300020000152810 во Комерцијална банка АД Скопје, филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот и идна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (8569)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 52/2003 од 28.03.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство и трговија на големо и мало ПРОТО-98 Тошо ДООЕЛ Крушево, со седиште на ул. “Благој Целев“ бр. 19, запишан во регистарска влошка бр. 01001408?-8-01-000 на Основен суд

во Битола, со основна дејност трговија на мало во продавници со мешовита стока, со жиро сметка бр. 200000027235070 во Стопанска банка, филијала Крушево.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (8570)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 46/2003 од 24.03.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво за трговија на големо и мало КАЛИРОЈА Александар ДООЕЛ увоз-извоз Подмол со седиште во Подмол, запишан во регистарска влошка бр. 01008556?-8-01-000 на Основен суд во Битола, со основна дејност трговија на мало претежно со храна и пијалаци, со жиро сметка бр. 3000200001249-71 во Комерцијална банка филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (8574)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 48/2003 од 20.03.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги на Алиоски Рамиз млин "Рамиз Коца" увоз-извоз ДООЕЛ с. Житоше, со седиште во с. Житоше, запишан во регистарска влошка бр. 01010347?-8-03000 на Основен суд во Битола, со основна дејност производство на леб и печива во свежа состојба со жиро сметка бр. 200000787394485 при Стопанска банка АД Скопје-филијала Крушево.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува, бидејќи должникот нема имот ни за покривање на стечајната постапка.

Од Основниот суд во Прилеп. (8575)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 69/03 од 27.02.2003 година, над Трговец поединец за трговија на мало со текстил "ГЕЛЕ КРИС" Цвета Спасевска Битола ТП со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-965622 при Агенција за работа со блокирани сметки Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8571)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 73/03 од 27.02.2003 година, над Друштвото за угостителство, трговија и услуги ПОЛИХРОНО Ивановска Олимпија увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со дејност трговија на мало и жиро сметка 220911100036710 при Македонска банка АД Скопје-филијала Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8572)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 55/03 од 27.02.2003 година, над Друштвото за производство, трговија и услуги АСА Пром увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со дејност трговија на мало и жиро сметка 500-0000003183-81 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8573)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 126/03 од 24.03.2003 година, се отвори стечајна постапка над стечајниот должникот Друштво за трговија на големо и мало производство и услуги

Моби-траде Љубинка ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, со седиште ул. "804" бр. 6, со жиро сметка број 300-000000390655, Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02015454?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за трговија на големо и мало производство и услуги Моби-траде Љубинка ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (8612)

Се отвора стечајна постапка над должникот Трговец-поединец Трговија на мало со непрехранбени производи Штанд ВЕРОНИКА Стојковска Панче Верица Велес, со седиште на ул. "Благој Горев" бр. 98 и жиро сметка 41600-601-62088, кај Агенцијата за блокирани сметки Велес, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговец-поединец Трговија на мало со непрехранбени производи Штанд ВЕРОНИКА Стојковска Панче Верица Велес, со седиште на ул. "Благој Горев" бр. 98 и жиро сметка 41600-601-62088 кај Агенцијата за блокирани сметки Велес, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Решението да се достави до Одделот за регистрација при Основниот суд Скопје I- Скопје, поради запишување во судскиот регистар како и до Државниот завод за геодетски работи, одделение за премер и катастар Велес, заради запишување во јавните книги и до Јавното обвинителство.

Да се објави оглас на огласната табла на судот и во "Службен весник на Република Македонија".

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Велес. (8617)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 142/03 од 31.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должникот Друштво за трговија и услуги Т-Б Благоја и др. ДОО експорт-импорт од Скопје, со седиште ул. "Маџари" бр. 14-г во Скопје, со жиро сметка број 210-0537503701-93 при Тутунска банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 020304987?-3-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Т-Б Благоја и др. ДОО експорт-импорт од Скопје, со седиште ул. "Маџари" бр. 14-6-г во Скопје,

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (8643)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 162/03 од 26.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство и промет на големо и мало ДЕЛФИН Надежда ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Трајко Бошковски-Тарзан" бр. 1, и жиро сметка број 200-0000994465-26 при Стопанска банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02020981?-8-03-000, и истата не се спроведува, и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I- Скопје. (8651)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 31/2003 од 28.03.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за земјоделство, производство, градежништво, трговија, угостителство, сообраќај и услуги БАС Боровое и др. ДОО експорт-импорт од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (8661)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 32/2003 од 28.03.2003 година отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за транспорт, трговија и услуги „ЕУРО-СПЕД“ ЦО експорт-импорт од с. Беловиште-Гостиварско, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (8662)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 28/2003 од 27.03.2003 година отворена е стечајна постапка над должникот ТП за трговија со прехранбени производи АРАФАТ Беадин Осман Џафери од с. Форино-Гостиварско, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (8663)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 35/2003 од 27.03.2003 година отворена е стечајна постапка над должникот УНИВЕРЗАЛ АХМС ДОО Претпријатие за производство, занаетчиство и трговија експорт-импорт од Гостивар, со седиште во с. Градец, но истата не се спроведува поради немање имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (8664)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 17/2003 година од 28.2.2003 е отворена стечајна постапка на должникот Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги „ТЕПРОМ“ Крсте ДООЕЛ увоз-извоз Тетово што се води при Агенцијата за блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје под Трег. бр. 7107/98 со регистарска влошка бр. 02007938-8-03-000 од 27.1.1999 година.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (8665)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 11/2003 година од 28.2.2003 е отворена стечајна постапка на должникот ТП „ФАФ ЕКСПРЕС“ Салон за обувки Тетово Фарук Адем Јусуфи, ул. „А. Миладинови“ бр. 4 со жиро сметка бр. 41500-601-88810, што се води при Агенцијата за блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје под Трег. бр. 491/00 со регистарска влошка бр. 02032893-6-01-000 од 11.11.1998 година.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од трговскиот регистар на претпријатијата што се води при Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд Тетово. (8666)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 16/2003 година од 28.2.2003 година е отворена стечајна постапка на должникот ТП Чајчилница „АКСАРАЈ“ Рамиз Зулбегар Белили Тетово, жиро сметка 41500-601-88207 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 3579/2000 со регистарска влошка бр. 02028934-6-09-000 од 16.05.2000 година.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (8667)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 19/03 година од 28.2.2003 година е отворена стечајна постапка на должникот Бутик „Атекс“ ТП Шерифи Исмаил Ружди од Тетово со жиро сметка бр. 540-000000-2192-84, што се води при Агенцијата со блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје под Трег. бр. 5614/98 со регистарска влошка бр. 02005671-6-01-000 од 20.11.1998 година.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од трговскиот регистар на претпријатијата што се води при Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (8668)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 13/2003 година од 28.2.2003 е отворена стечајна постапка на должникот Трговско претпријатие „Черенко“ ДОО Тетово, ул. „126“ бр. 14, жиро-сметка 41500-601-51932 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано при Окружен стопански суд-Скопје под Срег. бр. 20360/92 со регистарска влошка бр. I-31790-0-0-0 од 22.01.1993 година.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (8669)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 27/2003 од 31.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП Усеин Емин Алиов т.п. од с. Коцалија, Радовиш, со жиро сметка бр. 41310-601-64607 што се води во Агенцијата за блокирани сметки, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (8670)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст. бр. 83/02 од 31.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот АД „ДОНЕ ПОПОВ“ с. Конопиште-Кавадарци, со жиро-сметка бр. 41620-601-65807, во Агенцијата за работа со блокирани сметки.

За стечаен управник се именува судијата Трајана Дуброва, член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува Сане Сарафов, од Неготино, ул. „Едвард Кардељ“ бр. 37, телефон: 365-255.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Сл. весник на РМ“, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Сл. весник на РМ“ кај стечајниот управник да ги пријават своите различни права: на подвижните предмети и права на должникот кои не се запишани во јавните книги (катастарот), односно различните права на недвижностите на должникот кои се запишани во јавните книги (катастарот).

Во пријавите мора да се означат предметите над кои постои различно право, начинот и основот на засновањето на тоа право како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот, туку на стечајниот управник на стечајниот должник.

Се закажува рочиште на Собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) и Собрание на доверители (извештајно рочиште), на ден 12.05.2003 година со почеток во 10 часот во судница бр. 2 во Основниот суд во Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци. (8835)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Блаже Петрушев од Скопје, ул. „Мариовска“ бр. 15, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Л. бр. 10/2003 од 4.02.2003 година, објавува дека Производно услужно претпријатие „ЗМАЈ КО-МЕРЦ“ Ц.О. увоз-извоз Скопје, со регистарски бр. 1-49664-0-0-0, со седиште на ул. „Мариовска“ бр. 15, со број на жиро сметка 40100-601-277150 отворена при ЗПП филијала Скопје-Агенција за блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (8513)

Ликвидаторот на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛЕКТРОБАТ Христо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Првوماјска“ бб, по втор пат објавува дека друштвото е во ликвидација, по предмет Л. бр. 278/02.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот Димитар Тодоровски, бул. „Кочо Рацин“ бр. 74-Зелен Пазар, Скопје.

Од ликвидаторот. (8522)

Ликвидаторот Стојанова Светлана од Велес ул. „Самоборска“ бр. 4, запишан во трговскиот-судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 5163/2002 од 30.10.2002 година, објавува дека Друштвото за производство на земјоделски производи, трговија и транспорт АГРО-СОКОЛ извоз-увоз ДОО Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 22 и со број на жиро сметка 200000000526023, отворена при Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (8583)

Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес, ул. „9 ноември“ бр. 36, запишан во трговскиот-судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 5538/2002 од 13.12.2002 година, објавува дека Друштвото за производство и промет со прехранбени производи СНУПИ-КОМПАНИ извоз-увоз ДОО Велес, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 28-1/1 и со број на жиро сметка 41600-601-79066 отворена при ЗПП - Филијала Велес, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (8584)

Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес, ул. „9 ноември“ бр. 36, запишан во трговскиот-судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2511/2002 од 5.04.2002 година, објавува дека ЗАВОДОТ ЗА УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРА САРМАЛЕ извоз-увоз Андреја и др. ДОО Велес, ул. „Борис Карпузов“ бр. 2 и со број на жиро сметка 200000001624160 отворена при Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (8582)

Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес, ул. „9 ноември“ бр. 36, запишан во трговскиот-судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4418/2002 од 26.12.2002 година, објавува дека Друштвото за откуп и производство на печурки и други земјоделски производи ШИД извоз-увоз Тоше ДООЕЛ Велес, нас. Тунел Т2, лам. Б/9 и со број на жиро сметка 200000017732562 отворена при Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (8581)

Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес, ул. „9 ноември“ бр. 36, запишан во трговскиот-судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3489/2002 од 11.06.2002 година, објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало ВИКИ-КОМЕРЦ Јованче ДООЕЛ увоз-извоз Велес, ул. „Благој Горев“ бр. 104 и со број на жиро сметка 200000033376237 отворена при Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (8579)

Ликвидаторот Балова Снежана дипл. ек. од Штип, ул. "Кочо Рацин" бр. 2, Штип, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 110/2003, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги Коп-Комерц ДОО с. Грдовци, Кочани со жиро сметка 200000014856512 при Стопанска банка и со број на жиро сметка 210045883550107 отворена при Тутунска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (8567)

Ликвидаторот Милан Богуновик од Скопје, ул. "Иван Аговски" бр. 9/4-17, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 670/03 од 10.03.2003 година, објавува дека Друштвото за производство промет и услуги ЛИКА-ПРОМЕТ Светлана ДООЕЛ Скопје и со број на жиро-сметка 20000003133-6812 отворена при Стопанска банка Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (8596)

Ликвидаторот Сотираки Хаци-Лега од Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 74-4/2, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 717/2003 од 10.03.2003 година, објавува дека Трговското друштво за интелектуални услуги, производство и трговија ФЕНИКС Мирјана и др. ДОО экспорт-импорт Скопје, ул. "Туро Стругар" бр. 11-а, со број на жиро-сметка 200-0000991798-66 отворена при Стопанска банка АД Скопје филијала Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (8641)

Ликвидаторот Симјановска Тања дипл. правник од Тетово, ул. "120" лам. 3 локал 2, тел: 044/334-445, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 494/2003 од 18.02.2003 година, објавува дека Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги БУЦЕ-ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "М. Тито" бр. 114/2, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (8660)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, на сите субјекти со право на првенство на купување, сопственикот Ангелески Гроздан им нуди на продажба нива 4 класа, од вкупно 640м², устроена на К.П. бр. 6158/2, план 28, скица 49, во м.в. "Смилево", запишана во ПЛ број 1072 за КО Кучевиште, под следните услови: недвижноста продавачот ја нуди за вкупна це-

на од 70.500,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш на денот на склучување на договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, понудените во писмена форма да ги достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда.

Доколку понудените не се јават во наведениот рок истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност. (8396)

Се продава недвижност; К.П. бр. 4279/1, нива, со вкупна површина од 9891м², опишана во Имотен лист бр. 650 за КО Кукуречани, сопственост на Лепосава Велјановска од Скопје и Нинослав Велјановски од Скопје, за купопродажна цена од 0.25 евра, за еден метар квадратен или вкупна цена од 2.742 евра или денарска противвредност од 153.310,00 денари.

Се повикуваат лицата кои имаат право на предимство на купување и тоа сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со недвижниот имот, предмет на продажбата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на предимство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Виолета Ангеловска, ул. "Јосиф Јосифовски" бб, 7000 Битола. (8435)

Сопственикот Дивјакоски Димко од село Крушеани, врши продажба на недвижниот имот-земјоделско земјиште, заведено во поседовен лист број 19 за КО Крушеани, парцела број 2410, м.в. "Гермидница", ливада, класа 4, со површина од 5076 метри квадратни. Купопродажната цена изнесува 25.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се разменува, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифовски" бр. 8, Прилеп. (8436)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КО Камен Дол, К.П. бр. 107, план 004, скица 003, м.в. "Под Главата", култура-лозје, класа 3, со вкупна површина од 4.134м², сопственост на Киро Иговски од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 209, за КО Камен Дол, издаден од државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (8437)

Се продаваат: нива на К.П. број 1029, класа 3, со површина од 1698м², во м.в. "Самурје"; нива на К.П. број 1031, класа 3, со површина од 2894м², во м.в. "Самурје"; нива на К.П. број 1135, класа 2, со површина од

1419м², во м.в. “Карасница”; нива на К.П. број 1573, класа 2, со површина од 1358м², во м.в. “Тапанче”, за КО Воѓани, Поседовен лист број 164, за цена од 8,00 денари по метар квадратен, сопственост на Богданоски Светозар од с. Бела Црква.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, како и сопствениците кои граничат со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од објавувањето на оваа понуда во “Службен весник на РМ”, да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставуваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. “Јоска Јорданоски” бр. 2, Прилеп. (8438)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 10/360 од К.П. бр. 3150/2-61-2 нива од 1 класа на м.в. “Бунарче” во површина од 3748 м² запишана во П.Л. бр. 4205 за К.О. Гостивар, сопственост на Камбери Себаедин Еран, Камбери Недима Муртезан, Камбери Нудем Ергин, Камбери в.д. Недим Емсал и Догани Камбер Неврије сите од Гостивар за купопродажна цена од 210.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на РМ” бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. “Кеј Братство” бр. 5-А. (8507)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 697/2-3-5 ливада од 5 класа на м.в. “Огради” во површина од 400 м² запишана во П.Л. бр. 576 за К.О. Здуње, сопственост на Јакупи Каримана Абдулбари од Здуње за купопродажна цена од 3.500,00 ЕУР, во денарска противвредност.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на РМ” бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. “Кеј Братство” бр. 5-А. (8508)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 9/87 нива од 5 класа на м.в. “Мезарлак” во површина од 1300 м² запишана во П.Л. бр. 2056 за К.О. Бањица, сопственост на Мурати Алил и Мурати Арзије од с. Долна Бањица, цела К.П. бр. 9/87-1 нива од 5 класа на м.в. “Мезарлак” во површина од 420 м² запишана во П.Л. бр. 1851 за К.О. Бањица, сопственост на Мурати Арзије од с. Долна Бањица и цела К.П. бр. 9/87-2 нива од 5 класа на м.в. “Мезарлак” во површина од 420 м² запишана во П.Л. бр. 1852 за К.О. Бањица, сопственост на Мурати Алил од с. Долна Бањица (на лице место претставуваат една целина и како една целина се продава) за купопродажна цена од 280.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на РМ” бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-

вање (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. “Кеј Братство” бр. 5-А. (8509)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Јакупи Абил, нива во К.О. Студеничани, заведена во Поседовен лист бр. 106 на КП 3640 план 7, скица 9, во место викано “ПИ МОРАНЕ” култура нива, класа 4, во површина 1048 м², сопственост на продавачот, за купопродажна цена од 150 ден. по м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и непосредните соседи како и лица со првенствено право на купување. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотар Хакија Чоловиќ на ул. “Нице Планина” бр. 16, нас. Драчево - Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. (8527)

Сопственикот Стојчески Стојан Велко од Крушево врши продажба на недвижен имот - земјоделско земјиште заведено во Поседовен лист бр. 295 за КО Крушеани парцела, бр. 2643 место викано “Бревче” градина класа 3 со површина 4734 м², купопродажната цена изнесува 40.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се разменува во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во “Службен весник на Република Македонија”, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до Стојчески Велко, ул. “Мише Ефтим” бр. 57-а, Крушево. (8528)

Се продава недвижен имот и тоа: КП 2072 лозје 4-та класа со површина од 2072 м² на м.в. “Плагоина”, КП 2073 лозје 4-та класа со површина од 1.745 м² на м.в. “Плагајна” и КП 1630 лозје 3-та класа со површина од 1.777 м² на м.в. “Табечки Дол”, сите во КО Добри Дол, сопственост на Боро Стојановски од Скопје.

Се повикуваат сосопствениците како и сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија”, доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарцовска од Скопје, ул. “Иван Козаров” бр. 24, лок. 23 (ДТЦ “Стара Рампа”). (8530)

Се продава недвижен имот, 1/2 идеален дел од недвижен имот, кој се наоѓа на КП бр. 1147/19 план 5 скица 11, место викано “Песок”, нива, класа 3 со површина од 490 м², видно од Поседовен лист бр. 1737, КО Радишани, издаден од ДЗГР - Сектор за премер и катастар Скопје, сопственост на Крстевски Драги за цена од 600.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (8576)

Димовски Благој од Велес, ул. "Јовче Чучук" бр. 1, го продава следниот недвижен имот: култура ор. нива, 2-ра класа со површина од 6601 м² на КП бр. 3092, план 16, скица 46 во место викано "Папазија"; култура ор. нива, 2-ра класа со површина од 3290 м² на КП бр. 3106, план 16, скица 46 во место викано "Карамуслиќ"; култура ор. нива, 2-ра класа со површина од 1508 м² на КП бр. 3116, план 16, скица 46 место викано "Карамуслиќ"; култура ор. нива, 2-ра класа со површина од 2480 м² на КП бр. 3116, план 16, скица 46 место викано "Карамуслиќ" и култура ор. нива, 3-та класа со површина од 2153 м² на КП бр. 3169, план 17, скица 47 место викано "Карамуслиќ", запишани во Поседовен лист бр. 485 во КО Оризари, за цена од 30 денари за 1 м².

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб. Во спротивно го губат правото на првенствено купување. (8564)

Врз основа на Договор за невладетелски залог ОДУ бр. 46/03 од 28.03.2003 година, со својство на извршна исправа, составена од нотарот Елена Мартинова од Велес, склучен помеѓу Друштвото за производство, промет и застапување АГРОХЕМИЈА Балтовски Бранко ДООЕЛ Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Франклин Рузвелт" бр. 22, како заложен доверител и Трговското друштво за поледелско и сточарско производство КОСТИНЦИ АД увоз-извоз Прилеп, со седиште во Прилеп на ул. "Булевар Гоце Делчев" бб, како заложен должник, заради обезбедување на парично побарување на заложниот доверител во износ од 1.600.000,00 денари. Заснован е невладетелски залог од прв ред врз дел од идно производство во количина од 160.000 кгр. од иден принос на меркантилна пченица од реколтата за 2002-2003 година посеана во површина од 52 ха во КО Браилово, на 15 ха во КО Костинци и 19 ха во КО Пешталево, сопственост на заложниот должник, кој залог е запишан во Централниот регистар под идентификационен број 10620030000036. (8565)

Врз основа на Договор за невладетелски залог ОДУ бр. 45/03 од 27.03.2003 година, со својство на извршна исправа, составен од нотарот Елена Мартинова од Велес, склучен помеѓу Друштвото за производство, промет и застапување АГРОХЕМИЈА Балтовски Бранко ДООЕЛ Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Франклин Рузвелт" бр. 22, како заложен доверител и Акционерското друштво за производство, трговија и услуги ЛЮЗАР ИЗВОР ПОЛЕДЕЛСТВО АД Велес, со седиште во Велес на ул. "Скопски Пат" бб, како заложен должник, заради обезбедување на парично побарување на заложниот доверител во износ од 853.020,00 денари, заснован е невладетелски залог од прв ред врз дел од идно производство во количина од 85.300 кгр. од иден

принос на меркантилна пченица од реколтата за 2002-2003 година посеана во површина од 773,8 ха во КО Извор, сопственост на заложниот должник, кој залог е запишан во Централниот регистар под идентификационен број 10620030000037. (8566)

Над подвижниот имот линија за пакување кремове и течности составена од: товарен работен стол 1 мт. со притисок, пневматско полнење м/ц мод. ПНЕУС-ОМЕ комплет со ст. 30 Итс. кош со миксер, транспортна трака и сет резервни делови, линиска постројка за заштита на затварачи мод. ЛОАУТО, двострука машина за етикетање мод. АДЕСИВМАТИК 3/2 комплет со код принтер уред и сет делови за разни димензии на етикети сопственост на ЗОГЛ ФИТОФАРМ ул. "Киро Димитров" бр. 40-б Скопје, заснован е залог со Договор за залог ОДУ бр.39/03 од 31.03.2003 година, кај нотарот Петар Митков, во корист на заложен доверител Тутунска банка АД Скопје за обезбедување парично побарување во износ од 50.000 ЕУР. (8602)

Се продава земјиште построено на КП.бр.781, план 5, скица 76, на м.в. "Уши", култура лозје 4 класа, со вкупна површина од 4167 м² во КО Волково, сопственост на Нешиќ Мирослав од Скопје, според Поседовен лист бр. 138, за цена од 300,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Олга Димовска на ул. "Железничка" бр. 37-а, Скопје. (8646)

Се продава земјоделско земјиште К.П. бр. 480, план 2, скица 3, м.в. "Бел Бунар", култура овошна градина, класа 6, со површина од 2000 м², запишана во Поседовен лист бр. 445 за К.О. Крушопек, сопственост на Мамути Али, за вкупна цена од 280.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански одреди" бр.68 (барака 6), Карпош, Скопје. (8652)

Сосопственикот Атанасоска Надежда од Скопје, ул. "487" број 9/15, врши продажба на својот недвижен имот - земјоделско земјиште, заведено во имотен лист број 34373, за КО Прилеп, парцела број 808, м.в. "Поводеници", нива класа 6, со површина од 5156 м², купо-продажната цена изнесува 20,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифоски" бр. 8, Прилеп. (8671)

Манев Бошко од Велес, ул. "Ленинова" бр. 19/35, го продава следниот недвижен имот: култура нива, 6-та класа, со површина од 1695 м², на КП број 202, план 6, скица 14, во м.в. "Сливник", култура нива, 6-та класа, со површина од 443 м², на КП број 203, план 6, скица 14, во м.в. "Сливник", култура ливада, 4-та класа, со површина од 643 м², на КП број 204, план 6, скица 14, м.в. "Сливник", култура ливада, 4-та класа, со површина од 873 м², на КП број 205, план 6, скица 14, м.в. "Сливник" и култура нива, 3-та класа, со површина од 1296 м², на КП број 206, план 6, скица 14, м.в. "Сливник", запишани во Поседовен лист број 15 во КО Баница, за вкупна купопродажна цена од 700 ЕУР во денарска противвредност.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Маринова од Велес, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување. (8672)

Се продава недвижниот имот - земјоделско земјиште нива, класа 3 на КП 18392, во м.в. "Пат Бистрица" за КО Битола, во Имотен лист бр. 22384 за КО Битола и тоа една идеална половина или површина од 277 м² од вкупната површина која изнесува 554 м², сопственост на Ристевски Пецо од с.Средно Егри, Битолско, за вкупна купопродажна сума од 75.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. "Мечкин Камен" бр.20, Битола. (8673)

Се продава земјоделско земјиште во КО Вешје, парцела број 169, во м.в. "Кочани", пасиште со површина од 9557 м², во КО Вешје, парцела број 384, во м.в. "Кочани", нива со површина од 1943 м², во КО Вешје, парцела број 385, во м.в. "Кочани", нива со површина од 791 м², во КО Вешје, сопственост на Недев Сотир од Неготино, ул. "Киро Крстев" бр.30. Цена на продажба 24.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр.138. (8674)

Врз основа на приватна исправа - договор за регистриран залог на подвижни предмети, потврден од нотарот Нове Костовски од Скопје под ОДУ. бр. 143/03 од 03.04.2003 година, заложниот должник Друштво на големо и мало РИЕЛЛО Радица ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 42, има заложено свои подвижни предмети - возила опишани во потврдената приватна исправа, во полза на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е регистриран во Централниот регистар на Р.Македонија - Заложен регистар Скопје. (8657)

Врз основа на приватна исправа - договор за регистриран залог на подвижни предмети, потврден од нотарот Нове Костовски од Скопје под ОДУ. бр. 143/03 од 03.04.2003 година, заложниот должник Друштво за производство, трговија, услуги и градежништво РДЛ ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул. „Струмичка“ бр. 14/2-1, има заложено свои подвижни предмети - возила опишани во потврдената приватна исправа, во полза на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е регистриран во Централниот регистар на Р.Македонија - Заложен регистар Скопје. (8658)

Врз основа на приватна исправа - договор за регистриран залог на подвижни предмети, потврден од нотарот Нове Костовски од Скопје под ОДУ. бр. 144/03 од 03.04.2003 година, заложниот должник Друштво за производство, туризам и услуги ДИПЛОМАТИК ТРАВЕЛ Сашо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул. „Народен фронт“ бр. 19, има заложено свој подвижен предмет - возило опишано во потврдената приватна исправа, во полза на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е регистриран во Централниот регистар на Р.Македонија - Заложен регистар Скопје. (8659)

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Стајковци, на КП 899, на м.в. "Терезина", нива 4 класа. во површина од 3330 м², за цена од 280,00 денари за метар квадратен, на која се сопственици Спасовски Ацо, Спасовски Митар, Спасовски Стојадин и Спасовски Милан.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска-Дојчиновска Снежана, ул. „Палмиро Тољати“ бр. 173. (8727)

Над недвижност-деловен простор, кој се наоѓа во Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 3, со вкупна површина од 240 м² од кои зграда 1, влез 001, кат-приземје во површина од 141 м² и зграда 1, влез 001, помошна просторија-подрум во површина од 99 м², кој имот лежи на КП бр. 13529, КО Центар 1, сопственост на должникот-заложникот должник Друштво за авиосообраќај и туризам ААМ ДОО Скопје со седиште на ул. "Градски Сид" блок 4/8, Скопје, видно во Имотен лист број 45487 издаден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје, заснован е залог (хипотека) со нотарски акт Договор за залог (хипотека) врз недвижност од прв ред од страна на нотарот Нада Палиќ од Скопје, заведен под ОДУ бр. 49/03 од 03.04.2003 година во корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 194.000,00 ЕУР. (8766)

Над подвижни предмети сопственост на заложниот должник Друштвото за транспорт, трговија, угостителство и туризам, Гоце и Роберт Митревски „АУС МАК ТРАНС“ увоз-извоз Битола ДОО со седиште на ул. „Буковски мост“ бр. 1-а, Битола и тоа: вид VLEKAC, марка IVECO, тип LD 440 E 42 T/P, број на шасија WJMM1VSJ004182744, број на мотор FIAT 821042L4620464532, година на производство 1996 год., сила на моторот во KW (KS) 309,0, работна зафатнина во см³, 13798, со рег. број BT 567-CB, моторно возило

вид POLUPRIKOLKA, марка KOEGEL, тип SN 24, број на шасија WK0SN0024X0727593, година на производство 1999, носивост 28.300 кг., со регистарски број BT 177-CC, е заснован залог, со Договор за залог (со својство на извршна исправа) заверен кај нотарот Вера Караманди од Битола, под ОДУ бр. 66/03 од 25.03.2003 година, во корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од денарска противвредност на 7.000 ЕУР, по Договор за кредит преку кредитна линија KFW бр. 050/030-Микро од 19.03.2003 година. (8787)

Врз основа на нотарски акти Договор за залог, ОДУ бр. 72/03 и 73/03 од 02.03.2003 година на нотарот Сашо Гурчиноски - Струга, склучени помеѓу Стопанска банка а.д. Скопје како zaloжен доверител, и ДТИ КИМИКО Струга ДОО како zaloжен должник, засновано е zaloжено право од втор ред врз недвижниот имот: К.П. бр. 940/2 во м.в. „Мера“, објект 2169 м² и двор во површина од 813 м² и К.П. бр. 1093/2 во м.в. „Езерце“, објект во површина од 2644 м² и двор во површина од 889 м², по поседовен лист број 710 за К.О. Мороишта, и идна недвижност - магазин кој се гради на К.П. бр. 1093/4, К.О. Мороишта, во основа на објектот (основа на приземје) со димензии 41,94 x 20, 20 x 12,25 x 41,95 и височина + 6,45 - тврда градба, и недвижен имот Погон за каси кој лежи на К.П. бр. 941/1 м.в. „Мера“ по п.л. бр. 318 за К.О. Мороишта, во вкупна површина на погонот од 560 м², и кој недвижен имот преставува прв дел - блок од старата хала (позната како стара хала на „Борис Кидрич“), составена од три дела - блока, како и врз подвижни предмети опишани како: 1. Машина за везење - ТАЈГИМА, една машина, инвентарен број 121, 2. Машина за траки - МАТЕКС, две машини, инвентарен број 262, 3. Машина за рупици - МАТЕКС - една машина, инвентарен број 206, 4. Машина за лајсни ТЕСАН, една машина, инвентарен број 701, 5. Машина за премотување - ТЕСАН, една машина, инвентарен број 702, 6. Машина за кружно плетење - НОЕЛ, една машина, инвентарен број 188, 7. Машина за кружно плетење - БЕК, три машини, инвентарен број 643, 644, 645. (8788)

Врз основа на приватна исправа договор за залог на подвижни предмети со својство на извршна исправа потврдена од нотарот Иво Серафимоски-Тетово под ОДУ 139/03 од 17.03.2003 година заложниот должник ТДПУУ „ЦИЛЕ ТРАНС КОМПАНИ“ Абдиселам и др. ДОО с. Челопек, општина Брвеница ги има заложено своите подвижни предмети - две товарни возила и една полуприколка опишани во потврдената приватна исправа во полза на заложениот доверител „МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ“ АД ФХЛ Прилеп кој залог е регистриран во Централниот регистар на РМ - zaloжен регистар - Скопје на 20.03.2003 година со деловен идентификационен број 10220030000062. (8789)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 1287582 на име Враговски Кире, с. Д. Оризари, Битола. (7307)

Пасош бр. 1513862 издаден од СБР-Скопје на име Абедин Стафа, ул. "П. Манџуков" бр. 199-б, Скопје. (8655)

Пасош бр. 1441894/01 издаден од СБР-Куманово на име Љуљим Љатиџи, с. Виштица, Куманово. (8686)

Пасош бр. 1199768/99 издаден од СБР-Тетово на име Рамадани Идахије, с. Пирок, Тетово. (8691)

Пасош бр. 1234620 издаден од СБР-Скопје на име Александра Пачемски, ул. "Дете Татуличе" бр. 5-а, Скопје. (8731)

Пасош бр. 908079 издаден од СБР-Скопје на име Бекир Нази, бул. "Благоја Стефковски" бр. 11-1/1, Скопје. (8740)

Пасош бр. 1597699 издаден од СБР-Скопје на име Јансен Емин, ул. "Шуто Оризари" бр. 118, Скопје. (8759)

Пасош бр. 1158962/98 на име Лулзим Мамуди, с. Делогожда, Струга. (8762)

Пасош бр. 1357125 издаден од СБР-Скопје на име Исмет Алија, с. Брест, Скопје. (8763)

Работна книшка на име Виолета Илијевска, Скопје. (8654)

Работна книшка на име Шерифе Ибиши, с. Батинци, Скопје. (8656)

Работна книшка на име Кајевик Сејдефа, Скопје. (8729)

Работна книшка на име Петковска Верка, ул. "Кочанска" бр. 6/1-4, Битола. (8733)

Работна книшка на име Елхам Јонузи, с. Липково, Куманово. (8736)

Работна книшка на име Јакимовска Даниела, Злетово, Пробиштип. (8738)

Работна книшка на име Кадриева Селвијан, ул. "Крушевска" бр. 1, Велес. (8743)

Работна книшка на име Колев Стојан, Радовиш. (8746)

Работна книшка на име Аднан Билали, с. Оризаре, Куманово. (8747)

Работна книшка на име Бесиме Мемедалиева, ул. "В. Влаховик" бр. 125, Св. Николе. (8751)

Работна книшка на име Канановска Биле, Битола. (8764)

Работна книшка на име Мирјана Стојковиќ, Скопје. (8765)

Воена книшка на име Јовица Илиевски, ул. "1" бр. 127, Куманово. (8748)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Стиф Наумов"-Скопје на име Стефан Петровиќ, Скопје. (8681)

Свидетелство на име Сервет Сулејмани, Тетово. (8734)

Свидетелство од 8 одделение на име Ситновски Петруш, с. Разловци, Делчево. (8737)

Свидетелство на име Лагиме Јусуфи, Тетово. (8742)

Свидетелство од 8 одделение на име Владимир Борчо, Штип. (8744)

Свидетелство од 5 одделение на име Петковски Марјанчо, Св. Николе. (8749)

Свидетелство од 6 одделение на име Виктор Велчков, Св. Николе. (8750)

Свидетелство на име Крсте Атанасов, Пробиштип. (8754)

Свидетелства на име Ивановиќ Радојко Дијана, Велес. (8755)

Свидетелство на име Момироски Рубинчо, Прилеп. (8758)

Свидетелство од 7 одделение на име Џемаили Садула, Скопје. (8760)

Свидетелство од 8 одделение на име Нехаљ Османи, Скопје. (8761)

Индекс бр. 3573 издаден од Педагошки факултет-Скопје на име Милошевска Бранислава, Скопје. (8728)

Индекс на име Атанасоски Миланчо, ул. "Самоилова" бр. 5/10, Прилеп. (8757)

Диплома издадена од ЕМУЦ "Никола Тесла"-Скопје на име Додевски Боге, Скопје. (8730)

Диплома на име Антонио Какров, ул. "К. Неделковски" бр. 4, Гевгелија. (8735)

Диплома од средно машинско училиште на име Ки-
рова Јулијана, ул. "Б. Камен" бр. 16, Штип. (8745)
Здравствена книшка на име Душко Митевски, с.
Добрево, Пробиштип. (8739)
Студенска легитимација бр. 166/93 на име Ристеска
Барбара, ул. "П. Чесноска" бр. 15, Прилеп. (8756)
Денарска штедна книшка бр. 1410101171679 изда-
дена од Охридска банка АД Охрид на име Никола
Нестороски, ул. "Кеј Борис Кидрич" бр. 34, Струга.
(8741)

ИСПРАВКА

Во огласот на ИЦН Македонија за намалување на
основната главница, објавен во "Службен весник на
РМ" бр. 17/2003 година, на страна 22, во став 1, во сед-
миот ред наместо износот: "22.884,00 УСД" треба да
стои износот: "22.884.000 УСД".

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатрешни
работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 25/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република
Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000, Скопје.

2. Предмет на набавката

Чевли плитки со потенок фон 9.000 пара
согласно Уредбата за униформа и делови на уни-
формата за припадниците на полицијата („Службен
весник на РМ" бр. 10/2000).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или фи-
зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен
весник на РМ" бр. 21/2002).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок
на додадена вредност и други давачки кон државата),
со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно ЗЈН
потребно е да достави банкарска гаранција од првокласна
банка во прилог во висината на бараниот износ.

4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која пону-
дувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002), задол-
жително треба да ја приложи):

1. Извод од регистрација на дејноста.

2. Документ за бонитет од Централниот регистар во
оригинален примерок или копија заверена од нотар.

3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или
ликвидација.

4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е
изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на
дејност.

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар.

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- квалитет	40 бода;
- цена	30 бода;
- рок на испорака	15 бода;
- начин на плаќање	15 бода.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО- НУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано
од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во
последното средство за јавно информирање.

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од
60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорното лице на понудува-
чот.

- Понудата и другата документација се доставуваат
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки,
преку Писарницата на Министерството за внатрешни
работи или лично до Комисијата на 25.04.2003 година
во 14,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци,
односно кон кои не е приложена бараната придружна
документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за
нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Заедно со понудата понудувачот да достави и при-
мерок од бараниот производ.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат
на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатрешни
работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 26/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република
Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000, Скопје.

2. Предмет на набавката

- широк ремен со шиола, футрола за пиштол појас-
на, тактичка футрола за пиштол, футрола за резервен
оквир, футрола за лисици, футрола за радио врска, фу-
трола, за клучеви, футрола за батериска лампа, држач
за гумена палка изработени од материјал од синтетич-
ки влакна во црна боја -3.700 ком.,

согласно Уредбата за униформа и делови на уни-
формата за припадниците на полицијата („Службен
весник на РМ" бр. 10/2000).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или фи-
зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен
весник на РМ" бр. 21/2002).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.
 2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.
 3. Начин на плаќање.
- Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно ЗЈН потребно е да достави банкарска гаранција од првокласна банка во прилог во висината на бараниот износ.
4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи):

1. Извод од регистрација на дејноста.
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.
5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- | | |
|--------------------|----------|
| - квалитет | 40 бода; |
| - цена | 30 бода; |
| - рок на испорака | 15 бода; |
| - начин на плаќање | 15 бода. |

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.
- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.
- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.
- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку Писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 25.04.2003 година во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.
- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.
- Заедно со понудата понудувачот да достави и примерок од бараниот производ.
- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 27 /2003**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Набавувач
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000, Скопје.
2. Предмет на набавката
пасоши лични

80.000 ком.

Согласно Правилникот на патни исправи и визи на државјани на Република Македонија, за начинот на фотографирање на патни исправи и за водење на евиденција („Сл. весник на РМ" бр. 9/93), со квалитет и степен на заштита како постоечките.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.
 2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.
 3. Начин на плаќање.
- Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно ЗЈН потребно е да достави банкарска гаранција од првокласна банка во прилог во висината на бараниот износ.
4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи):

1. Извод од регистрација на дејноста.
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.
5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- | | |
|--------------------|----------|
| - квалитет | 40 бода; |
| - цена | 20 бода; |
| - референца | 10 бода; |
| - рок на испорака | 15 бода; |
| - начин на плаќање | 15 бода. |

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.
- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.
- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.
- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку Писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 25.04.2003 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Заедно со понудата понудувачот да достави и примерок од бараниот производ.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 став 1 и член 19 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" број 21/2002 - Пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии - Управа за јавни приходи - Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2003 ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ ВО 2003 - ТА ГОДИНА

1. НАБАВУВАЧ:

Министерство за финансии - Управа за јавни приходи - Скопје, со седиште на бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 1 (Комплекс Банки), Скопје.

2. ПОНУДУВАЧИ:

Право да поднесе понуда има секое заинтересирано домашно правно или физичко лице кое е регистрирано за трговија со канцелариска опрема.

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА:

Набавка на потрошен канцелариски материјал за потребите на Управата за јавни приходи (генерална дирекција, регионални дирекции и даночни одделенија) во 2003 - та година, согласно Листата на потрошен канцелариски материјал.

Понудувачите треба да достават понуда за предметот на набавката во целост за сите глави од Листата.

Понудите на понудувачите кои не ги содржат сите позиции од одделна глава во Листата, ќе се сметаат за некомплетни и нема да бидат разгледувани.

4. НАЧИН НА ИСПОРАКА:

Испораката на потрошниот канцелариски материјал ќе се врши сукцесивно според потребите на Набавувачот по претходно доставени порачки кои ќе содржат: вид, количина и место на испорака на потрошниот материјал.

5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ:

- опис на понудениот потрошен канцелариски материјал (за секој артикал назив на производител, земја на потекло и сл.);

- поединечна цена по единечна мера (парче, кутија, кочан, сет, рис, ролна) за секоја позиција од Листата, вкупна цена по количини со засметан ДДВ и други давачки за секоја позиција од Листата, вкупна цена за секоја одделна глава од Листата и вкупна цена на понудата, крајна, непроменлива до конечно исполнување на договорот, искажана во денари;

- рок на испорака (искажан во денови, сметано од денот на доставување на порачката);

- рок на плаќање (искажан во денови, сметано од денот на доставување на фактура за извршена испорака).

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени податоци, односно, понудите во кои изнесените податоци не се искажани на бараниот, конкретен начин, ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошна постапка, односно, нема да бидат евалуирани (оценети).

6. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

6.1. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

- Извод од судска регистрација на дејноста (со заокружување на дејноста за трговија на мало со канцелариска опрема);

- Документ за бонитет на понудувачот издадена од централниот регистар согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" број 32/98 и 55/98);

- Доказ од надлежен орган дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација, не постар од шест месеци;

- Доказ од надлежен орган дека со правосилна пресуда не е изречена мерка за безбедност - забрана на вршење на дејност, не постар од шест месеци, и

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од шест месеци.

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од судската регистрација кој може да се достави како копија.

6.2. Документи со кои понудувачот, согласно член 25 став 1 од Законот за јавни набавки, ја докажува техничката способност, а кои треба да бидат приложени во ковертот кој носи ознака "документација":

- Список на главни испораки во претходната година со количини и примачи, заверен и потпишан од одговорното лице;

- Писмена изјава дека понудувачот располага со магацин и дека во секое време има доволно количество на потрошен канцелариски материјал во залиха, заверена и потпишана од одговорното лице;

- Писмена изјава за подготвеноста на понудувачот што ќе биде избран за најповолен испораката да ја врши до генералната дирекција, регионалните дирекции и даночните одделенија на Управата за јавни приходи во Републиката.

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени документи ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошна постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- Цена	40 поени;
- Квалитет	25 поени;
- Рок на испорака	25 поени;
- Рок и начин на плаќање	10 поени.

Најповолниот понудувач ќе биде избран согласно член 27 став 1 алинеја 2 од Законот за јавни набавки, односно набавката ќе му се даде на економски најсилниот понудувач во поглед на цената, квалитетот, рокот на испорака и рокот и начинот на плаќање.

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:

Понудите треба да се достават најдоцна до објавениот ден и час на јавното отворање на понудите, а по истекот на наведениот рок нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

Понудувачите, во согласно со член 57 став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан и заверен од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кон кои не е приложена бараната документација ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, во согласност со член 55 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 1 (Комплекс Банки), Скопје или да се предадат во архивата на Управата за јавни приходи - Генерална дирекција - Скопје на втори кат најдоцна до 15.30 часот секој работен ден.

Листата на потрошен канцелариски материјал што ќе се набавува во 2003 - та година во Управата за јавни приходи, понудувачите ќе можат да ја подигнат од денот на објавувањето на Повторениот Отворен повик бр. 01/2003, секој работен ден од 08.00 часот до 15.30 часот во архивата на Управата за јавни приходи - Генерална дирекција - Скопје, втори кат.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 26.04.2003 година во 12.00 часот во просториите на Управата за јавни приходи - Генерална дирекција - Скопје, бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 1 (Комплекс Банки), Скопје, на втори кат.

Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 став 1 и член 19 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" број 21/2002 - Пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии - Управа за јавни приходи - Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/2003 ЗА ПЕЧАТЕЊЕ НА ОБРАСЦИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ ВО 2003-ТА ГОДИНА

1. НАБАВУВАЧ:

Министерство за финансии - Управа за јавни приходи - Скопје, со седиште на бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 1 (Комплекс Банки), Скопје.

2. ПОНУДУВАЧИ:

Право да поднесе понуда има секое заинтересирано домашно правно или физичко лице кое е регистрирано за печатење на обрасци и услужни дејности во врска со печатењето

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА:

Печатење на обрасци за потребите на Управата за јавни приходи (генерална дирекција, регионални дирекции и даночни одделенија) во 2003 година, согласно Листата на обрасци.

Понудувачите треба да достават понуда за предметот на набавката во целост (за секоја позиција од Листата).

Понудите на понудувачите кои не ги содржат сите позиции од Листата, ќе се сметаат за некомплетни и нема да бидат разгледувани.

4. НАЧИН НА ИСПОРАКА:

Испораката на печатените обрасци ќе се врши sukcesивно според потребите на Набавувачот по претходно доставени порачки кои ќе содржат: вид, количина и место на испорака.

5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ:

- поединечна цена по единечна мера (парче, кутија, кочан, сет, рис, ролна) за секоја позиција од Листата, вкупна цена по количини со засметан ДДВ и други давачки за секоја позиција од Листата и вкупна цена на понудата, крајна, непроменлива до конечно исполнување на договорот, искажана во денари;

- рок на печатење (искажан во денови, сметано од денот на доставување на порачката);

- рок на испорака (искажан во денови, сметано од денот на доставување на порачката);

- рок на плаќање (искажан во денови, сметано од денот на доставување на фактура за извршена испорака);

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени податоци, односно, понудите во кои изнесените податоци не се искажани на бараниот, конкретен начин, ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошна постапка, односно, нема да бидат евалуирани (оценети).

6. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

6.1. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

- Извод од судска регистрација на дејноста (дејноста која е предмет на набавката да биде заокружена, односно потцртана);

- Документ за бонитет на понудувачот издадена од Централниот регистар согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" број 32/98 и 55/98);

- Доказ од надлежен орган дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација - Потврда од надлежен суд, не постар од шест месеци;

- Доказ од надлежен орган дека со правосилна пресуда не е изречена мерка за безбедност - забрана на вршење на дејност, Уверение од надлежен суд Одделение за прекршоци, не постар од шест месеци, и

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки - Уверение, не постара од шест месеци.

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од судската регистрација кој може да се достави како копија.

6.2. Документи со кои понудувачот, согласно член 25 став 1 од Законот за јавни набавки, ја докажува техничката способност, а кои треба да бидат приложени во ковертот кој носи ознака "документација":

- Список на извршени услуги од овој вид во последните три години со називи на корисниците на услугите;

- Опис на техничка опрема (технички постројки) со која располага понудувачот потребна за реализација на набавката и за обезбедување квалитет;

- Список на вклучени технички лица;

- Писмена изјава за подготвеноста на понудувачот што ќе биде избран за најповолен испораката да ја врши до генералната дирекција, регионалните дирекции и даночните одделенија на Управата за јавни приходи.

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени документи ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошна постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- Цена	40 поени;
- Квалитет	25 поени;
- Рок на испорака	25 поени;
- Рок и начин на плаќање	10 поени.

Најповолниот понудувач ќе биде избран согласно член 27 став 1 алинеја 2 од Законот за јавни набавки, односно набавката ќе му се даде на економски најсилниот понудувач во поглед на цената, квалитетот, рокот на испорака и рокот и начинот на плаќање.

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:

Понудите треба да се достават најдоцна до објавениот ден и час на јавното отворање на понудите, а по истекот на наведениот рок, нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

Понудувачите, во согласност со член 57 став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан и заверен од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кои не е приложена бараната документација ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, во согласност со член 55 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 1 (Комплекс Банки) Скопје, да се предадат во архивата на Управата за јавни приходи, Генерална дирекција на II кат најдоцна до 15.30 часот секој работен ден или да се предадат на Комисијата за јавни набавки на самото место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 24.04.2003 година во 12,00 часот во просториите на Управата за јавни приходи Генерална дирекција Скопје, бул. "Кузман Јосифовски Питу" бб (Комплекс Банки), Скопје, на II кат.

Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Листата на образци што ќе се набавува во 2003 година во Управата за јавни приходи, понудувачите ќе можат да ја подигнат од денот на објавувањето на отворениот повик, секој работен ден од 08.00 часот до 15.30 часот во архивата на Управата за јавни приходи, Генерална дирекција, II кат.

Комисија за јавни набавки

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ФОНД ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА

Регионален Проект за Патишта во Македонија

ПОВИК ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА (повторен)

Изградба на Автопат Е-75
Делница: СМОКВИЦА - ГЕВГЕЛИЈА, Фаза I
км. 1145+250 - км. 1156+478

Овој повик за претквалификација е изготвен согласно препораките за набавки за овој проект, кои што се објавени во Procurement Opportunities од страна на EBRD: Препораки за набавки, на 24.10.2001.

Фондот за магистрални и регионални патишта, во натамошниот текст: "Инвеститорот" има намера средствата од заемот од Европската банка за обнова и развој, во натамошниот текст: "Банката", да ги намени за Регионалниот Проект за Патишта во Македонија.

За овој проект беше објавена претквалификација во декември 2001, но поради изминат долг период на време истата со овој повик се повторува.

Инвеститорот бара компаниите и компаниите здружени за заеднички настап (Joint-Venture) кои ќе учествуваат на претквалификацијата да поднесат понуди за следниот договор, кој ќе биде финансиран со дел од средствата од заемот:

- Делницата Смоквица-Гевгелија, во должина од 11.23 км е дел од Транс Европскиот Патен Коридор Х. Во согласност со Главниот Проект, изработен од страна на Scetauroute (Франција), предвидено е изградбата на оваа делница да биде извршена во 2 фази. Со овој договор се планира реализација на фаза I, што значи изградба на еден нов коловоз, кој што е во непосредна близина на постојниот магистрален пат. Терен: рамничарски. Предложен период за изградба: 24 месеци.

Претквалификацијата и поднесувањето на понуди за договорите кои ќе бидат финансирани со средствата од заемот добиен од Банката, е отворен за сите компании и здруженија на компании за заеднички настап, од било која земја.

Средствата од заемот од Банката не може да бидат употребени за плаќања на лица или ентитети или за било каков увоз на стока, ако таквото плаќање или увоз е забрането со одлука од Советот за Безбедност на Обединетите Нации, презентирана во Глава VII од Повелбата на Обединетите Нации.

Документите за претквалификација може да се добијат на адресата наведена подолу во текстот, по плаќање на неповратна сума од 5000 македонски денари (МКД) или еквивалентен износ во конвертибилна валута.

Компаниите кои на претходниот повик за овој проект (декември 2001) имаат платено и подигнато документи за претквалификација, на нивно писмено барање, ќе ги добијат бесплатно новите документи.

За плаќање во МКД:

Име и адреса на банката	Комерцијална Банка - АД Скопје Кеј „Димитар Влахов“ 4, 1000 Скопје
Сопственик на банковата сметка	Фонд за магистрални и регионални патишта
Жиро сметка	300000001613049
Единствен даночен број	4030981217633

Примател: ФОНД ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА - СКОПЈЕ

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
"кеј Димитар Влахов" 4, Скопје, број на жиро сметка: 40100 - 661 - 58, единствен даночен број: 4030981217633

За плаќање во конвертибилни валути:

Bank name and Address	Narodna Banka na Republika Makedonija in Deutsche Bank Frankfurt Acc.no 9359332 Address: Taunusanlage 12-21 60262 Frankfurt am Main
Bank Account Holder	Fund for National and Regional Roads
Bank Account Number	25730

На барање, документите ќе бидат испратени по брза пошта, но Инвеститорот нема да прифати одговорност во случај на губење на документите или на задоцнета испорака.

Претквалификационите документи мора да бидат целосно комплетираны и доставени на подолу наведената адреса, до 6 јуни 2003, до или пред 12:00 часот (по локално време). Документите кои ќе задоцнат ќе бидат одбиени или вратени неотворени до испраќачот.

Заинтересираните компании можат да добијат дополнителни информации, како и да ги прегледаат и да ги добијат претквалификационите документи кај: г-дин Насте Спасовски, Помошник директор.

ФОНД ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА - СКОПЈЕ, ул. „Даме Груев“ 14, 1000 Скопје, Република Македонија, тел: +389 2 118 - 044, факс: +389 2 220 - 535.

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ФОНД ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ
ПАТИШТА**

**ПОКАНА ЗА ПОНУДУВАЊЕ
(Пакет 1)**

Дата: _____
Број на договор: _____
Број на заем/кредит од Светска банка: 4439 - МК
Име на заем/кредит од Светска банка: Транспортен секторски проект

1. Фондот за магистрални и регионални патишта доби заем од Меѓународната банка за обнова и развој, за чинењето на Транспортниот Секторски Проект и има намера дел од средствата да ги искористи за подобни плаќања во рамките на Договорот за воведување на нови технологии за одржување на коловозите, Пакет 1. Понудувањето е отворено за сите понудувачи од подобните земји, како што е дефинирано во Упатството: Набавки согласно ИБРД заеми и ИДА кредити (јануари 1995, ревидирано јануари и август 1996, септември 1997 и јануари 1999).

2. Фондот за магистрални и регионални патишта повикува да се поднесат запечатени понуди од страна на подобни понудувачи, за изведба на: одржување на коловози со нови технологии: микро-пресвлеки, slurry seal и површинска обработка (околу 47 км).

3. Ќе се применуваат следните пост-квалификациони критериуми:

Општо искуство: (i) временски период во градежната дејност, мин. 5 години, (ii) просечен годишен обрт за последните пет години, мин. 12 мил УС\$ годишно.

Посебно градежно искуство: (i) потребен број на комплетираны слични договори: Успешно искуство во најмалку два проекти од слична природа и комплексност со предложениот договор во тек на изминатите пет години, (ii) Минимум клучни стапки на производство: 500,000 м² ладни мешавини годишно (микро-пресвлеки, slurry seal и површински обработки).

Персонал: Раководител на договорот, инженерот за квалитет на коловози и инженерот за материјали мора да имаат најмалку 10 години вкупно искуство, со најмалку 5 години искуство на слични работи,

Опрема: Понудувачот треба да поседува или да има осигурен пристап до следната клучна опрема: (i) опрема за нанесување на микро-пресвлеки, slurry seal и површински обработки (ii) опрема за гребење, (iii) лабораторија, комплетно опремена за целосна контрола на квалитет,

Финансиски можности: Понудувачот мора да прикаже финансиски можности за да го задоволи минимално потребниот проток на готовински средства во износ на 2 мил УС\$,

Здружувања за заедничко настапување (JV): Партнерите во Здружувањето за заедничко настапување мора заедно за ги задоволат сите потребни критериуми. Број на Партнери во Здружувањето за заедничко настапување е ограничен на три.

Подизведување: е ограничено на максимум 25% од сите работи.

4. Понудената документација (и дополнителните копии) може да се купат во:

Фондот за магистрални и регионални патишта, ул. „Даме Груев“ 14, 1 000 Скопје, Република Македонија. Тел: 389 2 118 044. Факс: 389 2 220 535, по плаќање на неповратен надомест од 300 евра (триста) евра, или во противвредност во локална валута, во износ од 18,500 МКД, за секој комплет. Заинтересираните понудувачи може да добијат понатамошни информации на истата адреса.

За девизно плаќање:

Име и адреса на банката	Народна банка на Република Македонија во Deutsche Bank Франкфурт Број на сметка: 9359332 Адреса: Taunusanlage 12-21 60262 Frankfurt am Main
Сопственик на банковната сметка	Фонд за магистрални и регионални патишта
Број на банковната сметка	25730

За денарско плаќање:

Име и адреса на банката	Комерцијална банка - АД Скопје Кеј „Димитар Влахов“ 4, 1000 Скопје
Сопственик на банковната сметка	Фонд за магистрални и регионални патишта
Број на банковната сметка	300000001613049
Единствен даночен број	4030981217633

На барање, документите веднаш ќе бидат испратени по DHL, но нема да биде преземена никаква одговорност за губење на документите или за задоцнета испорака.

4. Понудите треба да бидат со период на важност од 91 ден после денот на отворање на понудите, и мора да бидат придружувани со гаранција во износ од 60,000 евра или во противвредност во конвертибилна валута, и треба да бидат доставени до:

Фонд за магистрални и регионални патишта, ул. „Даме Груев“ бр. 14, 4^{та} кат, соба бр. 9 (архива), 1 000 Скопје, Република Македонија, до или пред 12:00 часот, на 21^{ви} Мај, 2003, кога истите ќе бидат отворени во присуство на претставници на понудувачите кои сакаат да присуствуваат.

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ФОНД ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ
ПАТИШТА**

**ПОКАНА ЗА ПОНУДУВАЊЕ
(Пакет 2)**

Дата: _____
 Број на договор: _____
 Број на заем/кредит од Светска банка: 4439 - МК
 Име на заем/кредит од Светска банка: Транспортен Секторски Проект

1. Фондот за магистрални и регионални патишта доби заем од Меѓународната банка за обнова и развој, за чинењето на Транспортниот Секторски Проект и има намера дел од средствата да ги искористи за законски плаќања во рамките на Договорот за воведување на нови технологии за одржување на коловозите, Пакет 2. Понудувањето е отворено за сите понудувачи од подобните земји, како што е дефинирано во Упатството: Набавки согласно ИБРД заеми и ИДА кредити (јануари 1995, ревидирано јануари и август 1996, септември 1997 и јануари 1999).

2. Фондот за магистрални и регионални патишта повикува да се поднесат запечатени понуди од страна на подобни понудувачи, за изведба на: структурно зајакнување на постојните асфалтни коловози (околу 51 км.) и одржување на коловози со нови технологии: микро-пресвлеку и површински обработки.

3. Ќе се применуваат следните пост-квалификациони критериуми:

Општо искуство: (i) временски период во градежната дејност, мин. 5 години, (ii) просечен годишен обрт за последните пет години, мин. 20 мил. УС\$ годишно,

Посебно градежно искуство: (i) потребен број на комплетираны слични договори: Успешно искуство во најмалку два проекти од слична природа и комплексност со предложениот договор во тек на изминатите пет години, (ii) Минимум клучни стапки на производство: 120,000 тони топли асфалтни мешавини годишно, 300.000 м² ладни мешавини годишно (микро-пресвлеку, површински обработки),

Персонал: Раководител на договорот, инженерот за квалитет на коловози и инженерот за материјали мора да имаат најмалку 10 години вкупно искуство, со најмалку 5 години искуство на слични работи,

Опрема: Понудувачот треба да поседува или да има осигурен пристап до следната клучна опрема: (i) асфалтни бази со капацитет на производство од мин.1000 тони на ден, (ii) опрема за гребење (мин.2 ком.), (iii) асфалтни фи-нишери (мин.2 ком.), (iv) опрема за нанесување на микро-пресвлеку и површински обработки, (v) лабораторија, комплетно опремена за целосна контрола на квалитет,

Финансиски можности: Понудувачот мора да прикаже финансиски можности за да го задоволи минимално потребниот проток на готовински средства во износ на 4 мил. УС\$,

Посебен услов: Понудувачите мора да прикажат способност и капацитет за работа на најмалку две независни локации во исто време.

Здружувања за заедничко настапување (JV): Партнерите во Здружувањето за заедничко настапување мора заедно за ги задоволат сите потребни критериуми. Бројот на партнери во Здружувањето за заедничко настапување е ограничен на три.

Подизведување: е ограничено на максимум 25% од сите работи.

4. Понудената документација (и дополнителните копии) може да се купат во:

Фондот за магистрални и регионални патишта, ул. „Даме Груев“ 14, 1 000 Скопје, Република Македонија. Тел: 389 2 118 044; Факс: 389 2 220 535, по плаќање на неповратен надомест од 300 евра (триста) евра, или во противвредност во локална валута, во износ од 18,500 МКД, за секој комплет. Заинтересираните понудувачи може да добијат понатамошни информации на истата адреса.

За девизно плаќање:

Име и адреса на банката	Народна банка на Република Македонија во Deutsche Bank Франкфурт Број на сметка 9359332 Адреса: Taunusanlage 12-21 60262 Frankfurt am Main
Сопственик на банковната сметка	Фонд за магистрални и регионални патишта
Број на банковната сметка	25730

За денарско плаќање:

Име и адреса на банката	Комерцијална банка - АД Скопје Кеј „Димитар Влахов“ 4, 1000 Скопје
Сопственик на банковната сметка	Фонд за магистрални и регионални патишта
Број на банковната сметка	300000001613049
Единствен даночен број	4030981217633

На барање, документите веднаш ќе бидат испратени по DHL, но нема да биде преземена никаква одговорност за губење на документите или за задоцнета испорака.

4. Понудите треба да бидат со период на важност од 91 ден после денот на отворање на понудите, и мора да бидат придружувани со гаранција во износ од 100,000 евра или во противвредност во конвертибилна валута, и треба да бидат доставени до:

Фонд за магистрални и регионални патишта, ул. „Даме Груев“ 14, 4^{ти} кат, соба бр. 9 (архива), 1 000 Скопје, Република Македонија, до или пред 12:00 часот, на 21^{ви} мај, 2003, кога истите ќе бидат отворени во присуство на претставници на понудувачите кои сакаат да присуствуваат.

Врз основа на член 14-17 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Фондот за локални патишта и уредување на градежно земјиште при општина Неготино, објавува

**ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач

Фонд за локални патишта и уредување на градежно земјиште при општина Неготино, ул. “Ацо Аци Илов“ бр. 2 - Неготино.

1.2. Предмет на набавка

Изградба на горен строј (поплочување), на улиците “Страшо Пинџур“ и “1-ви Мај“ во Неготино.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обемот на работите е даден во тендерската документација која заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во општина Неготино секој работен ден од 07,00 до 15,00 часот, без надоместок.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба исто така да содржи докази за економската и финансиската состојба како и техничката способност на понудувачот согласно член 23 од Законот за јавни набавки.

3.2. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

- Извод од судската регистрација на дејноста;
- Документација за бонитет издаден од Централниот регистар;
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- Доказ дека понудувачот не е под стечај во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни набавки;
- Референцна листа на досега извршени работи.

Понудувачот да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки.

Наведените документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или копие заверено од нотар и да не бидат постари од 6 месеци.

4. Понудата треба да содржи единечна цена, која треба да биде конечна, со пресметан данок на додадена вредност.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 5.1. Цена | 30 поени; |
| 5.2. Рок за изведување на работата | 20 поени; |
| 5.3. Техничка и кадровска опременост | 20 поени; |
| 5.4. Начин на плаќање | 10 поени; |
| 5.5. Референцна листа | 20 поени. |

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот согласно член 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови согласно член 56 од Законот за јавни набавки.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и број на отворениот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик во кој е придружната документација ја носи ознаката "документација", вториот внатрешен плик во кој е понудата ја носи ознаката "понууда".

6.3. Понудите можат да се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот Фонд за локални патишта и уредување на градежно земјиште при општина Неготино, ул. "Ацо Аци Илов" бр. 2-Неготино.

6.4. Рок на доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на отворениот повик.

6.5. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

6.6. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 18.04.2003 година, во просториите на општина Неготино на адреса наведена во точка 6.3. во 12,00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на ФЛПУГЗ при општина Неготино.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

7.2. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на општина Неготино секој работен ден од 09,00 до 14,00 часот, телефон 043/361-045 и 043/361-161.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки (пречистен текст), Основниот суд од Струга, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003 ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ, ГРАДЕЖНО ЗНАЕТЧИСКИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ РАБОТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Основен суд од Струга.

1.2. Предмет на набавката.

Изведување на градежни, градежно занаетчиски и инсталатерски работи на објект: реконструкција на постоен објект, доградба од северната страна (влез) и надградба над постојниот објект - зграда на Основниот суд во Струга.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот и количините на работите се дадени во тендер-документацијата која заинтересираните понудувачи може да ја подигнат во Основниот суд во Струга во периодот од 8,00 до 14,00 часот, секој работен ден со уплата на износ од 3.000,00 денари (три илјади) денари во готово на благајната на Основниот суд во Струга.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во тендер-документацијата на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот е должен да стави единечни цени за секоја позиција во приложениот предмет на работите и вкупна вредност на работите без ДДВ и со ДДВ во денари.

3.3. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во тендер-документацијата за реализација на објектот.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ШТО ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ДОСТАВИ

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот.

4.2. Економско-финансиски бонитет од Централниот регистар - во оригинал или копија заверена од нотар.

4.3. Техничко-технолошки бонитет согласно со член 25 од Законот за јавни набавки (пречистен текст).

4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копија заверена од нотар, како доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и не му е изречена мерка забрана за вршење на дејност.

4.5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена	40 бодови;
5.2. Рок на изведување	30 бодови;
5.3. Начин на плаќање	10 бодови;
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 бодови;
5.5. Референцна листа	10 бодови.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат согласно со член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст).

6.2. Рок за прием на понудите изнесува 15 дена од денот на последното објавување во јавните гласила.

6.3. Понудите се доставуваат преку пошта, со предавање во архивата на набавувачот или со предавање на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во присуство на овластени претставници на понудувачите во сала 1 на Основниот суд во Струга. За терминот за јавното отворање заинтересираните понудувачи ќе бидат дополнително известени при подигањето на тендерската документација.

Дополнителни информации може да се добијат на тел. 046 781-608 или на приемното одделение во Судот.

Комисија за јавни набавки

БИЛАНС НА УСПЕХ

ЕУРОСТАНДАРД Банка АД Скопје

Биланс на успех (сите износи се во илјада денари)	Година завршена на 31 декември 2002
Приходи од камата	98.473
Расходи од камата	(14.732)
Нето приходи од камата	83.741
Приходи од провизии и надоместоци	30.509
Расходи од провизии и надоместоци	(4.265)
Нето приходи од провизии и надоместоци	26.244
Курсни разлики (нето)	-
Останати приходи од тековно работење	672

Приходи од тековно работење	110.657
Курсни разлики (нето)	(5.600)
Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања (нето)	(14.098)
Расходи од тековно работење	(62.683)
Добивка од тековното работење	28.276
Данок од добивката	-
Нето добивка	28.276

СОДРЖИНА

	Страница
605. Закон за поттикнување на вработувањето.	1
606. Закон за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.....	4
607. Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи.....	4
608. Закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија.....	7
609. Одлука за помилување-ослободување од гонење без спроведување на постапка.....	15
610. Уредба за организација и за функционирање на врските за раководење.....	15
611. Уредба за висината и начинот на остварување на надоместоците на граѓаните во извршувањето на правата и должностите во одбраната.....	17
612. Одлука за отворање на Генерален конзулат на Република Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Детроит.....	25
613. Одлука за ставање во мирување на генералните конзулати на Република Македонија во Минхен и Њујорк.....	25
614. Одлука за формирање на Работен комитет за европска интеграција при Владата на Република Македонија.....	25
615. Одлука за формирање на работни групи за усогласување на законодавството на Република Македонија со <i>acquis communautaire</i>	26
616. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на условите за увоз на одделни нафтени деривати.....	27
617. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот.....	27
618. Одлука за давање на користење-концесија на рибниот фонд од Националниот парк „Маврово“ - Маврови Анови.....	27
619. Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална сировина-мермер на ДООЕЛ „Сфакаро“-Прилеп, на локалитетот „Скрка“, Општина Прилеп.....	27
620. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчица издадена на „Лотарија на Македонија“ - АД - Скопје, под дов.бр. 23-6630/1 од 20.11.2001 година.....	28

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.